

ПРОТОКОЛ Б

**кој се однесува на
ДЕФИНИЦИЈА НА ПОИМОТ “ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО”
И МЕТОДИТЕ НА УПРАВНА СОРАБОТКА**

ПРОТОКОЛ Б
кој се однесува на
ДЕФИНИЦИЈА НА ПОИМОТ “ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО”
И МЕТОДИТЕ НА УПРАВНА СОРАБОТКА

СОДРЖИНА

НАСЛОВ I ОПШТИ ОДРЕДБИ

- Член 1 Дефиниции

НАСЛОВ II ДЕФИНИЦИЈА НА ПОИМОТ “ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО”

- Член 2 Општи услови

- Член 3 Кумулација во земја членка на ЕФТА

- Член 4 Кумулација во Македонија

- Член 5 Целосно добиени производи

- Член 6 Доволно обработени или преработени производи

- Член 7 Недоволна обработка или преработка

- Член 8 Единица за припадност

- Член 9 Прибор, резервни делови и алати

- Член 10 Сетови

- Член 11 Неутрални елементи

НАСЛОВ III ТЕРИТОРИЈАЛНИ УСЛОВИ

- Член 12 Принцип на територијалност

- Член 13 Директен транспорт

- Член 14 Изложби

НАСЛОВ IV ПОВРАТ ИЛИ ИЗЗЕМАЊЕ

- Член 15 Забрана за поврат на царински давачки или изземање од царински давачки

НАСЛОВ V ДОКАЗ ЗА ПОТЕКЛО

- Член 16 Општи услови

- Член 17 Постапка за издавање уверение за движење ЕУР.1 или ЕУР-МЕД

- Член 18 Дополнително издадени уверенија за движење ЕУР.1 или ЕУР-МЕД

- Член 19 Издавање на дупликат на уверение за движење ЕУР.1 или ЕУР-МЕД

- Член 20 Издавање на уверенија за движење ЕУР.1 или ЕУР-МЕД врз основа на претходно издаден или изготвен доказ за потекло

- Член 21 Сметководствено раздвојување

- Член 22 Услови за изготвување на изјава во фактура или изјава во фактура ЕУР-МЕД

- Член 23 Одобрен извозник
- Член 24 Рок на важност на доказот за потекло
- Член 25 Поднесување доказ за потекло
- Член 26 Сукцесивен увоз
- Член 27 Исклучоци во однос на доказот за потекло
- Член 28 Придружни документи
- Член 29 Чување на доказот за потекло и придружните документи
- Член 30 Несовпаѓања и формални грешки
- Член 31 Износи изразени во евра

НАСЛОВ VI ПОСТАПКИ НА АДМИНИСТРАТИВНА СОРАБОТКА

- Член 32 Заемна помош
- Член 33 Проверка на доказите за потекло
- Член 34 Решавање на спорови
- Член 35 Казни
- Член 36 Слободни зони

НАСЛОВ VII ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

- Член 37 Под-комитет за царински прашања и потекло
- Член 38 Преодни одредби за стоки во транзит или складирани стоки
- Член 39 Анекси

Листа на анекси

- Анекс I** Воведни забелешки кон списокот во Анекс II
- Анекс II** Список на обработки или преработки што треба да се извршат на материјалите без потекло за да добиениот производ се стекне со статус на производ со потекло
- Анекс III а** Обрасци на уверението за движење ЕУР.1 и на барањето за издавање на уверение за движење ЕУР.1
- Анекс III б** Обрасци на уверението за движење ЕУР-МЕД и на барањето за издавање на уверение за движење ЕУР-МЕД
- Анекс IV а** Текст на изјавата во фактура
- Анекс IV б** Текст на изјавата во фактура ЕУР-МЕД
- Анекс V** Список на земји или територии вклучени во Евро-Медитеранското партнерство врз основа на декларацијата од Барселона

НАСЛОВ I
ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1
Дефиниции

За целите на овој протокол:

- (а) “производство” значи било кој вид обработка или преработка, вклучувајќи составување или специфични операции;
- (б) “материјал” значи која било состојка, суровина, компонента или дел, итн., користена во производството на производот;
- (в) “производ” значи производ што се произведува, дури и ако е наменет за подоцнежна употреба во друга производствена операција;
- (г) “стока” значи и материјали и производи;
- (д) “царинска вредност” значи вредност утврдена во согласност со Договорот за примена на членот VII од Општата спогодба за царини и трговија (Спогодба на Светската трговска организација за одредување на царински вредности) од 1994 година;
- (е) “цена франко фабрика” значи цена платена за производ на произведувач во Македонија или во земја членка на ЕФТА каде што е извршена последната обработка или преработка, под услов во цената да е вклучена вредноста на сите употребени материјали, без какви било внатрешни даноци кои се, или можат да бидат, вратени кога добиениот производ е извезен;
- (ж) “вредност на материјали” значи царинска вредност во времето на увозот на употребените материјали без потекло, или доколку истата не е позната и не може да се утврди, првата цена која може со сигурност да се утврди платена за материјали во Македонија или во земја членка на ЕФТА;
- (з) “вредност на материјали со потекло” значи вредност на таквите материјали како што е дефинирано во точка (е), применето *mutatis mutandis*;
- (и) “додадена вредност” значи цената франко фабрика намалена за царинската вредност на секој од вградените материјали со потекло од другите земји наведени во член 3 и 4, со кои се применува кумулација или ако царинската вредност не е позната или не може да се утврди, првата цена која може да се утврди за материјалите платени во Македонија или во земја членка на ЕФТА;
- (к) “Глава” и “тарифни броеви” ги означуваат главите и тарифните броеви (четвороцифрени шифри), употребени во номенклатурата која го претставува Хармонизираниот систем на описи и шифрени ознаки на стоки, споменат во овој Протокол како “Хармонизиран систем” или “ХС”;
- (л) “распореден” се однесува на распоредувањето на еден производ или материјал во соодветен тарифен број;
- (м) “пратка” подразбира производи што се пратени истовремено од еден извозник до еден примач или производи опфатени со еден транспортен документ кој ја опфаќа нивната испорака од извозникот до примачот или, доколку нема таков документ, производи опфатени со една фактура;
- (н) “територии” ги вклучува и територијалните води;
- (о) “EUR” значи “евро”, валутата на Европската монетарна унија;

- (љ) “земја членка на ЕФТА” значи било која од следните држави: Исланд, Норвешка или Швајцарија (вклучувајќи го Лихтенштајн)¹, во зависност од случајот;
- (м) “Договорна страна” во рамки на овој Протокол значи Македонија, Исланд, Норвешка, Швајцарија или Лихтенштајн.

НАСЛОВ II

ДЕФИНИЦИЈА НА ПОИМОТ “ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО”

Член 2

Општи услови

1. За остварување на целите на овој Договор, следниве производи се сметаат дека потекнуваат од земја членка на ЕФТА:
 - (а) производи целосно добиени во земја членка на ЕФТА во рамките на значењето на член 5;
 - (б) производи добиени во земја членка на ЕФТА кои вклучуваат материјали кои не се целосно добиени таму, под услов таквите материјали да биле доволно обработени или преработени во земја членка на ЕФТА во рамките на значењето на член 6;
 - (в) производи добиени во Европската економска област (ЕЕА), во рамките на значењето на Протокол 4 од Договорот на Европската економска област.
2. За остварување на целите на овој Договор, следниве производи се сметаат дека потекнуваат од Македонија:
 - (а) производи целосно добиени во Македонија во рамките на значењето на член 5;
 - (б) производи добиени во Македонија кои вклучуваат материјали кои не се целосно добиени таму, под услов таквите материјали да биле доволно обработени или преработени во Македонија во рамките на значењето на член 6.
3. Одредбите од став 1 (в) се применуваат доколку се применува договор за слободна трговија меѓу, Македонија од една страна и, Европската заедница од друга страна.

Член 3

Кумулација во земја членка на ЕФТА

1. Без да е во спротивност со одредбите од член 2(1), производите се сметаат дека потекнуваат од една земја членка на ЕФТА ако тие производи се добиени таму, вклучувајќи материјали со потекло од Исланд, Норвешка, Швајцарија (вклучувајќи го и Лихтенштајн)², Турција или Европската заедница, доколку со обработката или преработката извршена во соодветната земја членка на ЕФТА се надминати операциите наведени во член 7. Таквите материјали не мораат да бидат доволно обработени или преработени.
2. Без да е во спротивност со одредбите од член 2(1), производите се сметаат дека потекнуваат од една земја членка на ЕФТА доколку тие производи се добиени таму, вклучувајќи материјали со потекло од Фарските острови, од било која земја вклучена во Евро-Медитеранското партнерство, врз основа на декларацијата од Барселона, усвоена на Евро-Медитеранската конференција одржана на 27 и 28 Ноември 1995 година³ освен Турција, или од која било земја вклучена во

¹ Поради царинската унија меѓу Швајцарија и Лихтенштајн, производите со потекло од Лихтенштајн се смета дека се со потекло од Швајцарија

² Согласно Договорот од 29 март 1923 година Кнежевството Лихтенштајн е во царинска унија со Швајцарија и е договорна страна на Договорот на Европска економска област од 2 мај 1992 година

³ Список на земји или територии вклучени во Евро-Медитеранското партнерство може да се најде во Анекс V

Процесот за стабилизација и асоцијација⁴, доколку со обработката или преработката извршена во една земја членка на ЕФТА се надминати операциите наведени во член 7. Таквите материјали не мора да бидат доволно обработени или преработени.

3. Доколку обработката или преработката извршена во една земја членка на ЕФТА не ги надминува операциите наведени во член 7, добиениот производ се смета дека потекнува од соодветната земја членка на ЕФТА единствено доколку додадената вредност таму е поголема од вредноста на употребените материјали со потекло од која било друга земја наведена во став 1 и 2. Доколку тоа не е случај, добиениот производ се смета дека потекнува од земјата чии материјали со потекло употребени во производството во соодветната земја членка на ЕФТА имаат најголема вредност.

4. Производите со потекло од една од земјите наведени во став 1 и 2, кои во соодветната земја членка на ЕФТА не биле предмет на каква било обработка или преработка, го задржуваат своето потекло при извоз во една од овие земји.

5. Кумулацијата предвидена со овој член може да се примени само доколку:

(а) меѓу земјите кои се вклучени во стекнувањето на статусот на потекло и земјата на дестинација, се применува преференцијален трговски договор, во согласност со член XXIV од Општата спогодба за царини и трговија (ГАТТ);

(б) материјалите и производите имаат стекнато статус на потекло со примена на правила за потекло идентични на овие кои се наведени во овој протокол;

и

(в) известувањата кои го означуваат исполнувањето на потребните услови за примена на кумулацијата се објавени во земјите членки на ЕФТА и Македонија.

Кумулацијата предвидена во овој член се применува од датумот договорен меѓу Договорните страни на кои се однесува и е наведен во известувањето објавено во соодветните службени весници.

Земјите членки на ЕФТА им ги доставуваат на Македонија, преку ЕФТА Секретаријатот поединостите за сите договори, вклучувајќи ги датумите на влегување во сила и соодветните правила за утврдување на потекло на стоки во нив, кои се применуваат со останатите земји наведени во став 1 и 2.

Член 4

Кумулација во Македонија

1. Без да е во спротивност со одредбите од член 2(2), производите се сметаат дека потекнуваат од Македонија доколку тие производи се добиени таму, вклучувајќи материјали со потекло од Исланд, Норвешка, Швајцарија (вклучувајќи го и Лихтенштајн)⁵, Турција или Европската заедница, доколку со обработката или преработката извршена во Македонија се надминати операциите наведени во член 7. Таквите материјали не мора да бидат доволно обработени или преработени.

2. Без да е во спротивност со одредбите од член 2(2), производите се сметаат дека потекнуваат од Македонија доколку тие производи се добиени таму, вклучувајќи материјали со потекло од Фарските острови, од било која земја вклучена во Евро-Медитеранското партнерство, врз основа на декларацијата од Барселона, усвоена на Евро-Медитеранската конференција одржана на 27 и 28

⁴ Земјите опфатени со Процесот за стабилизација и асоцијација, согласно политиката на ЕУ за Западен Балкан се Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Македонија, Црна Гора и Србија, вклучувајќи го Косово како што е дефинирано во Резолуцијата 1244/99 на УН

⁵ Согласно Договорот од 29 март 1923 година Кнежевството Лихтенштајн е во царинска унија со Швајцарија и е договорна страна на Договорот на Европска економска област од 2 мај 1992 година

28 Ноември 1995 година⁶ освен Турција, или од која било земја вклучена во Процесот за стабилизација и асоцијација⁷, доколку со обработката или преработката извршена во Македонија се надминати операциите наведени во член 7. Таквите материјали не мора да бидат доволно обработени или преработени.

3. Доколку обработката или преработката извршена во Македонија не ги надминува операциите наведени во член 7, добиениот производ се смета дека потекнува од Македонија единствено доколку додадената вредност таму е поголема од вредноста на употребените материјали со потекло од која било друга земја наведена во став 1 и 2. Доколку тоа не е случај, добиениот производ се смета дека потекнува од земјата чии материјали со потекло употребени во производството во Македонија имаат најголема вредност.

4. Производите со потекло од една од земјите наведени во став 1 и 2, кои во Македонија не биле предмет на каква било обработка или преработка, го задржуваат своето потекло при извоз во една од овие земји.

5. Кумулацијата предвидена со овој член може да се примени само доколку:

(а) меѓу земјите кои се вклучени во стекнувањето на статусот на потекло и земјата на дестинација, се применува преференцијален трговски договор, во согласност со член XXIV од Општата спогодба за царини и трговија (ГАТТ);

(б) материјалите и производите имаат стекнато статус на потекло со примена на правила за потекло идентични на овие кои се наведени во овој протокол;

и

(в) известувањата кои го означуваат исполнувањето на потребните услови за примена на кумулацијата се објавени во Македонија и земјите членки на ЕФТА.

Кумулацијата предвидена во овој член се применува од датумот договорен меѓу Договорните страни на кои се однесува и е наведен во известувањето објавено во соодветните службени весници.

Македонија им ги доставува на земјите членки на ЕФТА, преку ЕФТА Секретаријатот поединостите за сите договори, вклучувајќи ги датумите на влегување во сила и соодветните правила за утврдување на потекло на стоки во нив, кои се применуваат со останатите земји наведени во став 1 и 2.

Член 5

Целосно добиени производи

1. Следниве производи се сметаат за целосно добиени во Македонија или во една земја членка на ЕФТА:

(а) минерални производи извлечени од нивната почва или од нивното морско дно;

(б) растителни производи набрани таму;

(в) живи животни родени и одгледани таму;

(г) производи од живи животни одгледани таму;

(д) производи добиени од лов или риболов извршен таму;

(е) производи од морски риболов и други производи извадени од морето, надвор од територијалните води на Договорната страна со нивни пловни објекти;

⁶ Список на земји или територии вклучени во Евро-Медитеранското партнерство може да се најде во Анекс V

⁷ Земјите опфатени со Процесот за стабилизација и асоцијација, согласно политиката на ЕУ за Западен балкан се Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Македонија, Црна Гора и Србија, вклучувајќи го Косово како што е дефинирано во Резолуцијата 1244/99 на УН

- (е) производи направени на бродовите-фабрики исклучиво од производи наведени во став (ѓ);
 - (ж) таму собрани користени предмети, погодни само за рециклирање на суровини, вклучувајќи користени гуми што можат да се употребат само за вулканизација или како отпаден материјал;
 - (з) отпаден материјал и остатоци од производните операции извршени таму;
 - (с) производи извлечени од морско тло или тлото под него надвор од нивните територијални води, под услов тие да имаат ексклузивни права на искористување на морското тло или тлото под него;
 - (и) стока произведена таму исклучиво од производите наведени во точка (а) до (с).
2. Термините “нивните пловни објекти” и “нивните бродови-фабрики” споменати во точките 1(ѓ) и (е) се однесуваат на пловни објекти и бродови-фабрики:
- (а) кои се регистрирани или пријавени во Македонија или во една земја членка на ЕФТА;
 - (б) кои пловат под знамето на Македонија или на земја членка на ЕФТА;
 - (в) кај кои дел од сопственоста или барем 50 % се во сопственост на државјани на Македонија или земјите членки на ЕФТА или на компанија со седиште во една од овие земји, во која управителот или управителите, претседателот на управниот одбор или на надзорниот одбор како и мнозинството членови на тие одбори се државјани на Македонија или на земјите членки на ЕФТА и во кои, покрај тоа, во случај на партнерства или на друштва со ограничена одговорност, најмалку половината од капиталот им припаѓа на овие земји или на јавни тела или на државјани на овие земји;
 - (г) каде капетанот и офицерите се државјани на Македонија или на земјите членки на ЕФТА;
- и
- (д) кај кои најмалку 75 % од екипажот се државјани на Македонија или на земјите членки на ЕФТА.

Член 6

Доволно обработени или преработени производи

1. За целта на член 2, производите кои не се целосно добиени се сметаат за доволно обработени или преработени кога се исполнети условите наведени во списокот во Анекс II.

Условите наведени погоре, за сите производи опфатени со Договорот, ја наведуваат обработката или преработката што мора да се изврши врз материјалите без потекло користени во производството и се однесуваат само за таквите материјали. Од ова произлегува дека, доколку производот што се стекнал со статус на производ со потекло преку исполнување на условите утврдени во списокот се користи за производство на друг производ, условите не се применуваат на производот во кој тој е вграден и нема да се земат во предвид материјалите без потекло кои можеле да бидат користени за неговото производство.

2. Без оглед на одредбите од став 1, материјалите без потекло кои според условите утврдени во списокот не треба да се користат во производството на производ, сепак може да се користат само доколку:

- (а) нивната вкупна вредност не надминува 10% од цената франко фабрика на производот;
- (б) со примена на овој став, не е надминат кој било од процентите наведени во списокот како максимална вредност на материјалите без потекло.

Овој став не се однесува за производи опфатени во Глава 50 до 63 од Хармонизираниот систем.

3. Ставовите 1 и 2 се применуваат согласно одредбите на член 7.

Член 7

Недоволна обработка или преработка

1. Без да е во спротивност со став 2, следниве операции се сметаат за недоволна обработка или преработка за да се добие статус на производ со потекло, без оглед на тоа дали се исполнети условите од член 6:

- (а) операции со кои се обезбедува сочувување на производите во добра состојба за време на транспорт и складирање;
- (б) раздвојување и составување на амбалажа;
- (в) перење, чистење; отстранување на прашина, рѓа, масло, боја или други површински слоеви;
- (г) пеглање или пресување на текстил;
- (д) едноставни операции на боење и полирање;
- (ѓ) отстранување на лушпи, делумно или целосно белење, полирање и глазирање на житарици и ориз;
- (е) операции на боење шеќер или формирање на шеќерни коцки;
- (ж) лупење, отстранување на семки и лушпи од овошје, јатчесто овошје и зеленчук;
- (з) острење, едноставно дробење или едноставно сечење;
- (с) просејување, издвојување, сортирање, класифицирање, степенување, спарување (вклучувајќи и составување на сетови производи);
- (и) едноставно полнење во шишиња, лименки, термоси, ставање во кеси, сандаци, кутии, прицврстување на картички или табли, и сите останати едноставни операции на пакување;
- (ј) ставање или печатење на ознаки, етикети, логоа и други слични знаци за распознавање на производите или на нивната амбалажа;
- (к) едноставно мешање на производи, без оглед на тоа дали се работи за исти или за различни видови;
- (л) едноставно составување на делови на производи за да се добие комплетен производ или разделување на производи на составни делови;
- (љ) комбинација на две или повеќе операции опишани во точките од (а) до (л);
- (м) колење на животни.

2. Сите операции извршени во Македонија или во една земја членка на ЕФТА на даден производ се разгледуваат заедно при утврдување на тоа дали обработката или преработката извршена над тој производ се смета за недоволна во смисла на став 1.

Член 8

Единица за припадност

1. Единицата за припадност за примената на одредбите на овој Протокол е предметниот производ кој што се смета како основна единица при распоредувањето со употреба на номенклатурата на Хармонизираниот систем.

Од ова следи дека:

- (а) кога производот што се состои од група или составени делови, се распоредува според правилата на Хармонизираниот систем во еден тарифен број, целината претставува единица за припадност;
 - (б) кога пратката се состои од определен број на идентични производи распоредени во ист тарифен број на Хармонизираниот систем, секој производ мора посебно да биде разгледуван при примена на одредбите од овој Протокол.
2. Во случај кога, според основното правило 5 на Хармонизираниот Систем, амбалажата се распоредува заедно со производот, истата мора да биде вклучена при утврдување на потеклото.

Член 9

Прибор, резервни делови и алати

Приборите, резервните делови и алатите испратени заедно со дел од опрема, машина, апарат или возило, што се дел од вообичаената опрема и кои се вклучени во цената или кои не се посебно фактурирани, се сметаат како составен дел од таа опрема, машина, апарат или возило.

Член 10

Сетови

Сетовите, како што се дефинирани со основното правило 3 на Хармонизираниот систем, се сметаат за производи со потекло во случај кога сите составни производи се со потекло. Меѓутоа, во случај кога сетот се состои од производи со и без потекло, сетот како целина се смета како производ со потекло, под услов вредноста на производите без потекло да не надминува 15% од цената франко фабрика на целиот сет.

Член 11

Неутрални елементи

При утврдување на потеклото на производот, не е потребно да се утврдува потеклото на следниве елементи што можат да се користат во неговото производство:

- (а) енергија и гориво;
- (б) постројки и опрема;
- (в) машини и алати;
- (г) стока што не влегува и која не е наменета да влезе во финалниот состав на производот.

НАСЛОВ III

ТЕРИТОРИЈАЛНИ УСЛОВИ

Член 12

Принцип на територијалност

1. Освен како што е предвидено во член 2(1)(в), член 3 и 4 и став 3 од овој член, условите за стекнување статус на производ со потекло утврдени во Наслов II мора да бидат исполнети без прекин во Македонија или земја членка на ЕФТА.

2. Освен како што е предвидено во член 3 и 4 според кои доколку стоки со потекло извезени од една од Македонија или земја членка на ЕФТА во некоја друга земја се вратат, стоките мора да се сметаат за стоки без потекло, доколку на царинските власти не може да им се докаже дека:

(а) вратените стоки се исти со оние кои биле извезени;

и

(б) истите не биле подложени на какви било операции, освен оние кои се неопходни за да се зачуваат во добра состојба додека биле во таа земја или додека биле извезувани.

3. На стекнувањето на статус на производ со потекло во согласност со условите утврдени во Наслов II нема да влијае обработката или преработката извршена надвор од Македонија или земја членка на ЕФТА на материјали извезени од Македонија или земја членка на ЕФТА и потоа повторно увезени таму, само доколку:

(а) споменатите материјали се целосно добиени во Македонија или земја членка на ЕФТА или пред извозот имаат поминато низ обработка или преработка поголема од операциите наведени во член 7;

и

(б) на царинските власти може да им се докаже дека:

(i) повторно увезените стоки се добиени со обработка или преработка на извезените материјали;

и

(ii) вкупната додадена вредност добиена надвор од Македонија или земја членка на ЕФТА со примена на одредбите од овој член не надминува 10% од цената франко фабрика на крајниот производ за кој се бара добивање статус на производ со потекло.

4. За целите на став 3, условите за добивање статус на производ со потекло утврдени во Наслов II нема да се однесуваат на обработка или преработка која е извршена надвор од Македонија или земја членка на ЕФТА. Меѓутоа, кога во списокот на Анекс II за одредување на статусот на потеклото за крајниот производ е предвидено правило кое одредува максимална вредност за сите вградени материјали без потекло, вкупната вредност на материјалите без потекло кои се вградени на територијата на дадената договорна страна, заедно со вкупната додадена вредност добиена надвор од Македонија или земја членка на ЕФТА со примена на одредбите од овој член, не го надминува наведениот процент.

5. За целите на примена на одредбите од ставовите 3 и 4, “вкупна додадена вредност” значи сите трошоци кои настануваат надвор од Македонија или дадената земја членка на ЕФТА, вклучувајќи ја вредноста на материјалите кои биле вградени таму.

6. Одредбите од ставовите 3 и 4 не се однесуваат на производи кои не ги исполнуваат условите утврдени во списокот на Анекс II или кои можат да се сметаат за доволно обработени или преработени само со примена на општото отстапување предвидено во член 6 (2).

7. Одредбите од ставовите 3 и 4 не се однесуваат на производите распоредени од Глава 50 до 63 од Хармонизициониот систем.

8. Секоја операција на обработка или преработка која е опфатена со одредбите на овој член и која е извршена надвор од Македонија или земја членка на ЕФТА, се извршува со постапка на извоз за облагородување или со слични постапки.

Член 13

Директен транспорт

1. Преференцијалниот третман што го предвидува овој Договор се применува само за производите што ги исполнуваат условите во согласност со овој Протокол, кои директно се транспортираат помеѓу договорните страни или преку териториите на другите земји наведени во член 3 и 4 со кои се применува кумулација. Меѓутоа, производите што сочинуваат една пратка можат да бидат транспортирани преку други територии, а доколку постои таква потреба, истите можат да бидат претоварени или привремено складирани на тие територии, под услов да останат под надзор на царинските власти во државата на транзит или складирање и да не бидат предмет на други операции освен растовар, претовар или која било друга операција наменета за нивно зачувување во добра состојба.

Производите со потекло можат да се транспортираат по цевковод преку други територии освен територијата на договорните страни.

2. Исполнување на условите утврдени во став 1 се докажува на царинските власти на земјата увозник, со поднесување на:

(а) единствен транспортен документ со кој е опфатен преминот од земјата извозник преку државата на транзит;

или

(б) уверение издадено од страна на царинските власти на државата на транзит:

(i) во кое се наведува точен опис на производите;

(ii) во кое се наведуваат датумите на растовар и претовар на производите и, кога тоа е потребно, имињата на бродовите или другите користени транспортни средства;

и

(iii) во кое се потврдуваат условите под кои производите останале во државата на транзит;

или

(в) доколку горенаведеното не се обезбеди, кои било документи кои тоа го поткрепуваат.

Член 14

Изложби

1. Производите со потекло, испратени на изложба во друга земја освен во земјите наведени во член 3 и 4 со кои се применува кумулација и продадени по изложбата за увоз во Македонија или земја членка на ЕФТА, ги користат погодностите при увоз во согласност со одредбите на Договорот, доколку на царинските власти може да им се докаже дека:

(а) извозникот ги испратил овие производи од Македонија или една земја членка на ЕФТА во државата во која се одржува изложбата и дека таму биле изложени;

(б) извозникот ги продал или на некој друг начин ги пренел производите на лице во Македонија или земја членка на ЕФТА;

(в) во текот на изложбата или веднаш по неа производите се испратени во иста состојба како што биле испратени на изложба;

и

(г) производите откако биле испратени на изложба, не се користени за други цели освен за изложување на изложбата.

2. Доказот за потекло се издава или изготвува во согласност со одредбите од Наслов V и се поднесува до царинските власти на договорната страна - увозник на вообичаениот начин. Доказот мора да ги содржи името и адресата на изложбата. Доколку е потребно, можат да бидат побарани дополнителни доказни документи за условите под кои се изложени производите.

3. Став 1 се однесува на секој вид трговска, индустриска, земјоделска или занаетчиска изложба, саем или слична јавна приредба или манифестација која не е организирана за приватни цели во продавници или деловни простории со цел продавање на странски производи, а во текот на која производите се под царинска контрола.

НАСЛОВ IV ПОВРАТ ИЛИ ИЗЗЕМАЊЕ

Член 15

Забрана за поврат на царински давачки или изземање од царински давачки

1. Материјали без потекло употребени при производството на производи со потекло од Македонија или една земја членка на ЕФТА, или од една од земјите наведени во член 3 и 4 за кои доказот за потекло е издаден или изготвен во согласност со одредбите од Наслов V, нема да подлежат на поврат или изземање од царински давачки од секаков вид во Македонија или која било земја членка на ЕФТА.

2. Забраната од став 1 се однесува на секоја постапка за поврат, изземање или неплаќање, делумно или целосно, на царинските давачки или другите давачки со еднаков ефект кои се применуваат во Македонија или која било земја членка на ЕФТА за материјалите употребени при производството, кога таквиот поврат, изземање или неплаќање се применува, намерно или како последица, кога добиените производи произведени од споменатите материјали се извезуваат, а не кога тие се задржуваат за домашна употреба.

3. Извозникот на производите опфатени со доказот за потекло треба да биде подготвен во секој момент, на барање на царинските власти да ги поднесе сите соодветни документи со кои се докажува дека не е извршен никаков поврат на царината за материјалите без потекло употребени во производството на дадените производи или дека царинските давачки и другите давачки со еднаков ефект кои се применуваат на таквите материјали се навистина платени.

4. Одредбите од ставовите 1 до 3 се однесуваат и на амбалажата во смисла на член 8 (2), приборите, резервните делови и алатите во смисла на член 9, како и на производите во сет во смисла на член 10 кога таквите предмети се без потекло.

5. Одредбите од ставовите 1 до 4 се однесуваат само на материјали од таков вид на кои се однесува Договорот. Покрај тоа, истите нема да претставуваат пречка за примена на системот за рефундирање на извозот на земјоделските производи, што се применува при извозот во согласност со одредбите на Договорот.

НАСЛОВ V ДОКАЗ ЗА ПОТЕКЛО

Член 16

Општи услови

1. Производите со потекло од Македонија при увозот во која било земја членка на ЕФТА и производите со потекло од која било земја членка на ЕФТА при увозот во Македонија, може да ги користат погодностите од Договорот доколку е поднесен еден од следниве документи:

- (а) уверение за движење ЕУР.1, чиј образец е даден во Анекс III а;
 - (б) уверение за движење ЕУР-МЕД, чиј образец е даден во Анекс III б;
- или
- (в) во случаите наведени во член 22 став 1, изјава, понатаму наведена како: "изјава во фактура" или "изјава во фактура ЕУР-МЕД" изготвена од извозникот на фактура, испратница или некој друг трговски документ во која детално се опишуваат производите за да се овозможи нивна идентификација; текстот на изјавите во фактура е даден во Анекс IV а и б.
2. Без оглед на став 1, производите со потекло во смисла на овој Протокол може во случаите наведени во член 27, да ги користат погодностите од овој договор, без да биде потребно да се поднесува било кој од доказите за потекло наведени претходно.

Член 17

Постапка за издавање на уверение за движење ЕУР.1 или ЕУР-МЕД

1. Уверението за движење ЕУР.1 го издаваат царинските органи на земјата извозник на приложено барање во писмена форма од страна на извозникот или, со овластување на извозникот, од страна на неговиот овластен застапник.
2. За оваа цел извозникот или неговиот овластен застапник ги пополнува уверението за движење ЕУР.1 или ЕУР-МЕД и барањето за издавање, чии обрасци се дадени во Анекс III а и б. Овие обрасци се пополнуваат на еден од јазиците на договорните страни, или на англиски, во согласност со одредбите на домашното законодавство на договорната страна извозник. Доколку обрасците се пополнети на рака, тие се пополнуваат со мастило и со печатни букви. Описот на производите мора да биде наведен во рубриката резервирана за таа цел без да се оставаат празни редови. Кога рубриката не е целосно пополнета, под последниот ред од описот мора да се повлече хоризонтална линија и празниот простор да се прецрта.
3. Извозникот кој поднесува барање за издавање на уверение за движење ЕУР.1 или ЕУР-МЕД, треба да е подготвен во секое време, на барање на царинските органи на договорната страна-извозник каде што се издава уверението за движење ЕУР.1 или ЕУР-МЕД, да ги поднесе сите потребни документи со кои се докажува статусот на потекло на предметните производи како и дека ги исполнуваат другите услови пропишани со овој Протокол.
4. Не исклучувајќи ја примената на став 5, уверение за движење ЕУР.1 издаваат царинските органи на Македонија или на ЕФТА земјите во следните случаи:
 - доколку производите можат да се сметаат за производи со потекло од Македонија или од некоја од ЕФТА земјите, без примена на кумулација со материјали со потекло од една од земјите наведени во член 3 и 4, а кои ги исполнуваат другите услови од овој Протокол;
 - доколку производите може да се сметаат за производи со потекло од една од другите земји наведени во член 3 и 4 со кои се применува кумулација, без примена на кумулација со материјали со потекло од една од земјите наведени во член 3 и 4, а кои ги исполнуваат другите услови од овој Протокол, при што уверение за движење ЕУР-МЕД или изјава во фактура ЕУР-МЕД се издадени во земјата на потекло;
5. Уверение за движење ЕУР-МЕД издаваат царинските органи на Македонија или една ЕФТА земја доколку производите може да се сметаат за производи со потекло од Македонија, од ЕФТА земја или од некоја од земјите наведени во член 3 и 4 со кои се применува кумулација, а кои ги исполнуваат другите услови од овој Протокол и:

- се применувала кумулација со материјали со потекло од некоја од земјите наведени во член 3 и 4, или
 - производите можат да се користат како материјали во контекст на кумулација за производство на производи за извоз во една од земјите наведени во член 3 и 4, или
 - производите можат повторно да бидат извезени од земјата на пристигање во некоја од земјите наведени во член 3 и 4.
6. Во уверението за движење ЕУР-МЕД во рубриката 7 мора да биде пополнета следнава изјава на англиски:
- доколку потеклото се стекнува со примена на кумулација со материјали што потекнуваат од една или повеќе од земјите наведени во членовите 3 и 4:
 „CUMULATION APPLIED WITH“ (име на земјата/земјите)
 - доколку потеклото се стекнува без примена на кумулација со материјали што потекнуваат од една или повеќе од земјите наведени во членовите 3 и 4:
 „NO CUMULATION APPLIED“
7. Царинските органи што ги издаваат уверението за движење ЕУР.1 или ЕУР-МЕД ги превземат сите потребни чекори за проверка на потеклото на производите и исполнувањето на другите услови од овој Протокол. За таа цел тие имаат право да ги побараат сите докази и да извршат секаква контрола на книговодството на извозникот или било која друга проверка кои тие ја сметаат за потребна. Тие исто така мора да осигурат дека обрасците наведени во став 2 се правилно пополнети. Тие посебно проверуваат дали просторот резервиран за описот на производите е пополнет на таков начин кој исклучува можност за неовластени дополнувања.
8. Датумот на издавање на уверението за движење ЕУР.1 или ЕУР-МЕД е назначен во рубриката 11 од уверението.
8. Уверение за движење ЕУР.1 или ЕУР-МЕД се издава од страна на царинските органи и треба да му биде ставено на располагање на извозникот штом извозот е подготвен или извршен.

Член 18

Дополнително издадени уверенија за движење ЕУР.1 или ЕУР-МЕД

1. Без оглед на член 17 (9), уверение за движење ЕУР.1 или ЕУР-МЕД може, во исклучителни случаи, да биде издадено по извршениот извоз на производите на кои се однесува доколку:
- (а) тоа не било издадено за време на извозот, поради грешки или ненамерни пропусти, или посебни околности;
 - или
 - (б) на царинските органи им се докаже дека уверението за движење ЕУР.1 или ЕУР-МЕД било издадено, но при увозот не било прифатено од технички причини.
2. Без оглед на член 17 (9), уверение за движење ЕУР-МЕД може да биде издадено по извршениот извоз на производите на кои се однесува и за кои уверение за движење ЕУР.1 било издадено во времето на извоз, доколку на царинските органи им се докаже дека условите наведени во членот 17(5) се исполнети.
3. За примената на став 1, во своето барање извозникот мора да ги наведе местото и датумот на извозот на производите на кои се однесува уверението за движење ЕУР.1 или ЕУР-МЕД и да ги наведе причините за негово барање.

4. Царинските органи може дополнително да издадат уверение за движење ЕУР.1 или ЕУР-МЕД само откако ќе утврдат дека податоците наведени во барањето на извозникот се совпаѓаат со податоците од соодветната документација.

5. Уверенијата за движење ЕУР.1 или ЕУР-МЕД издадено дополнително со примена на став 1 мора да биде пополнето со следниот текст на англиски:

„ISSUED RETROSPECTIVELY“

Уверенијата за движење ЕУР.1 или ЕУР-МЕД издадено дополнително со примена на став 2 мора да биде пополнето со следниот текст на англиски:

„ISSUED RETROSPECTIVELY (Original EUR.1 no.....[датум и место на издавање]“

6. Дополнувањето наведено во став 5 се запишува во рубрика 7 на уверението за движење ЕУР.1 или ЕУР-МЕД.

Член 19

Издавање на дупликат уверение за движење ЕУР.1 или ЕУР-МЕД

1. Во случај на кражба, губење или уништување на уверение за движење ЕУР.1 или ЕУР-МЕД, извозникот може до царинските органи што го издале да поднесе барање за издавање на дупликат врз основа на извозните документи што ги поседува.

2. Вака издадениот дупликат мора да биде дополнет со следниот текст на англиски:

„DUPLICATE“

3. Дополнувањето наведено во став 2 се запишува во рубрика 7 на дупликатот уверение за движење ЕУР.1 или ЕУР-МЕД.

4. Дупликатот, кој како датум на издавање мора да го носи датумот на издавање на оригиналното уверение за движење ЕУР.1 или ЕУР-МЕД, е со важност од тој датум.

Член 20

Издавање на уверенија за движење ЕУР.1 или ЕУР-МЕД врз основа на претходно издаден или изготвен доказ за потекло

Кога производите со потекло се наоѓаат под царински надзор во Македонија или земја членка на ЕФТА, оригиналниот доказ за потекло може да се замени со еден или повеќе уверенија за движење ЕУР.1 или ЕУР-МЕД со цел сите или дел од овие производи да се пратат на некое друго место во Македонија или една земја членка на ЕФТА. Заменските уверението (јата) за движење ЕУР.1 или ЕУР-МЕД мора да бидат издадени од страна на царинскиот орган под чиј надзор се наоѓаат тие производи.

Член 21

Сметководствено раздвојување

1. Доколку настанат значителни трошоци или материјални потешкотии при чувањето на резерви на материјали со потекло одвоено од материјали без потекло, кои се идентични и меѓусебно заменливи, царинските органи можат, на писмено барање на заинтересираните, да одобрат таканаречен метод на “сметководствено раздвојување”(во понатамошниот текст: „метод“) за водење на таквите залихи.

2. Овој метод мора да осигури, во рамките на одреден референтен период, дека бројот на добиените производи кои се сметаат за "производи со потекло" е еднаков на оној кој би се добил доколку резервите биле и физички одвоени.
3. Царинските органи може да издадат вакво одобрение, со поставување на било кои услови кои сметаат дека се потребни.
4. Овој метод се евидентира и се применува врз основа на општите сметководствени начела кои важат во Договорната страна во која производот бил произведен.
5. Корисникот на ова одобрение може да изготви, односно да побара издавање на доказ за потекло за оние количини на производи кои може да се сметаат за производи со потекло. На барање на царинскиот орган, корисникот дава изјава за начинот на следење на количините.
6. Царинските органи вршат надзор на користењето на одобрението и може да го повлечат во било кој момент ако корисникот на било кој начин неправилно го користи или не исполнува некој од условите пропишани со овој Протокол.

Член 22

Услови за изготвување изјава во фактура или изјава во фактура ЕУР-МЕД

1. Изјава во фактура или изјава во фактура ЕУР-МЕД спомената во член 16 (1)(в) може да биде изготвена:
 - (а) од страна на одобрен извозник во смисла на член 23,
или
 - (б) од страна на било кој извозник за било која пратка, што се состои од еден или повеќе пакети со производи со потекло, чија што вкупна вредност не надминува 6000 евра.
2. Не исклучувајќи ја примената на став 3, изјава во фактура или изјава во фактура ЕУР-МЕД може да се изготви во следните случаи:
 - доколку производите можат да се сметаат за производи со потекло од Македонија или од некоја од ЕФТА земјите, без примена на кумулација со материјали со потекло од една од земјите наведени во член 3 и 4, а кои ги исполнуваат другите услови од овој Протокол;
 - доколку производите може да се сметаат за производи со потекло од една од другите земји наведени во член 3 и 4 со кои се применува кумулација, без примена на кумулација со материјали со потекло од една од земјите наведени во член 3 и 4, а кои ги исполнуваат другите услови од овој Протокол, при што уверение за движење ЕУР-МЕД или изјава во фактура ЕУР-МЕД се издадени во земјата на потекло;
3. Изјава во фактура ЕУР-МЕД може да се изготви доколку производите може да се сметаат за производи со потекло од Македонија, од ЕФТА земја или од некоја од земјите наведени во член 3 и 4 со кои се применува кумулација, а кои ги исполнуваат другите услови од овој Протокол и:
 - се применувала кумулација со материјали со потекло од некоја од земјите наведени во член 3 и 4, или
 - производите можат да се користат како материјали во контекст на кумулација за производство на производи за извоз во една од земјите наведени во член 3 и 4, или
 - производите можат повторно да бидат извезени од земјата на пристигање во некоја од земјите наведени во член 3 и 4.
4. Изјава во фактура ЕУР-МЕД мора да содржи една од следниве изјави на англиски:

- доколку потеклото се стекнува со примена на кумулација со материјали што потекнуваат од една или повеќе од земјите наведени во членовите 3 и 4:

„CUMULATION APPLIED WITH“ (име на земјата/земјите)

- доколку потеклото се стекнува без примена на кумулација со материјали што потекнуваат од една или повеќе од земјите наведени во членовите 3 и 4:

„NO CUMULATION APPLIED“

5. Извозникот кој изготвува изјава во фактура или изјава во фактура ЕУР-МЕД мора да биде подготвен во секое време, на барање на царинските органи на договорната страна извозник, да ги поднесе сите потребни документи со кои се докажува статусот на потекло на предметните производи како и дека ги исполнуваат другите услови пропишани со овој Протокол.

6. Изјава во фактура или изјава во фактура ЕУР-МЕД мора да биде изготвена од извозникот, така што на фактурата, на испратницата или на некој друг трговски документ, ќе отчука или ќе испечати изјава, односно ќе стави печат со изјава чиј текст е даден во Анекс IV а и б, користејќи една од јазичните верзии дадени во споменатите Анекси, а во согласност со одредбите од домашното законодавство на договорната страна извозник. Доколку изјавата е напишана на рака, таа мора да биде напишана со мастило и печатни букви.

7. Изјавите во фактури или изјавите во фактура ЕУР-МЕД мора да имаат оригинален потпис на извозникот во ракопис. Меѓутоа, одобриениот извозник во смисла на член 23, не мора да ја потпише таквата изјава, под услов тој да се обврзе пред царинските органи на договорната страна извозник, во писмена форма, дека тој ја прифаќа целосната одговорност за сите изјави во фактура што го идентификуваат како потписник.

8. Изјавата во фактура или изјавата во фактура ЕУР-МЕД може да биде издадена од страна на извозникот, кога производите на кои таа се однесува се извезуваат, или по извршениот извоз, под услов таа да биде предадена во договорната страна увозник, најмногу две години по увозот на производите на кои што таа се однесува.

Член 23

Одобрен извозник

1. Царинските органи на договорната страна извозник може да му одобрат на било кој извозник, (во понатамошниот текст “одобрен извозник”, кој има чести пратки на производи, опфатени со овој Договор, да изготвува изјави во фактури или изјави во фактура ЕУР-МЕД без оглед на вредноста на предметните производи. Извозникот кој бара такво одобрение мора на царинските органи да им ги понуди сите потребни гаранции за проверка на статусот на производите со потекло, како и дека ги исполнуваат другите услови од овој Протокол.

2. Царинските органи можат да одобрат статус на одобрен извозник според условите кои тие ги сметаат за соодветни.

3. Царинските органи му доделуваат на одобриениот извозник број на царинско одобрение кој се наведува во изјавата во фактура или изјавата во фактура ЕУР-МЕД.

4. Царинските органи ја надгледуваат употребата на одобрението од страна на одобриениот извозник.

5. Царинските органи можат во секое време да го повлечат одобрението. Тие тоа мора да го сторат кога одобриениот извозник повеќе не ги дава гаранциите наведени во став 1, не ги исполнува условите наведени во став 2 или на некој друг начин неправилно го користи одобрението.

Член 24

Рок на важност на доказот за потекло

1. Доказот за потекло важи четири месеци од датумот на неговото издавање во договорната страна извозник и во тој рок мора да биде поднесен до царинските органи на договорната страна увозник.
2. Доказите за потекло поднесени до царинските органи на договорната страна увозник по истек на рокот за поднесување определен во став 1, можат да бидат прифатени за примена на преференцијален третман, во случај кога неподнесувањето на уверението пред истекот на крајниот рок е предизвикано од вонредни околности.
3. Во други случаи на задоцнето поднесување, царинските органи на договорната страна увозник можат да го прифатат доказот за потекло кога производите биле поднесени пред истекот на претходно споменатиот краен рок.

Член 25

Поднесување доказ за потекло

Доказите за потекло се поднесуваат до царинските органи на договорната страна увозник во согласност со постапките што се применуваат во таа договорна страна. Споменатите органи можат да побараат превод на доказот за потекло и исто така можат да бараат увозната декларација да биде пропратена со изјава на увозникот дека производите ги задоволуваат условите пропишани за примена на Договорот.

Член 26

Сукцесивен увоз

Кога, на барање на увозникот и согласно условите утврдени од страна на царинските органи на Договорната страна увозник, сукцесивно се увезуваат расклопени или несоставени производи во смисла на Основното правило 2(a) од Хармонизираниот систем, кои се распоредуваат во Оддел XVI и XVII или во тарифните броеви 7308 и 9406 од Хармонизираниот систем, на царинските органи за овие производи се поднесува само еден доказ за потекло за тие производи и тоа при увозот на првата пратка.

Член 27

Исклучоци во однос на доказот за потеклото

1. Производи кои приватни лица како мали пакети ги испраќаат на приватни лица или кои претставуваат дел од личниот багаж на патникот се прифаќаат како производи со потекло без да се бара поднесување на доказ за потекло, под услов таквите производи да не се увезени за трговски цели и да се декларирани како производи кои ги задоволуваат условите од овој протокол и каде што нема сомневање во веродостојноста на таквото декларирање. Во случаи на производи пратени по пошта оваа изјава мора да биде изготвена на царинската декларација CN22/CN23 или на лист хартија приложен кон тој документ.
2. Повремените увози кои се состојат единствено од производи за лична употреба на примателите, патниците или нивните семејства нема да се сметаат за трговски увози ако од природата и количината на производите е очигледно дека тие не се наменети за комерцијални цели.

3. Вкупната вредност на тие производи не смее да биде поголема од 500 евра во случај на мали пакети или не смее да надминува 1200 евра во случај на производи што се дел од личниот багаж на патникот.

Член 28

Придружни документи

Документите наведени во член 17 (3) и член 22 (5) што се користат за докажување дека производите опфатени со уверение за движење ЕУР.1, уверение за движење ЕУР-МЕД, изјава во фактура или изјава во фактура ЕУР-МЕД, можат да се сметаат за производи кои потекнуваат од Македонија, од земја членка на ЕФТА или од другите земји наведени во членовите 3 и 4 и дека ги исполнуваат другите услови од овој Протокол, можат да се состојат меѓу другото, од:

- (а) непосреден доказ за постапките извршени од страна на извозникот или добавувачот за добивање на предметната стока, содржани на пример во неговите сметки или во неговото интерно сметководство;
- (б) документи со кои се докажува потеклото на употребените материјали, издадени или изготвени во Македонија или во земја членка на ЕФТА, каде што овие документи се употребуваат во согласност со домашното законодавство;
- (в) документи со кои се докажува обработката или преработката на материјалите во една договорна страна, издадени или изготвени во Македонија или во земја членка на ЕФТА и каде што овие документи се употребуваат во согласност со домашното законодавство;
- (г) уверенија за движење ЕУР.1, уверенија за движење ЕУР-МЕД, изјави во фактура или изјави во фактура ЕУР-МЕД со кои се докажува потеклото на употребените материјали, издадени или изготвени во Македонија или во земја членка на ЕФТА во согласност со овој Протокол, или во една од земјите наведени во членовите 3 и 4, согласно правилата за потекло кои се идентични со правилата во овој Протокол;
- (д) соодветна документација во зависност од обработката или преработката извршена надвор од Македонија, од земја членка на ЕФТА или од земјите наведени во членовите 3 и 4 со примена на член 12, што докажува дека останатите услови од тој член се исполнети.

Член 29

Чување на доказот за потеклото на придружните документи

1. Извозникот што поднесува барање за издавање на уверение за движење ЕУР.1 или уверение за движење ЕУР-МЕД мора да ги чува најмалку три години документите наведени во член 17 (3).
2. Извозникот што изготвува изјава во фактура или изјава во фактура ЕУР-МЕД мора да чува најмалку три години копија од таа изјава во фактура, како и документите наведени во член 22 (5).
3. Царинските органи на договорната страна извозник што издаваат уверение за движење ЕУР.1 или ЕУР-МЕД мора да го чуваат најмалку три години барањето наведено во член 17 (2).
4. Царинските органи на договорната страна увозник мора да ги чуваат најмалку три години уверенијата за движење ЕУР.1, уверенијата за движење ЕУР-МЕД, изјавите во фактури и изјавите во фактури ЕУР-МЕД што им се поднесени.

Член 30

Несовпаѓања и формални грешки

1. Откривањето на мали несовпаѓања помеѓу изјавите изготвени во доказот за потекло и оние изготвени во поднесените документи до царинската испостава со цел да се завршат формалностите за увоз на производите нема со самиот тој факт да значи дека доказот за потеклото е неважечки ако се утврди дека тој документ навистина одговара на поднесените производи.
2. Очигледни формални грешки како печатни грешки на доказот за потекло нема да бидат причина за отфрлање на овој документ, ако овие грешки не се од вид кој може да предизвика сомневање за точноста на изјавите изготвени на овој документ.

Член 31

Износи во евра

1. За примена на одредбите на член 22 (1) (б) и член 27 (3) во случаите кога производите се фактурирани во валута различна од евра, договорните страни еднаш годишно ќе го утврдуваат износот во својата национална валута кој претставува противвредност на износот искажан во евра.
2. За една пратка може да се користат поволностите од одредбите на член 22 (1)(б) или член 27 (3), со повикување на валутата во која е изготвена фактурата во согласност со износот кој го утврдила соодветната договорна страна.
3. Износите кои се употребуваат во некоја национална валута претставуваат противвредност во таа валута на износите изразени во евра во првиот работен ден во октомври, а ќе се применуваат од 1-ви јануари следната година. Договорните страни мора взаемно да се известат за соодветните износи.
4. Договорна страна може со зголемување или со намалување да го заокружи износот кој се појавува заради конверзија на износот изразен во евра во својата национална валута. Заокружениот износ на смее да отстапува од износот кој што е добиен со конверзија повеќе од 5%.

Договорна страна може да ја задржи неизменета противвредноста во национална валута на износот кој е изразен во евра, ако во моментот на годишното усогласување предвидено во став 3, конверзијата на тој износ пред било кое заокружување како резултат, има зголемување помало од 15 % во противвредност во национална валута. Противвредноста во националната валута може да се задржи неизменета ако конверзијата како резултат има намалување на таа противвредност.

5. Износите изразени во евра ги разгледува Под-комитетот на барање на една договорна страна. При разгледувањето, Под-комитетот има во предвид дека е препорачливо да се сочуваат ефектите на односните ограничувања во реални рамки. За таа цел, тој може да донесе одлука за измена на износите изразени во евра.

НАСЛОВ VI

ПОСТАПКИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНА СОРАБОТКА

Член 32

Заемна помош

1. Царинските органи на Македонија или на земјите членки на ЕФТА, преку Секретаријатот на ЕФТА, заемно си доставуваат отпечатени примероци од печати што се употребуваат во нивните царински испостави за издавање на уверенија за движење ЕУР.1 и ЕУР-МЕД и адресите на

на царинските органи задолжени за проверка на тие уверенија, изјави во фактури и изјави во фактури ЕУР-МЕД.

2. Со цел да се обезбеди правилна примена на овој Протокол, Македонија и земјите членки на ЕФТА преку надлежните царински органи заемно си помагаат при проверката на автентичноста на уверенијата за движење ЕУР.1, уверенијата за движење ЕУР-МЕД, изјавите во фактури или изјавите во фактури ЕУР-МЕД, како и во точноста на податоците дадени во тие документи.

Член 33

Проверка на доказите за потекло

1. Дополнителните проверки на доказите за потекло се извршуваат без одреден распоред или во било кој момент кога царинските органи на Договорната страна увозник имаат основано сомнение околу автентичноста на таквите документи за статусот на потеклото на соодветните производи или за исполнувањето на другите услови содржани во овој Протокол.

2. За спроведување на одредбите од став 1, царинските органи на Договорната страна увозник мора да го вратат уверението за движење ЕУР.1 или ЕУР-МЕД и фактурата, ако така е поднесена, изјавата во фактура или изјавата во фактура ЕУР-МЕД или копија од овие документи до царинските органи на Договорната страна извозник наведувајќи ги кога е тоа потребно, причините за проверка. Сите добиени документи и податоци што укажуваат дека податокот наведен во доказот за потекло е неточен, мора да бидат доставени како поткрепа на барањето за проверка.

3. Проверката ја извршуваат царинските органи на Договорната страна извозник. За таа цел, тие имаат право да побараат било какви докази и да го контролираат сметководството на извозникот или било каква друга проверка која се смета за потребна.

4. Ако царинските органи на Договорната страна увозник решат да го суспендираат доделувањето на преференцијален третман на предметните производи додека тие ги чекаат резултатите од проверката, на увозникот мора да му биде понудено да ги преземе производите со преземање на сите мерки кои ќе се оценат за неопходни за обезбедување.

5. Царинските органи кои бараат проверка мора да бидат известени за резултатите од оваа проверка што е можно поскоро. Од овие резултати мора јасно да произлегува дали документите се автентични и дали предметните производи можат да се сметаат како производи кои потекнуваат од Македонија или од земја членка на ЕФТА или од една од другите земји наведени во членовите 3 и 4 и дали ги исполнуваат другите услови од овој Протокол.

6. Ако во случаи на основано сомнение не е добиен одговор во рок од десет месеци од датумот на поднесување на барањето за проверка или ако одговорот не содржи информации доволни за да се определи автентичноста на документот за кој што станува збор или вистинското потекло на производите, царинските органи кои бараат проверка, освен во исклучителни околности, одбиваат да доделат преференцијален третман.

Член 34

Решавање на спорови

1. Доколку настанат спорови во врска со постапките за проверка наведени во член 33, кои не можат да бидат решени помеѓу царинските органи кои бараат проверка и царинските органи одговорни за спроведување на оваа истрага или ако е прашање на толкувањето на овој Протокол, таквите спорови мора да му бидат поднесени на Заедничкиот комитет на ЕФТА- Македонија.

2. Во сите случаи, решавањето на споровите помеѓу увозникот и царинските органи на Договорната страна увозник мора да се во согласност со законите на таа договорна страна.

Член 35

Казни

Секое лице кое изготвува или дава на изготвување документ кој содржи неточни податоци, со цел да се добие преференцијален третман за производите, ќе биде казнето.

Член 36

Слободни зони

1. Македонија или земјите членки на ЕФТА мора да ги превземат сите неопходни мерки за да бидат сигурни дека производите со кои што се тргува, а опфатени со доказ за потекло и кои во текот на транспортот користат слободна зона сместена на нивното подрачје, нема да бидат заменети со друга стока и нема да бидат предмет на друго ракување, освен вообичаените операции неопходни за да се спречи распаѓање на производите.

2. Изземајќи ги одредбите содржани во став 1, доколку производите што потекнуваат од Македонија или од земја членка на ЕФТА се увезуваат во слободна зона со доказ за потекло и подлежат на обработка или преработка, надлежните органи издаваат ново уверение за движење ЕУР.1 или ЕУР-МЕД на барање на извозникот, во случај ако обработката или преработката е во согласност со одредбите на овој Протокол.

НАСЛОВ VII

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 37

Под-комитет за царински прашања и потекло

1. Се формира Под-комитет на царински прашања и потекло во рамките на Заедничкиот комитет предвидено со член 32 од Договорот.

2. Надлежностите на Под-комитетот се размена на информации, разгледувања на развојни ситуации, подготовка и координација на позиции, подготовка на технички измени на правилата за потекло и обезбедување помош на Заедничкиот комитет во врска со:

(а) правила за потекло и административна соработка како што е наведено во Протоколот;

(б) други прашања за кои се задолжени Под-комитетот и Заедничкиот комитет.

3. Со Под-комитетот може да претседава или претставник на ЕФТА земјите или претставник на Македонија за време на однапред договорен период. Претседателот се избира на првиот состанок на Под-Комитетот. Под-комитетот делува со консензус.

4. Под-комитетот поднесува извештаи до Заедничкиот комитет. Под-комитетот може да му дава препораки на Заедничкиот комитет во врска со прашања поврзани со неговите надлежности.

5. Под-комитетот одржува средби онолку често колку што е потребно. Под-комитет може да биде свикан од страна на претседателот на Под-комитетот на негова/нејзина иницијатива или на барање на некоја од страните. Местото на средбите ќе биде или Македонија или една од ЕФТА земјите.

6. Во консултација со сите Договорни страни, претседателот изготвува привремена агенда која им ја доставува на Договорните страни, што по правило не е подоцна од две недели пред состанокот.

Член 38

Преодни одредби за стоки во транзит или складирани стоки

Одредбите на овој Договор се применуваат на стоки кои се во согласност со одредбите на овој Протокол и кои на денот на влегување во сила на овој Протокол се или во транзит, привремено складирани во царински склад или во слободна зона во Македонија или во една од ЕФТА земјите и кои се ставени на увид кај царинските органи на Договорната страна увозник во рок од четири месеци од наведениот датум на уверението за движење ЕУР.1 или ЕУР-МЕД издадено дополнително од царинските органи на Договорната страна извозник, заедно со сите документи кои покажуваат дека стоките се директно транспортирани во согласност со член 13.

Член 39

Анекси

Анексите на овој Протокол претставуваат негов составен дел.

А Н Е К С I на Протокол Б

ВОВЕДНИ ЗАБЕЛЕШКИ КОН СПИСОКОТ ВО АНЕКС II

Забелешка 1:

Списокот ги утврдува потребните услови за сите производи да бидат земени како доволно обработени или преработени во смисла на член 6 на Протоколот.

Забелешка 2:

- 2.1. Првите две колони од списокот го опишуваат добиениот производ. Првата колона е тарифниот број или Главата од Хармонизираниот систем, а втората колона го содржи описот на стоките употребен во тој систем за соодветниот тарифен број или Глава. За секоја позиција од првите две колони, правилото е наведено во колоните 3 или 4. Кога во некои случаи, на позицијата во првата колона и претходи ознаката “ex”, тоа значи дека правилата во колоните 3 или 4 се однесуваат само на делот од тој тарифен број како што е опишан во колона 2.
- 2.2. Кога неколку тарифни броеви се групирани во колона 1 или кога е наведено Главата и описот на производите во колона 2 е наведен со општи термини, правилата во колоните 3 или 4 се однесуваат на сите производи кои, според Хармонизираниот систем, се распоредени во тарифните броеви од Главата или во кој и да е од тарифните броеви групирани заедно во колоната 1.
- 2.3. Кога во списокот постојат различни правила што се однесуваат на различни производи во некој тарифен број, во секој ред е содржан описот на тој дел од тарифниот број опфатен со соодветните правила во колоните 3 или 4.
- 2.4. Кога за наведеното во првите две колони, постои правило и во колоната 3 и колоната 4, извозникот може во замена да избере примена, или на правилото наведено во колона 3, или на правилото дадено во колона 4. Ако во колона 4 не е наведено правило за потекло мора да се примени правилото дадено во колоната 3.

Забелешка 3:

- 3.1. Одредбите на член 6 од овој протокол, за производи што се стекнуваат со статус на производи со потекло и кои се употребуваат во производството на други производи, се применуваат без оглед на тоа дали производите статусот го добиле во фабриката каде што тие производи се употребени, или во некоја друга фабрика во една договорна страна.

Пример:

Мотор од тарифниот број 8407, за кого правилото гласи дека вредноста на материјалите без потекло кои во него можат да се вградат не смеат да надминат 40 % од цената на производот франко фабрика, е изработен од “друг легиран челик грубо обликуван со ковање” од тарифен број ex 7224.

Ако тоа ковање е направено во една договорна страна од ингота без потекло, тој веќе се стекнал со статус на производ со потекло врз основа на правилото од списокот за тарифниот број ex 7224. Кованиот материјал во тој случај се смета како материјал со потекло во пресметката на вредноста на моторот, без оглед на тоа дали тој е произведен во истата или во друга фабрика во договорната страна. Вредноста на инготот без потекло со ова не се зема предвид при собирање на вредноста на употребените материјали без потекло.

- 3.2. Правилото од списокот претставува минимален потребен степен на обработка или преработка, па со преземање повисок степен на обработка или преработка се стекнува статус на производ со потекло; спротивно, со помал степен на обработка или преработка не може

може да се стекне статус на производ со потекло. Така, ако правилото предвидува дека при одредена етапа од производството може да се користи материјал без потекло, користењето на тој материјал во поранешна етапа на производството е дозволено, додека користењето на тој материјал во подоцнежна етапа на производството не е дозволено.

- 3.3. Без оглед на Забелешката 3.2 кога во правилото се употребува изразот “Производство од материјали од кој и да е тарифен број”, тогаш материјалите од кој и да е тарифен број (дури и материјали со ист опис и тарифен број како и производот) може да се користат, со примена на сите посебни ограничувања кои може да бидат содржани во правилото.

Меѓутоа, изразот “Производство од материјали од кој и да е тарифен број, вклучувајќи и други материјали од тарифен број ...” или “Производство од материјали од кој и да е тарифен број, вклучувајќи и други материјали од истиот тарифен број како и производот” значи дека материјали од кој и да е тарифен број(еви) може да се користат, освен оние кои имаат ист опис како и производот наведен во колона 2 на списокот.

- 3.4. Кога правилото во списокот одредува дека производот може да биде произведен од повеќе од еден материјал, тоа значи дека може да се употребат еден или повеќе материјали. Тоа не бара дека сите мора да бидат употребени.

Пример:

Правилото за ткаенини од тарифните броеви 5208 до 5212 одредува дека може да се користат природни влакна и покрај останатите материјали може да се употребат и хемиски материјали. Тоа не значи дека е потребно да се употребат двата, може да се употреби едниот или другиот, или и двата.

- 3.5. Кога правилото во списокот одредува дека производот мора да биде произведен од посебен материјал, условот очигледно не попречува употреба на други материјали кои, поради нивната сопствена природа, не го задоволуваат правилото. (Види ја и Забелешката 6.2. подолу во врска со текстил.)

Пример:

Правилото за приготвена храна од тарифниот број 1904 кое посебно ја исклучува употребата на житарици или преработки од житарици, не попречува употреба на минерални соли, хемиски или други адитиви кои не се производи од житарици.

Меѓутоа, ова не се однесува на производи кои, кога не можат да бидат произведени од конкретно наведените материјали во списокот, можат да бидат произведени од материјали од иста природа во некоја порана етапа на производството.

Пример:

Во случај на предмет за облекување од ех Глава 62 изработен од неткаен материјал, ако за оваа класа на производи е дозволено користење само на предиво без потекло, не може да се започне од неткаен материјал, дури и ако неткаените материјали не можат да бидат направени од предиво. Во такви случаи почетниот материјал треба нормално да биде во фаза на обработка пред предиво, а тоа е влакно.

- 3.6. Кога во некои правила од списокот се наведуваат два процента за максималната вредност на материјалите без потекло што можат да бидат употребени, тогаш тие проценти не смеат да се собираат заедно. Со други зборови, максималната вредност на сите употребени материјали без потекло никогаш не смее да го надмине највисокиот даден процент. Поединечните проценти не смеат да се надминат во однос на посебните материјали за кои тие се применуваат.

Забелешка 4:

- 4.1. Терминот “природни влакна” во списокот е употребен за да означат влакна освен вештачки или синтетички. Тој е ограничен на фазите пред предење, вклучувајќи и отпадоци, и ако тоа не е поинаку означено, во него се вклучени влакна што биле влачени, чешлани или на друг начин преработени, но не впредени.
- 4.2. Терминот “природни влакна” вклучува коњски влакна од тарифен број 0511, свила од тарифните броеви 5002 и 5003, како и волнени влакна, фини животински влакна од тарифните броеви 5101 до 5105, памучни влакна од тарифните броеви 5201 до 5203 и други растителни влакна од тарифните броеви 5301 до 5305.
- 4.3. Терминот “текстилна пулпа”, “хемиски материјали” и “материјали за производство на хартија” се употребени во списокот да опишат материјали што не се распоредуваат во Поглавјата 50 до 63, и кои можат да бидат употребени за производство на вештачки, синтетички или хартиени влакна или предиво.
- 4.4. Терминот “вештачки сечени влакна” во списокот е употребен за означување на синтетички или вештачки филаменти, сечени влакна или отпадоци, од тарифните броеви 5501 до 5507.

Забелешка 5:

- 5.1. Кога за даден производ во списокот се спомнува оваа забелешка, условите наведени во колоната 3 нема да се употребат на кои и да е основни текстилни материјали, употребени во производството на тој производ, кои земени заедно претставуваат 10 % или помалку од вкупната маса на сите употребени основни текстилни материјали. (Види ги Забелешките 5.3. и 5.4. подолу.)
- 5.2. Меѓутоа, отстапувањето наведено во Забелешката 5.1. може да се примени единствено на мешани производи направени од два или повеќе основни текстилни материјали.

Следните материјали се основни текстилни материјали:

- свила,
- волна,
- груби животински влакна,
- фини животински влакна,
- коњски влакна,
- памук,
- материјали за правење хартија и хартија,
- лен,
- природен коноп,
- јута и други дрвенести текстилни влакна,
- сисал и други текстилни влакна од видот Agave,
- кокос, абака, рамија и други растителни текстилни влакна,
- синтетички филаменти,
- вештачки филаменти,
- спроводливи филаменти,
- синтетички вештачки сечени влакна од полипропилен,
- синтетички вештачки сечени влакна од полиестер,
- синтетички вештачки сечени влакна од полиамид,
- синтетички вештачки сечени влакна од полиакрилонитрил,
- синтетички вештачки сечени влакна од полиимид,
- синтетички вештачки сечени влакна од политетрафлуороетилен,
- синтетички вештачки сечени влакна од полифенилен сулфид,

- синтетички вештачки сечени влакна од поливинил хлорид,
- други синтетички вештачки сечени влакна,
- вештачки сечени влакна од вискоза,
- други вештачки сечени влакна,
- предиво од полиуретан сегментиран со флексибилни сегменти од полиестер обвиткано или необвиткано,
- предиво од полиуретан сегментиран со флексибилни сегменти од полиестер обвиткано или необвиткано,
- производи од тарифен број 5605 (метализирано предиво) што содржи лента од алуминиумска фолија или од пластичен слој превлечени или непревлечени со прав од алуминиум, со широчина до 5 мм, поврзани со просирни или боени лепила помеѓу два слоја од пластична фолија,
- други производи од тарифен број 5605.

Пример:

Предиво од тарифен број 5205 изработено од памучни влакна од тарифен број 5203 и синтетички сечени влакна од тарифен број 5506 е мешано предиво. Затоа, синтетичките сечени влакна без потекло кои не ги задоволуваат правилата за потеклото (кои бараат производство од хемиски материјали или текстилна пулпа) можат да бидат употребени под услов нивната вкупна маса да не надминува 10 % од масата на предивото.

Пример:

Волнена ткаенина од тарифен број 5112 изработена од волнено предиво од тарифен број 5107 и синтетичко предиво од сечени влакна од тарифен број 5509 претставува мешана ткаенина. Оттука, синтетичкото предиво што не ги задоволува правилата за потекло (кое бара производство од хемиски материјали или текстилна пулпа) или волненото предиво што не ги задоволува правилата за потекло (кое бара производство од природни влакна, невлечени или нечеслани ниту поинаку преработени за предење) или комбинацијата од двете предива може да биде употребена, под услов да нивната вкупна маса да не надминува 10 % од масата на ткаенината.

Пример:

Тафтуваните текстилни ткаенини од тарифен број 5802, изработени од памучно предиво од тарифен број 5205 и памучна ткаенина од тарифен број 5210, претставува мешан производ само ако памучната ткаенина е самата по себе мешана ткаенина која што е изработена од предива кои се распоредуваат во два посебни тарифни броеви или ако употребените памучни предива сами по себе претставуваат мешаници.

Пример:

Ако тафтуваната текстилна ткаенина за која што станува збор е изработена од памучно предиво од тарифен број 5205 и синтетичка ткаенина од тарифен број 5407, тогаш очигледно, употребените предива се два различни основни текстилни материјали и тафтуваната текстилна ткаенина, во согласност со тоа, е мешан производ

- 5.3. Во случај на производи кои содржат “предиво направено од полиуретан сегментирано со флексибилни сегменти од полиестер обвиткано или необвиткано” ова отстапување изнесува 20 % во однос на ова предиво.
- 5.4. Во случај на производи кои содржат “ленти од алуминиумска фолија или од пластичен слој превлечени или непревлечени со прав од алуминиум, со широчина до 5 мм, споени со помош на прозирен или обоен адхезив помеѓу два слоја пластична фолија”, ова отстапување изнесува 30 % во однос на оваа лента.

Забелешка 6:

- 6.1. Кога во списокот се повикува на оваа забелешка, текстилните материјали (со исклучок на поставите и меѓупоставите), кои не ги задоволуваат правилата наведени во списокот во колона 3 за готови производи, можат да бидат употребени под услов тие да се распоредуваат во тарифен број различен од тарифниот број на производот и нивната вредност да не надминува 8 % од цената на производот франко фабрика.
- 6.2. Без оглед на Забелешката 6.3, материјалите што не се распоредуваат во Поглавјата 50 до 63 можат слободно да се употребуваат во производство на текстилни производи, било тие да содржат или да не содржат текстилни материјали.

Пример:

Ако правилото во списокот наведува дека за посебни текстилни артикли (како пантолони), мора да биде употребено предиво, тоа не спречува употреба на метални артикли, како копчиња, затоа што копчињата не се распоредуваат во Поглавјата 50 до 63. Од истите причини, тоа не е пречка за употреба на патенти иако патентите во принцип содржат текстил.

- 6.3. Онаму каде што се применува правило со проценти, вредноста на материјалите што не се распоредуваат во Глава 50 до 63 мора да биде земена во предвид кога се пресметува вредноста на содржаните материјали без потекло.

Забелешка 7:

- 7.1. За потребите на тарифните броеви ex 2707, 2713 до 2715, ex 2901, ex 2902 и ex 3403, “специфичните процеси” се следниве:
 - (а) вакуумска дестилација;
 - (б) редестилација со продлабочен фракционен процес;
 - (в) кракинг (термално разградување);
 - (г) реформирање;
 - (д) екстракција со помош на селективни растворувачи;
 - (ѓ) процес кој ги опфаќа сите следни операции: преработка со концентрирана сулфурна киселина, олеум или сулфурен анхидрид; неутрализација со алкални агенси; обезбојување и пречистување со природна активна земја, активна земја, активен јаглен или боксид;
 - (е) полимеризација;
 - (ж) алкилација;
 - (з) изомеризација.
- 7.2. За потребите на тарифните броеви 2710, 2711 и 2712, “специфичните процеси” се следниве:
 - (а) вакуумска дестилација;
 - (б) редестилација со продлабочен фракционен процес;
 - (в) кракинг;
 - (г) реформирање;
 - (д) екстракција со помош на селективни растворувачи;
 - (ѓ) процес кој ги опфаќа сите следни операции: преработка со концентрирана сулфурна киселина, олеум или сулфурен анхидрид; неутрализација со алкални агенси; обезбојување и пречистување со природна активна земја, активна земја, активен јаглен или боксид;
 - (е) полимеризација;
 - (ж) алкилација;
 - (з) изомеризација;

- (s) само во однос на тешките масла кои се распоредуваат во тарифниот број ех 2710, десулфуризацијата со водород која резултира со намалување на барем 85 % од содржината на сулфурот на преработениот производ (ASTM D 1266-59 Т метод);
- (и) само во однос на производите кои се распоредуваат во тарифен број 2710, депарафинирање со друг процес освен филтрирање;
- (j) само во однос на тешките масла кои се распоредуваат во тарифниот број ех 2710, третманот со водород под притисок од над 20 бари и температура од над 250 Целзиусови степени со употреба на катализатор, освен ефектот на десулфуризација, кога водородот сочинува активен елемент во хемиската реакција. Понатамошниот третман со водород на маслата за подмачкување од тарифниот број ех 2710 (на пример, хидрофинализација или обезбојување) со цел, посебно, да се подобри бојата или стабилноста сепак нема, да се смета за специфичен процес;
- (к) само во однос на маслата за гориво кои се распоредуваат во тарифниот број од ех 2710, атмосферската дестилација, под услов помалку од 30 % од овие производи по зафатнина, вклучувајќи ги и загубите, да дестилираат на температура од 300 Целзиусови степени според ASTM D 86 методот;
- (л) само во однос на тешките масла, освен гасни масла и масла за горење, кои се распоредуваат во тарифниот број ех 2710, третман со помош на високо фреквентно електрично празнење без искрење;
- (љ) само во однос на сурови производи од тарифен број ех 2712 (освен вазелин, озокерит, восок од темен јаглен и лигнит или восок од тресет кои по маса содржат помалку од 0.75 % масло), одстранување на маслото со фракционална кристализација.

7.3. За потребите на тарифните броеви ех 2707, 2713 до 2715, ех 2901, ех 2902 и ех 3403 едноставните операции како чистење, декантирање, одсолување, одстранување вода, филтрирање, боење, означување, добивање на сулфурна содржина како резултат на мешање на производи со различна содржина на сулфур, било која комбинација од овие операции или слични операции не даваат статус на производи со потекло.

АНЕКС II кон Протокол Б

СПИСОК НА ОБРАБОТКИ ИЛИ ПРЕРАБОТКИ ШТО ТРЕБА ДА СЕ ИЗВРШАТ НА МАТЕРИЈАЛИТЕ БЕЗ ПОТЕКЛО ЗА ДОБИЕНИОТ ПРОИЗВОД ДА СЕ СТЕКНЕ СО СТАСУС НА ПРОИЗВОД СО ПОТЕКЛО

Сите производи наведени во списокот не мора да бидат опфатени со Договорот. Затоа е неопходно да се земат во предвид и другите делови од Договорот.

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
Глава 1	Живи животни	Сите животни од Глава 1 мора да бидат целосно добиени	
Глава 2	Месо и месни остатоци за јадење	Производство во кое сите употребени материјали од Глава 1 и 2 се целосно добиени	
Глава 3	Риби и лушпари, мекотелци и други водени без'рбетници	Производство во кое сите употребени материјали од Глава 3 се целосно добиени	
ex Глава 4	Млечни производи; птичји јајца; природен мед; производи од животинско потекло за јадење што не се споменати ниту опфатени на друго место; освен:	Производство во кое сите употребени материјали од Глава 4 се целосно добиени	
0403	Маштеница, кисело млеко и павлака, јогурт, кефир и друго ферментирано или закиселено млеко и павлака, концентрирани или неконцентрирани, со додаден шеќер или други материи за засладување или ароматизирани со додадено овошје, јатчесто овошје или какао	<p>Производство во кое:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сите употребени материјали од Глава 4 се целосно добиени, - сите употребени овошни сокови (освен од ананас, лимета или од грејпфрут) од тарифен број 2009 се со потекло, и - вредноста на сите употребени материјали од Глава 17 не надминува 30% од цената на производот франко фабрика 	
ex Глава 5	Производи од животинско потекло, што не се споменати ниту опфатени на друго место; освен:	Производство во кое сите употребени материјали од Глава 5 се целосно добиени	
ex 0502	Преработени четини и влакно од питоми или диви свињи	Чистење, дезинфекција, сортирање и исправување на четини и влакно	
Глава 6	Живи дрвја и други растенија; луковици, корења и сл.; сечено цвеќе и украсни лисја	<p>Производство во кое:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сите употребени материјали од Глава 6 се целосно добиени, и - вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика 	

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
Глава 7	Зеленчук и некои корења и грукти за јадење	Производство во кое сите употребени материјали од Глава 7 се целосно добиени	
Глава 8	Овошје и јатчесто овошје за јадење; кори од агруми или од дињи и лубеници	Производство во кое: - сето употребено овошје и јатчесто овошје е целосно добиено, и - вредноста на сите употребени материјали од Глава 17 не надминува 30% од цената на производот франко фабрика	
ex Глава 9	Кафе, чај, мате-чај и мирудии; освен:	Производство во кое сите употребени материјали од Глава 9 се целосно добиени	
0901	Кафе, печено или непечено, со или без кофеин; луспи и ципи од кафе; замени за кафе што содржат кафе во кој и да е процент	Производство од материјали од кој и да е тарифен број	
0902	Чај, ароматизиран или неароматизиран	Производство од материјали од кој и да е тарифен број	
ex 0910	Смеси на мирудии	Производство од материјали од кој и да е тарифен број	
Глава 10	Житарици	Производство во кое сите употребени материјали од Глава 10 се целосно добиени	
ex Глава 11	Производи од мелничката индустрија; слад; скроб; инулин; глутен од пченица; освен:	Производство во кое сите употребени житарици, зеленчук, корења и грукти за јадење, од тарифен број 0714 или овошје се целосно добиени	
ex 1106	Брашно, гриз и прав од сушен мешункаст зеленчук од тарифен број 0713	Сушење и мелење на мешункаст зеленчук од тарифен број 0708	
Глава 12	Маслодајни семиња и плодови; разни зрна, семиња и плодови; индустриски или медицински растенија; слама и добиточна храна	Производство во кое сите употребени материјали од Глава 12 се целосно добиени	
1301	Шелак, природни гуми, смоли, гуми-смоли и маслени смоли (на пр. балсами)	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали од тарифен број 1301 не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
1302	<p>Растителни сокови и екстракти; пектински материи, пектинати и пектати, агар-агар и други слузови и средства за згуснување; модификувани или немодификувани, добиени од растителни производи:</p> <p>- Слузови и средства за згуснување, модификувани, добиени од растителни производи</p> <p>- Други</p>	<p>Производство од немодификувани слузови и средства за згуснување</p> <p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика</p>	
Глава 14	Растителни материјали за плетарство; растителни производи што не се споменати ниту опфатени на друго место	Производство во кое сите употребени материјали од Глава 14 се целосно добиени	
ex Глава 15	Животински или растителни масла и маснотии и производи од нивно разлагање; подготвени маснотии за јадење; животински или растителни восоци; освен:	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот	
1501	<p>Свинска маст (вклучувајќи и сало) живинска маст, освен оние од тарифен број 0209 или 1503:</p> <p>- Маснотии од коски или отпадоци</p> <p>- Други</p>	<p>Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оние од тарифен број 0203, 0206 или 0207 или од коски од тарифен број 0506</p> <p>Производство од месо или остатоци за јадење од свинско месо од тарифен број 0203 или 0206 или од месо и остатоци за јадење од живинско месо од тарифен број 0207</p>	
1502	Маснотии од животни од видовите говеда, кози и овци, освен оние од тарифен број 1503		

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
1504	- Маснотии од коски или отпадоци - Други Маснотии и масла и нивни фракции, од риби или морски цидачи, рафинирани или нерафинирани, но хемиски немодификувани	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оние од тарифен број 0201, 0202, 0204 или 0206 или од коски од тарифен број 0506	Производство во кое сите употребени материјали од Глава 2 се целосно добиени
	- Цврсти фракции	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, вклучувајќи и други материјали од тарифен број 1504	
	- Други	Производство во кое сите употребени материјали од Глава 2 и 3 се целосно добиени	
ex 1505	Рафиниран ланолин	Производство од маснотии од сурова волна од тарифен број 1505	
1506	Други животински маснотии и масла и нивни фракции, рафинирани или нерафинирани, но хемиски немодификувани		
	- Цврсти фракции	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, вклучувајќи и други материјали од тарифен број 1506	
	- Други	Производство во кое сите употребени материјали од Глава 2 се целосно добиени	
1507 до 1515	Растителни масла и нивни фракции		
	- Соино масло, масло од кикиритки, палмово масло, масло од кокосов орев, од палмов орев, бабасу, тунгово масло и масло од оитицица, восок од мирта и јапонски восок, фракции од масло од	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот	

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
1516	<p>јојоба и масла за технички или индустриски потреби од кои не се произведуваат прехранбени производи за човечка исхрана</p> <p>- Цврсти фракции, освен оние на маслото од јојоба</p> <p>- Други</p> <p>Животински или растителни маснотии и масла и нивни фракции, делумно или целосно хидрогенизирани, интерестерификувани, реестерификувани или елеидинизирани, рафинирани или нерафинирани, но понатаму неприготвени</p>	<p>Производство од други материјали од тарифен број 1507 до 1515</p> <p>Производство во кое сите употребени растителни материјали се целосно добиени</p> <p>Производство во кое:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сите употребени материјали од Глава 2 се целосно добиени, и - сите употребени растителни материјали се целосно добиени. <p>Меѓутоа, може да се користат материјали од тарифните броеви 1507, 1508, 1511 и 1513</p>	
1517	<p>Маргарин, смеси или препарати од животински или растителни масти или масла или од фракции на различни масти или масла од ова Глава, погодни за јадење, освен масите или маслата за јадење или нивните фракции од тарифен број 1516</p>	<p>Производство во кое:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сите употребени материјали од Глава 2 и 4 се целосно добиени, и - сите употребени растителни материјали се целосно добиени. <p>Меѓутоа, може да се користат материјали од тарифните броеви 1507, 1508, 1511 и 1513</p>	
Глава 16	<p>Преработки од месо, риби или лушпари, мекотелци или други водени безрбетници</p>	<p>Производство:</p> <ul style="list-style-type: none"> - од животни од Глава 1, и/или - во кое сите употребени материјали од Глава 3 се целосно добиени 	
ex Глава 17	<p>Шеќер и производи од шеќер; освен:</p>	<p>Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот</p>	
ex 1701	<p>Шеќер од шеќерна трска или шеќерна репка и хемиски чиста сахароза, во цврста состојба, ароматизиран или</p>	<p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали од Глава 17 не надминува 30% од цената на производот</p>	

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
1702	<p>обоен</p> <p>Други шеќери, вклучувајќи и хемиски чиста лактоза, малтоза, гликоза и фруктоза, во цврста состојба; шеќерни сирупи без додадени средства за ароматизација или боење; вештачки мед, помешан или непомешан со природен мед, карамела:</p> <p>- Хемиски чиста малтоза и фруктоза</p> <p>- Други шеќери во цврста состојба, ароматизирани или обоени</p> <p>- Други</p>	<p>франко фабрика</p> <p>Производство од материјали од кој и да е тарифен број, вклучувајќи и други материјали од тарифен број 1702</p> <p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали од Глава 17 не надминува 30% од цената на производот франко фабрика</p> <p>Производство во кое сите употребени материјали се со потекло</p>	
ex 1703	Меласи добиени при екстракција или рафинирање на шеќер, ароматизирани или обоени	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали од Глава 17 не надминува 30% од цената на производот франко фабрика	
1704	Производи од шеќер (вклучувајќи и бело чоколадо) без какао	<p>Производство :</p> <p>- од материјали од кои и да е тарифен број, освен од оној на производот, и</p> <p>- во кое вредноста на сите употребени материјали од Глава 17 не надминува 30% од цената на производот франко фабрика</p>	
Глава 18	Какао и препарати од какао	<p>Производство :</p> <p>- од материјали од кои и да е тарифен број, освен од оној на производот, и</p> <p>- во кое вредноста на сите употребени материјали од Глава 17 не надминува 30% од цената на производот франко фабрика</p>	
1901	Екстракт на слад; прехранбени		

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	(4)
1902	<p>прехранбени производи од брашно, гриз, јарма, скроб или екстракт од слад што не содржат какао или содржат помалку од 40% по маса какао пресметано врз основа на целосна обезмастеност, што не се споменати ниту содржани на друго место; прехранбени производи од стоки од тарифните броеви 0401 до 0404, што не содржат какао или содржат помалку од 5% маса какао пресметано врз основа на целосна обезмастеност, што не се споменати ниту содржани на друго место:</p> <p>- Екстракт на слад</p> <p>- Други</p> <p>Тестенини, варени или неварени или полнети (со месо или др. материи) или поинаку приготвени, како спагети, макарони, резанки, лазањи, њоки, равиоли, канелони; кус-кус, приготвени или неприготвени</p> <p>- Со содржина од 20% или помалку месо по маса, месни отпадоци, риби, лушпари или мекотелци</p> <p>- Со содржина од повеќе од 20% месо по маса, месни отпадоци, риби, лушпари или мекотелци</p>	<p>Производство од житарици од Глава 10</p> <p>Производство :</p> <p>- од материјали од кои и да е тарифен број, освен од оној на производот, и</p> <p>- во кое вредноста на употребените материјали од Глава 17 не надминува 30% од цената на производот франко фабрика</p> <p>Производство во кое сите употребени житарици и деривати (освен тврдата пченица и нејзините деривати) се целосно добиени</p> <p>Производство во кое:</p> <p>- сите употребени житарици и деривати (освен тврдата пченица и нејзините деривати) се целосно добиени, и</p> <p>- сите употребени материјали од Глава 2 и 3 се целосно добиени</p>	

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
1903	Тапиока и замени за тапиока приготвени од скроб во форма на луспи, зрнца, мониста и сл. форми	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен скроб од компир од тарифен број 1108	
1904	Подготвена храна добиена со барење или пржење на житарици или производи од житарици (на пр. пченкарни снегулки), житарици (освен пченка) во зрно или во форма на снегулки или други обработени жита (освен брашно, гриз и јарма) варени или поинаку приготвени, што не се споменати ниту вклучени на друго место	Производство: - од материјали од кој и да е тарифен број, освен од тарифен број 1806, - во кое сите употребени житарици и брашно (освен тврдата пченица и нејзините деривати и пченката <i>Zea indurata</i>) се целосно добиени, и - во кое вредноста на сите употребени материјали од Глава 17 не надминува 30% од цената на производот франко фабрика	
1905	Леб, печива, колачи, бисквити и др. пекарски производи, со или без какао; нафора, празни капсули погодни за фармацевтска употреба; обланди, оризова хартија и слични производи	Производство од материјал од кој и да е тарифен број освен од оние од Глава 11	
ex Глава 20	Производи од зеленчук, овошје, јатчесто овошје или други делови на растенија; освен:	Производство во кое сето употребено овошје, јатчесто овошје или зеленчук се целосно добиени	
ex 2001	Сладок компир и слични делови на растенијата погодни за јадење што по маса содржат 5% скроб или повеќе, приготвени или конзервирани во оцет или оцетна киселина	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот	
ex 2004 и ex 2005	Компири во форма на брашно, гриз или снегулки, подготвени или конзервирани на друг начин освен во оцет или оцетна киселина	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот	
2006	Зеленчук, овошје, јатчесто овошје, кори од овошје и други делови од растенија, конзервирани во шеќер (сушени, кандирани или кристализирани)	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали од Глава 17 не надминува 30% од цената на производот франко фабрика	
2007	Овошни џемови, желеа,	Производство :	

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3) или	(4)
ex 2008	<p>мармелади, пиреа или пасти од овошје или јатчесто овошје, добиени со варење, со или без додаден шеќер или други средства за засладување</p> <p>Јатчесто овошје што не содржи додаток на шеќер или алкохол</p>	<p>- од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, и</p> <p>- во кое вредноста на сите употребени материјали од Глава 17 не надминува 30% од цената на производот франко фабрика</p>	
	<p>- Путер од кикиритки; смеси од житарици; палмини јатки, пченка</p> <p>- Други, освен овошје и јатчесто овошје подготвени на друг начин освен на пареа или со вриење во вода, без додаден шеќер, замрзнати</p>	<p>Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот</p> <p>Производство :</p> <p>- од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, и</p> <p>- во кое вредноста на сите употребени материјали од Глава 17 не надминува 30% од цената на производот франко фабрика</p>	
2009	Овошни сокови и сокови од зеленчук (вклучувајќи и шира од грозје), неферментирани и без додаден алкохол, со или без додаток на шеќер или други средства за засладување	<p>Производство :</p> <p>- од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, и</p> <p>- во кое вредноста на сите употребени материјали од Глава 17 не надминува 30% од цената на производот франко фабрика</p>	
ex Глава 21	Разни производи за исхрана; освен:	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот	
2101	Екстракти, есенции и концентрати на кафе, чај, мате-чај, и преработки со основа од овие производи или со основа од кафе, чај, мате-чај ,пржена цикорија и други пржени замени за за кафе, или екстракти, есенции и концентрати од нив	<p>Производство :</p> <p>- од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, и</p> <p>- во кое сите употребени цикории се целосно добиени</p>	

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
2103	Сосови и препарати за сосови, мешани мирудии и мешани зачински средства, брашно и гриз од сенф и приготвен сенф - Сосови и препарати за сосови, мешани мирудии и мешани зачински средства - Брашно и гриз од сенф и приготвен сенф	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот. Меѓутоа, може да се користат брашно или гриз од сенф или приготвен сенф Производство од материјали од кој и да е тарифен број	
ex 2104	Супи и чорби и препарати за тие производи	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од подготвен или конзервиран зеленчук од тарифен број 2002 до 2005	
2106	Прехранбени производи што не се споменати ниту опфатени на друго место	Производство : - од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали од Глава 17 не надминува 30% од цената на производот франко фабрика	
ex Глава 22	Пијалаци, алкохоли и оцет, освен:	Производство : - од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, и - во кое сето употребено грозје или материјали добиени од грозје се целосно добиени	
2202	Вода, вклучувајќи и минерална и газирана вода, со додаток на шеќер или други средства за засладување или ароматизирани, и други безалкохолни пијалаци, освен сокови од овошје и зеленчук од тарифен број 2009	Производство : - од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, - во кое вредноста на сите употребени материјали од Глава 17 не надминува 30% од цената на производот франко фабрика, и - во кое сите употребени сокови од овошје (освен сок од ананас, лимета и грејпфрут) се со потекло	
2207	Неденатуриран етилалкохол со	Производство:	

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3) или	(4)
2208	<p>со алкохолна јачина од 80% вол. или поголема, етилалкохол и други алкохолни пијалаци, денатурирани, со која било јачина</p> <p>Неденатуриран етилалкохол со алкохолна јачина помала од 80% вол., ракии, ликери и други алкохолни пијалаци</p>	<p>- од материјали од кој и да е тарифен број, освен од тарифен број 2207 или 2208, и</p> <p>- во кое сето употребено грозје или материјали добиени од грозје се целосно добиени или до колку сите употребени материјали се веќе со потекло, може да се користи арак до граница од 5% зафатнина</p> <p>Производство:</p> <p>- од материјали од кој и да е тарифен број, освен од тарифен број 2207 или 2208, и</p> <p>- во кое сето употребено грозје или материјали добиени од грозје се целосно добиени или до колку сите употребени материјали веќе со потекло, може да се користи арак до граница од 5% зафатнина</p>	
ex Глава 23	<p>Остатоци и отпадоци од прехранбената индустрија, приготвена добиточна храна за животни, освен:</p> <p>ex 2301 Китово брашно, брашно, прав и пелети од риби или од лушпари, мекотелци или др. водени безрбетници, непогодни за човечка исхрана</p> <p>ex 2303 Остатоци од производство на скроб од пченка (освен концентрирани течности за натопување), со содржина на протеини пресметана за сув производ поголема од 40% по маса</p> <p>ex 2306 Маслени погачи и други цврсти остатоци добиени со екстракција на маслиново масло, што содржат повеќе од 3% маслиново масло</p> <p>2309 Производи што се употребуваат за исхрана на животни</p>	<p>Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот</p> <p>Производство во кое сите употребени материјали од Глава 2 и 3 се целосно добиени</p> <p>Производство во кое сета употребена пченка е целосно добиена</p> <p>Производство во кое сите употребени маслинки се целосно добиени</p> <p>Производство во кое:</p> <p>- сите употребени житарици, шеќер или меласи, месо или млеко се со потекло, и</p> <p>- сите употребени материјали</p>	

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
		од Глава 3 се целосно добиени	
ex Глава 24	Тутун и производи за замена на тутун, освен:	Производство во кое сите употребени материјали од Глава 24 се целосно добиени	
2402	Пури, цигарилоси и цигари од тутун или од замена за тутун	Производство во кое најмалку 70% по маса од непреработениот тутун или отпадоци од тутун од тарифен број 2401 што се употребени се со потекло	
ex 2403	Тутун за пушење	Производство во кое најмалку 70% по маса од непреработениот тутун или отпадоци на тутун од тарифен број 2401 што се употребени се со потекло	
ex Глава 25	Сол, сулфур, земја и камен, гипс, вар и цемент, освен:	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот	
ex 2504	Природен кристален графит, со збогатена содржина на јаглен, прочистен и мелен	Збогатување на содржината на јаглен, прочистување и мелење на суров кристален графит	
ex 2515	Мермер, сечен со пила или на друг начин, во блокови или плочи со правоаголна (вклучувајќи и квадратна) форма, со дебелина не поголема од 25 см	Сечење на мермер со пила или на друг начин, (дури и ако е веќе сечен со пила) со дебелина поголема од 25 см	
ex 2516	Гранит, порфир, базалт, песочар и друг камен за споменици и градежништво, сечени со пила или на друг начин, во блокови или плочи во правоаголна (вклучувајќи и квадратна) форма, со дебелина не поголема од 25 см	Сечење на камен со пила или на друг начин, (дури и ако е веќе сечен) со дебелина поголема од 25 см	
ex 2518	Калциниран доломит	Калцинирање на доломит што не е калциниран	
ex 2519	Дробен природен магнезиумкарбонат (магнезит), во херметички запечатени контејнери, и магнезиумоксид, чист или нечист, што не спаѓа во електростопен магнезит или синтермагнезит	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот. Меѓутоа, може да се користи природен магнезиум карбонат (магнезит)	

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
ex 2520	Гипс специјално подготвен за стоматологија	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
ex 2524	Природни азбестни влакна	Производство од азбестен концентрат	
ex 2525	Момирок во прав	Мелење на момирок или отпадоци од момирок	
ex 2530	Земјени бои, калцинирани или во прав	Калцинирање или мелење на земјени бои	
Глава 26	Руди, згури и пепели	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот	
ex Глава 27	Минерални горива, минерални масла и производи од нивна дестилација, битуменозни материи, минерални восоци, освен:	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот	
ex 2707	Масла во кои масата на ароматски состојки ја надминува масата на неароматски состојки, масла слични на минералните масла добиени со дестилација на катран од камен јаглен на висока темп., од чија зафатнина повеќе од 65% се дестилира на темп. до 250°C (вклучувајќи и мешаници на нафтен алкохол и бензол), за користење како гориво за енергија или греење	Операции на рафинирање и/или еден или повеќе специфични процес(и) ⁽⁸⁾ или Други операции во кои сите употребени материјали се распоредуваат во тарифен број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите од истиот тарифен број како и производот може да се користат, под услов да нивната вкупна вредност не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
ex 2709	Сурови масла добиени од битуменозни минерали	Сува дестилација на битуменозни материјали	
2710	Нафтени масла и масла добиени од битуменозни минерали, освен сурови, производи што не се споменати ниту содржани на др. место, кои по маса содржат	Операции на рафинирање и/или еден или повеќе специфични процес(и) ⁽⁹⁾ или	

⁸ За посебните услови што се однесуваат на “специфичните процеси” види воведна забелешка 7.1 и 7.3.

⁹ За посебните услови што се однесуваат на “специфичните процеси” види воведна забелешка 7.2.

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло
(1)	(2)	(3) или (4)
2711	<p>содржат 70% или повеќе масла од нафта или од масла добиени од битуменозни материјали, ако овие масла претставуваат основни состојки на овие производи ; отпадни масла</p> <p>Нафтени гасови и други гасовити јаглевородороди</p>	<p>Други операции во кои сите употребени материјали се распоредуваат во тарифен број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите од истиот тарифен број како и производот може да се користат, под услов да нивната вкупна вредност не надминува 50% од цената на производот франко фабрика</p> <p>Операции на рафинирање и/или еден или повеќе специфични процес(и)⁽¹⁰⁾</p> <p>или</p> <p>Други операции во кои сите употребени материјали се распоредуваат во тарифен број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите од истиот тарифен број како и производот може да се користат, под услов да нивната вкупна вредност не надминува 50% од цената на производот франко фабрика</p>
2712	<p>Нафтено желе, парафински восок, микрокристален восок од нафта, восок од јагленова прашина, озокерит, восок од лигнит, восок од тресет, други минерални восоци и слични производи добиени со синтеза или со други процеси, обоени или необоени</p>	<p>Операции на рафинирање и/или еден или повеќе специфични процес(и)⁽¹¹⁾</p> <p>или</p> <p>Други операции во кои сите употребени материјали се распоредуваат во тарифен број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите од истиот тарифен број како и производот може да се користат, под услов да нивната вкупна вредност не надминува 50% од цената на производот франко фабрика</p>
2713	Нафтен кокс, нафтен битумен	Операции на рафинирање и/или

³ За посебните услови што се однесуваат на “специфичните процеси” види воведна забелешка 7.2.

¹¹ За посебните услови што се однесуваат на “специфичните процеси” види воведна забелешка 7.2.

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
	и други остатоци од нафтени масла или од масла добиени од битуменозни материјали	и/или еден или повеќе специфични процес(и) ⁽¹²⁾ или Други операции во кои сите употребени материјали се распоредуваат во тарифен број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите од истиот тарифен број како и производот може да се користат, под услов да нивната вкупна вредност не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
2714	Природен битумен и асфалт, битуменозни или маслени шкрилци и терпесок, асфалтити и асфалтни карпи	Операции на рафинирање и/или еден или повеќе специфични процес(и) ⁽¹³⁾ или Други операции во кои сите употребени материјали се распоредуваат во тарифен број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите од истиот тарифен број како и производот може да се користат, под услов да нивната вкупна вредност не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
2715	Битуменови смеси врз база на природен асфалт, природен битумен, битумен од нафта, минерален катран или минерални катрански смоли (на пр. битуменозен кит, cut-back)	Операции на рафинирање и/или еден или повеќе специфични процес(и) ⁽¹⁴⁾ или Други операции во кои сите употребени материјали се распоредуваат во тарифен број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите од истиот тарифен број како и производот може да се користат, под услов да нивната вкупна вредност не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	

¹² За посебните услови што се однесуваат на “специфичните процеси” види воведна забелешка 7.1 и 7.3.

¹³ За посебните услови што се однесуваат на “специфичните процеси” види воведна забелешка 7.1 и 7.3.

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
ex Глава 28	Неоргански хемикалии, органски или неоргански соединенија од благородни метали, од ретки земни метали, од радиоактивни елементи или од изотопи, освен:	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот. Меѓутоа, материјалите од истиот тарифен број како и производот може да се користат, под услов да нивната вкупна вредност не надминува 20% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика
ex 2805	„Mischmetall“	Производство со електролитична или термална постапка во која вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
ex 2811	Сулфур триоксид	Производство од сулфурдиоксид	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика
ex 2833	Алуминиум сулфат	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
ex 2840	Содиум перборат	Производство од дисодиум тетраборат пентахидрат	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика
ex 2852	Живини соединенија Интерни етри и нивни халогени сулфо, нитро или нитрозо деривати	Производство од материјали од било кој тарифен број. Меѓутоа, вредноста на сите употребени материјали од тар. број 2909 да не надминува 20% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика
	Живини соединенија од нуклеински киселини и нивните соли, хемиски хемиски определени или неопределени; други хетероциклични соединенија	Производство од материјали од било кој тарифен број. Меѓутоа, вредноста на сите употребени материјали од тар. броеви 2852, 2932, 2933 и 2934 да не надминува 20% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика
ex Глава 29	Органски хемикалии, освен:	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот. Меѓутоа, материјалите од истиот тарифен број како и производот може да се користат, под услов да нивната	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика

¹⁴ За посебните услови што се однесуваат на “специфичните процеси” види воведна забелешка 7.1 и 7.3.

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
ex 2901	Ациклични јаглевородороди што се користат како гориво за енергија или за греење	вкупна вредност не надминува 20% од цената на производот франко фабрика Операции на рафинирање и/или еден или повеќе специфични процес(и) ⁽¹⁵⁾ или Други операции во кои сите употребени материјали се распоредуваат во тарифен број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите од истиот тарифен број како и производот може да се користат, под услов да нивната вкупна вредност не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
ex 2902	Циклани и циклени (освен азулени), бензен, толуен, ксилени, што се користат како гориво за енергија или греење	Операции на рафинирање и/или еден или повеќе специфични процес(и) ⁽¹⁶⁾ или Други операции во кои сите употребени материјали се распоредуваат во тарифен број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите од истиот тарифен број како и производот може да се користат, под услов да нивната вкупна вредност не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
ex 2905	Алкохолати на метали од алкохоли од овој тарифен број и од етанол	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, вклучувајќи и други материјали од тарифен број 2905. Меѓутоа, алкохолатите на метали од овој тарифен број може да се користат, под услов да нивната вкупна вредност не надминува 20% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика
2915	Заситени ациклични монокарбоксилни киселини и нивни анхидриди, халогениди, пероксиди и перкиселини, нивни халогени, сулфо, нитро или нитрозо деривати	Производство од материјали од кој и да е тарифен број. Меѓутоа, вредноста на сите употребени материјали од тарифните броеви 2915 и 2916 не смее да надминува 20% од	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика

¹⁵ За посебните услови што се однесуваат на “специфичните процеси” види воведна забелешка 7.1 и 7.3.

¹⁶ За посебните услови што се однесуваат на “специфичните процеси” види воведна забелешка 7.1 и 7.3.

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3) или	(4)
ex 2932	- Интерни етери и нивни халогени, сулфо-, нитро- и нитрозодеривати	цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика
2933	- Циклични ацетали и интерни полуацетали и нивни халогени, сулфо-, нитро- и нитрозодеривати	Производство од материјали од кој и да е тарифен број	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика
2934	Хетероциклични соединенија само од хетероатом(и) на нитроген	Производство на материјали од кој и да е тарифен број. Меѓутоа, вредноста на сите употребени материјали од тарифните броеви 2932 и 2933 не смее да надминува 20% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика
2934	Нуклеински киселини и нивни соли, хемиски определени или неопределени, други хетероциклични соединенија	Производство од материјали од кој и да е тарифен број. Меѓутоа, вредноста на сите употребени материјали од тарифните броеви 2932, 2933 и 2934 не смее да надминува 20% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика
ex 2939	Концентрати на афионова слама кои по маса содржат најмалку 50% алкалоиди	Производство во кои вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
ex Глава 30	Фармацевтски производи, освен:	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот. Меѓутоа, материјалите од истиот тарифен број како и производот може да се користат, под услов да нивната вкупна вредност не надминува 20% од цената на производот франко фабрика	
3002	Човечка крв, животинска крв подготвена за употреба во терапевтски, профилактски или дијагностички цели, антисеруми и други фракции на крв и модифицирани имунолошки производи, без оглед на тоа дали се добиени		

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	(4)
	<p>или не се добиени со биотехнолошки процеси, вакцини, токсини, микробни култури (освен квасец) и слични производи:</p> <p>- Производи што се состојат од две или повеќе состојки што се измешани за терапевтска или профилактиска употреба или неизмешани производи за овие цели, приготвени во измерени дози или во форми на пакувања за продажба на мало</p> <p>- Друго</p> <p>- - Човечка крв</p> <p>- - Животинска крв подготвена за терапевтски или профилактски цели</p> <p>- - Фракции на крв освен антисеруми, хемоглобин, крвен глобулин и серум глобулин</p> <p>- - Хемоглобин, крвен глобулин и серум глобулин</p>	<p>Производство од материјали од кој и да е тарифен број, вклучувајќи и други материјали од тарифен број 3002. Меѓутоа, материјалите со истиот опис како и производот може да се користат, под услов да нивната вкупна вредност не надминува 20% од цената на производот франко фабрика</p> <p>Производство од материјали од кој и да е тарифен број, вклучувајќи и други материјали од тарифен број 3002. Меѓутоа, материјалите со истиот опис како и производот може да се користат, под услов да нивната вкупна вредност не надминува 20% од цената на производот франко фабрика</p> <p>Производство од материјали од кој и да е тарифен број вклучувајќи и други материјали од тарифен број 3002. Меѓутоа, материјалите со истиот опис како и производот може да се користат, под услов да нивната вкупна вредност не надминува 20% од цената на производот франко фабрика</p> <p>Производство од материјали од кој и да е тарифен број вклучувајќи и други материјали од тарифен број 3002. Меѓутоа, материјалите со истиот опис како и производот може да се користат, под услов да нивната вкупна вредност не надминува</p>	

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3) или	(4)
3003 и 3004	<p>- - Други</p> <p>Лекови (освен производи од тарифен број 3002, 3005 или 3006):</p> <p>- Добиени од амикацин од тарифен број 2941</p> <p>- Други</p>	<p>надминува 20% од цената на производот франко фабрика</p> <p>Производство од материјали од кој и да е тарифен број вклучувајќи и други материјали од тарифен број 3002. Меѓутоа, материјалите со истиот опис како и производот може да се користат, под услов да нивната вкупна вредност не надминува 20% од цената на производот франко фабрика</p> <p>Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот. Меѓутоа, материјалите од тарифните броеви 3003 и 3004 може да се користат, под услов да нивната вкупна вредност не надминува 20% од цената на производот франко фабрика</p> <p>Производство :</p> <p>- од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот. Меѓутоа, материјалите од тарифните броеви 3003 и 3004 може да се користат, под услов да нивната вкупна вредност не надминува 20% од цената на производот франко фабрика, и</p> <p>- во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика</p>	
ex 3006	<p>Отпадни фармацевтски производи дефинирани во забелешка 4(s) на ова Глава</p> <p>- Стерилни хируршки или стоматолошки самолепливи заштити, апсорбирачки или не:</p> <p>- направени од пластика</p>	<p>Се задржува потеклото на производот според неговата оригинална класификација</p> <p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали од Глава 39 не надминува 20% од цената на производот франко фабрика</p>	<p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од цената на производот франко фабрика</p>

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
	- направени од текстил - Уреди за остомична употреба	Производство од (7): – природни влакна – основни влакна произведени од човекот, невлачени ниту чешлани или поинаку обработена за предење, или – хемиски материјали или текстилна пулпа Производство во кое вредноста на сите употребени материјали на надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
ex Глава 31	Ѓубрива, освен:	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот. Меѓутоа, материјалите од истиот тарифен број како и производот може да се користат, под услов да нивната вкупна вредност не надминува 20% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика
ex 3105	Минерали или хемиски ѓубрива што содржат два или три ѓубривни елементи, азот, фосфор и калиум, други ѓубрива, производи од ова Глава во форма на таблети или слични форми, или во пакувања до 10 кг бруто-маса освен: - содиумнитрат - калциумцијанамид - калиумсулфат - магнезиумкалиумсулфат	Производство : - од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот. Меѓутоа, материјалите од истиот тарифен број како и производот може да се користат, под услов да нивната вкупна вредност не надминува 20% од цената на производот франко фабрика, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика
ex Глава 32	Екстракти на штавење или бојосување, танини и нивни деривати, бои, пигменти и други материи за бојадисување, приготвени средства за премачкување и лакови, китови и други затнувачки маси, мастила, освен:	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот. Меѓутоа, материјалите од истиот тарифен број како и производот може да се користат, под услов да нивната вкупна вредност не надминува 20% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика
ex 3201	Танини и нивни соли, естери, етери и други деривати	Производство од екстракти за штавење од растително потекло	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
3205	Органски пигменти, препарати како што е дефинирано во Забелешката 3 кон ова Глава врз база на органските пигменти ⁽¹⁷⁾	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од тарифните броеви 3203, 3204 и 3205. Меѓутоа, материјалите од тарифен број 3205 може да се користат, под услов да нивната вкупна вредност не надминува 20% од цената на производот франко фабрика	Производство франко фабрика Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика
ех Глава 33	Етерични масла и резиноиди, парфимериски, козметички и тоалетни препарати, освен:	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот. Меѓутоа, материјалите од истиот тарифен број како и производот може да се користат, под услов да нивната вкупна вредност не надминува 20% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика
3301	Етерични масла, (со или без терпени), вклучувајќи и "concretes" и чисти масла, резиноиди, маслени смоли добиени со екстракција, концентрати на етерични масла во масти, неетерски масла, восоци или слично, добиени со: екстракција или со мацерација, споредни терпенски производи добиени со детерпенација на етерични масла, водни дестилати и водни раствори на етерични масла	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, вклучувајќи и материјали од некоја друга "група" ⁽¹⁸⁾ од овој тарифен број. Меѓутоа, материјали од истата група како и производот може да се користат, под услов да нивната вкупна вредност не надминува 20% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика
ех Глава 34	Сапун, органски површински активни средства, препарати за перење, препарати за подмачкување, вештачки восоци, приготвени восоци, препарати за полирање или чистење, свеќи и слични производи, пасти за моделирање, "стоматолошки восоци" и стоматолошки препарати врз база на гипс, освен:	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот. Меѓутоа, материјалите од истиот тарифен број како и производот може да се користат, под услов да нивната вкупна вредност не надминува 20% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика

¹⁷ Забелешката 3 од Поглавје 32 прецизира дека такви препарати се оние што се користат за бојадисување на кој и да е материјал или како состојка во производството на бојадисани препарати, под услов да тие не се распоредуваат во друг тарифен број од Поглавје 32.

¹⁸ За "група" се смета секој дел од тарифен број што е поделен од останатите со знакот точка и запирка.

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex 3403	Препарати за подмачкување што содржат масла од нафта или масла добиени од битуменозни минерали помалку од 70% по маса	Операции на рафинирање и/или еден или повеќе специфични процес(и) ¹⁹ Или Други операции во кои сите употребени материјали се распоредуваат во тарифен број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите од истиот тарифен број како и производот може да се користат, под услов да нивната вкупна вредност не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
3404	Вештачки восоци и приготвени восоци: - Восоци врз база на парафин, нафтени восоци, восоци добиени од битуменозни минерали, восок од јагленова прашина или восок од крлушки - Други	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот. Меѓутоа, материјалите од истиот тарифен број како и производот може да се користат, под услов да нивната вкупна вредност не надминува 50% од цената на производот франко фабрика Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен: - хидрогенизирани масла што имаат карактер на восоци од тарифен број 1516, - масни киселини хемиски недефинирани или индустриски масни алкохоли што имаат карактер на восоци од тарифен број 3823, и - материјали од тарифен број 3404 Меѓутоа, овие материјали можат да се користат, под услов да нивната вкупна вредност не надминува 20% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика

¹⁹ За посебните услови што се однесуваат на “специфичните процеси” види воведна забелешка 7.1 и 7.3.

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
ex Глава 35	Белтачинести супстанции; модификувани скрбови; лепила; ензими; освен:	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот. Меѓутоа, материјалите од истиот тарифен број како и производот може да се користат, под услов да нивната вкупна вредност не надминува 20% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика
3505	Декстрини и други модификувани скрбови (на пр. прежелатинизирани или естерификувани скрбови), лепила врз база на скрбови или врз база на декстрини или други модификувани скрбови: - Скробни етери естери	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, вклучувајќи и други материјали од тарифен број 3505	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика
ex 3507	- Други Подготвени ензими што не се споменати ниту опфатени на друго место	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оние од тарифен број 1108 Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика
Глава 36	Експлозивни; пиротехнички производи; кибрити; пирофорни легури; одредени запаливи препарати	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот. Меѓутоа, материјалите од истиот тарифен број како и производот може да се користат, под услов да нивната вкупна вредност не надминува 20% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика
ex Глава 37	Фотографски или кинематографски производи; освен:	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот. Меѓутоа, материјалите од истиот тарифен број како и производот може да се користат, под услов да нивната вкупна вредност не надминува 20% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
3701	<p>Фотографски плочи и план-филмови, чувствителни на светлина, неосветлени, од кој било материјал, освен од хартија, картон или текстил, план-филмови за брза фотографија, чувствителни на светлина, неосветлени, во касети или без касети:</p> <p>- Филм за брза фотографија во боја, во касети</p> <p>- Други</p>	<p>Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оние на тарифните броеви 3701 и 3702. Меѓутоа, материјалите од тарифен број 3702 може да се користат, под услов да нивната вкупна вредност не надминува 30% од цената на производот франко фабрика</p> <p>Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оние на тарифните броеви 3701 и 3702. Меѓутоа, материјалите од тарифните броеви 3701 и 3702 може да се користат, под услов да нивната вкупна вредност не надминува 20% од цената на производот франко фабрика</p>	<p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика</p> <p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика</p>
3702	<p>Фотографски филм во ролни, чувствителен на светлина, неосветлен, од кој и да е материјал, освен од хартија, картон или текстил, филм за брза фотографија во ролни, чувствителен на светлина, неосветлен</p>	<p>Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оние на тарифните броеви 3701 и 3702</p>	<p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика</p>
3704	<p>Фотографски плочи, филм-хартија, картон и текстил, осветлени, но неразвиени</p>	<p>Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оние на тарифните броеви 3701 до 3704</p>	<p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика</p>
ex Глава 38	<p>Разни хемиски производи; освен:</p>	<p>Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот. Меѓутоа, материјалите од истиот тарифен број како и производот може да се користат, под услов да нивната вкупна вредност не надминува 20% од цената на производот франко фабрика</p>	<p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика</p>

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
ex 3801	- Колоиден графит во суспензија со масло и полуколоиден графит, јаглородни пасти за електроди - Графит во форма на паста што претставува смеса на повеќе од 30% по маса на графит со минерални масла	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика
ex 3803	Рафинирано тал-масло	Рафинирање од сурово тал-масло	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика
ex 3805	Алкохоли на сулфатен терпентин, пречистени	Пречистување со дестилација или рафинирање на сурови алкохоли на сулфатен терпентин	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика
ex 3806	Смолни естери	Производство од смолни киселини	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика
ex 3807	Смола од дрво (катранска смола од дрво)	Дестилација на катран од дрво	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика
3808	Инсектициди, родентициди, фунгициди, хербициди, средства против 'ртење и за регулација на растот на растенијата, дезинфектанти и слични производи, подготвени во вид на пакувања за продажба на мало или како препарати или артикли (на пр. сулфурирани ленти, фитили и свеќи и хартии за убивање муви)	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
3809	Средства за доработка, носачи на бои за забрзување на бојосувањето или фиксирањето на материите за бојосување и др. производи и препарати (на пр. средства за апретура или нагризување) што се користат во индустријата за текстил, хартија, кожа и сл., што не се споменати ниту опфатени на друго место	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
3810	Препарати за декапирање на метални површини, топители и др. помошни препарати за лемење или заварување, прашоци и пасти за лемење или заварување што се состојат од метали и од др. материјали, препарати што се употребуваат како јадра или облоги за електроди или прачки за заварување	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
3811	Препарати против детонација, препарати за спречување на оксидација, за спречување на таложеење на смола, за подобрување на вискозитетот, антикорозивни препарати и други подготвени адитиви за минерални масла (вклучувајќи и бензин) или за други течности што се користат за исти цели како и минералните масла		
	- Подготвени адитиви за масло за подмачкување, што содржат масла од нафта или масла добиени од битуменозни минерали	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали од тарифен број 3811 не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
	- Други	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
3812	Подготвени забрзувачи на вулканизација, сложени пластификатори за гума или пластични маси, што не се споменати ниту опфатени на др. место, препарати за спречување на оксидација и др. сложени стабилизатори за гума или пластични маси	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
3813	Препарати и полнења за апарати за гасење пожар, наполнети боци за гасење пожар	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
3814	Сложени органски растворувачи и разредувачи, што не се споменати ниту опфатени на др. место, подготвени средства за отстранување на средства за премачкување или лакови	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
3818	Хемиски елементи со примеси за употреба во електрониката, во форма на дискови, плочки или слични форми, хемиски соединенија со примеси за употреба во електрониката	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
3819	Течности за хидраулични сопирачки и други подготвени течности за хидрауличен пренос, што не содржат или што содржат помалку од 70% по маса масла од нафта или масла добиени од битуменозни минерали	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
3820	Препарати против замрзнување и готови течности за одмрзнување	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
ex 3821	Подготвени медиуми за одгледување на култури на микроорганизми (вклучувајќи вируси и сл.) или на растенија, човечки или животински клетки	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
3822	Дијагностички или лабораториски реагенси на подлога, подготвени дијагностички или лабораториски реагенси, на подлога или не, освен оние од тарифните броеви 3002 или 3006; сертифицирани референтни материјали	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
3823	Индустриски монокарбоксилни масни киселини, кисели масла од рафинирање, индустриски масни алкохоли: - Индустриски монокарбоксилни масни киселини, кисели масла од рафинирање - Индустриски масни алкохоли	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот Производство од материјали од кој и да е тарифен број, вклучувајќи и други материјали од тарифен број 3823	
3824	Подготвени врзивни средства за леарски калапи или јадра, хемиски производи и		

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	(4)
	<p>препарати на хемиската или на сродни индустрии (вклучувајќи ги и оние што се состојат од смеси на природни производи), што не се споменати ниту опфатени на друго место:</p> <p>- Следните производи од овој тарифен број:</p> <p>--Подготвени врзивни средства за леарски калапи или јадра, базирани врз природни смолести производи</p> <p>--Нафтени киселини, нивни соли нерастворливи во вода и нивни естери</p> <p>--Сорбитол, освен оној од тарифен број 2905</p> <p>--Нафтени сулфонати, освен нафтени сулфонати од алкални метали, од амонијак или етаноламини, тиофенирани сулфурни киселини од масла добиени од битуменозни минерали и нивни соли</p> <p>--Изменувачи на јони</p> <p>--Копачи на вакуум-цевки</p> <p>--Алкален железен оксид за прочистување на гасови</p> <p>--Амонијачни гасовити тености и потрошен оксид произведен при прочистување на јаглени гасови</p> <p>--Сулфонафтенски киселини, нивни соли нерастворливи во вода и нивни естери</p> <p>--Фузелно масло и Диниелово масло</p> <p>--Смеси од соли со различни ањони</p> <p>--Пасти за копирање врз основа на желатин, со или без подлога од хартија или текстил</p> <p>- Други</p>	<p>Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот. Меѓутоа, материјалите од истиот тарифен број како и производот може да се користат, под услов да нивната вкупна вредност не надминува 20% од цената на производот франко фабрика</p>	<p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика</p> <p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика</p>

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
3901 до 3915	Пластични маси во примарни форми, отпадоци, струганици и остатоци од пластика, освен од тарифените броеви ex 3907 и 3912, за кои правилата се дадени во продолжение: - Адитивни производи за хомополимеризација во кои еден полимер учествува со повеќе од 99% по маса на вкупниот состав на полимерот - Други	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика, и - во рамките на горенаведените граници, вредноста на сите употребени материјали од Глава 39 не надминува 20% од цената на производот франко фабрика ⁽²⁰⁾	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од цената на производот франко фабрика
ex 3907	- Кополимер, направен од поликарбонат и акрилонитрил - бутадиен - стирен кополимер (АБС) - Полиестер	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали од Глава 39 не надминува 20% од цената на производот франко фабрика ⁽²¹⁾ Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот. Меѓутоа, материјалите од истиот тарифен број како и производот може да се користат, под услов да нивната вкупна вредност не надминува 50% од цената на производот франко фабрика ⁽²²⁾	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од цената на производот франко фабрика
3912	Целулоза и нејзини хемиски деривати, што не се споменати ниту опфатени на друго место, во примарни форми	Производство во кое вредноста на сите материјали од истиот тарифен број во кој е содржан производот не надминува 20%	

²⁰ Ако производите се составени од материјали распоредени во рамките на тарифен број 3901 до 3906 од една страна и тарифен број 3907 до 3911 од друга, ова ограничување ќе се применува само на онаа група материјали која по маса преовладува во производот.

²¹ Ако производите се составени од материјали распоредени во рамките на тарифен број 3901 до 3906 од една страна и тарифен број 3907 до 3911 од друга, ова ограничување ќе се применува само на онаа група материјали која по маса преовладува во производот.

²² Ако производите се составени од материјали распоредени во рамките на тарифен број 3901 до 3906 од една страна и тарифен број 3907 до 3911 од друга, ова ограничување ќе се применува само на онаа група материјали која по маса преовладува во производот.

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
3916 до 3921	<p>форми</p> <p>Полупроизводи и артикли од пластични маси, освен од тарифен број ex 3916, ex 3917, ex 3920 и ex 3921, за кои правилата се дадени во продолжение:</p> <p>- Плоскати производи, обработени повеќе отколку само површински или сечени во форми што не се правоаголни (вклучувајќи и квадратни), други производи обработени повеќе од површински</p> <p>- Други</p> <p>- - Адитивни производи за хомополимеризација во кои еден мономер учествува со повеќе од 99% по маса во вкупниот состав на полимерот</p> <p>- - Други</p>	<p>од цената на производот франко фабрика</p> <p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали од Глава 39 не надминува 50% од цената на производот франко фабрика</p> <p>Производство во кое:</p> <p>- вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика, и</p> <p>- во рамките на горенаведените граници, вредноста на сите употребени материјали од Глава 39 не надминува 20% од цената на производот франко фабрика ⁽²³⁾</p> <p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали од Глава 39 не надминува 20% од цената на производот франко фабрика ⁽²⁴⁾</p>	<p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од цената на производот франко фабрика</p> <p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од цената на производот франко фабрика</p> <p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од цената на производот франко фабрика</p>
ex 3916 и ex 3917	Профили и цевки	<p>Производство во кое:</p> <p>- вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика, и</p> <p>- во рамките на горенаведените граници, вредноста на сите употребени материјали од истиот тарифен број во кој е содржан производот не надминува 20% од цената на производот франко фабрика</p>	<p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од цената на производот франко фабрика</p>

²³ Ако производите се составени од материјали распоредени во рамките на тарифен број 3901 до 3906 од една страна и тарифен број 3907 до 3911 од друга, ова ограничување ќе се применува само на онаа група материјали која по маса преовладува во производот.

²⁴ Ако производите се составени од материјали распоредени во рамките на тарифен број 3901 до 3906 од една страна и тарифен број 3907 до 3911 од друга, ова ограничување ќе се применува само на онаа група материјали која по маса преовладува во производот.

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
ex 3920	- Лист или филм за јономер	Производство од термопластична споредна сол што е кополимер на етилен и метакрилна киселина делумно неутрализирана со јони на метал, главно цинк и сода	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од цената на производот франко фабрика
	- Листови од регенерирана целулоза, полиамиди или полиетилен	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали од истиот тарифен број во кој е содржан производот не надминува 20% од цената на производот франко фабрика	
ex 3921	Фолии од пластика, метализирани	Производство од високо провидни фолии од полиестер со дебелина помала од 23 микрони ⁽²⁵⁾	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од цената на производот франко фабрика
3922 до 3926	Артикли од пластични маси	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
ex Глава 40	Каучук и производи од каучук; освен:	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот	
ex 4001	Лиснати плочи или крен-гума за чевли	Правење слоеви од листови од природна гума	
4005	Смеси од каучук, невулканизирани, во примарни форми или во форма на плочи, листови или ленти	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали, освен природната гума, не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
4012	Протектирани или употребувани пневматски гуми од гума, полни или полупневматски гуми, протектори (газечки слој) и штитници за гуми, од гума: - Протектирани пневматски, полни или полупневматски гуми, од гума - Други	Протектирање на употребувани гуми Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен оние од тарифните броеви 4011 и 4012	
ex 4017	Артикли од тврда гума	Производство од тврда гума	

²⁵ За високо провидни ќе се сметаат следниве фолии: фолии чие оптичко заматување, мерено според ASTM-Д 1003 од Гарднер Хаземетер (односно Хазефактор), е помало од 2%.

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
ex Глава 41	Сурова кожа (освен крзно), освен:	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот	
ex 4102	Сурови овчи или јагнешки кожи без волна	Отстранување на волна од овчи или јагнешки кожи со волна	
4104 до 4106	Кожа штавена или во сува состојба (краст) без волна или влакна, цепена или нецепена, но понатаму необработена	Повторно штавење на претходно штавена кожа или Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот	
4107, 4112, и 4113	Кожа понатаму преработена после штавење или crusting, вклучувајќи пергаментно обработена кожа, без волна или влакна, цепена или нецепена, освен кожа од тарифен број 4114	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од тарифните броеви 4104 до 4113	
ex 4114	Семишувана кожа и ламинирана семишувана кожа; метализирана кожа	Производство од материјали од тарифните броеви 4104 до 4106, 4107, 4112 или 4113 под услов да нивната вкупна вредност не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
Глава 42	Производи од кожа, седларски и сарачки производи, предмети за патување, рачни торби и слични контејнери, производи од животински црева (освен црева од свилена буба)	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот	
ex Глава 43	Крзна и вештачко крзно, производи од природно и вештачко крзно, освен:	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот	
ex 4302	Штавени или обработени крзна, составени: - Плочки, крстови и слични форми - Други	Белење или бојадисување, покрај сечење и составување на несоставени штавени или обработени крзна Производство од несоставени штавени или обработени крзна	

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3) или	(4)
4303	Облека, прибор за облека и други производи од крзно	Производство од несоставени штавени или обработени крзна од тарифен број 4302	
ex Глава 44	Дрво и производи од дрво, дрвен јаглен, освен:	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот	
ex 4403	Грубо обработено дрво	Производство од дрво во сурова состојба, со или без кора, или само грубо обработено	
ex 4407	Дрво сечено или режано по должина, на парчиња или лупено, со дебелина поголема од 6 мм, стругано, точено или рабно споено	Спојување со стругање, точење или спојување на рабовите	
ex 4408	Листови на фурнир (вклучувајќи ги оние добиени со сечење на ламинатно дрво) и листови за шперплочи, со дебелина не поголема од 6 мм, споени, и друго дрво режано по должина, на парчиња или лупено, со дебелина не поголема од 6 мм, стругано, точено или рабно споено	Спојување, со стругање, точење или спојување на рабовите	
ex 4409	Дрво непрекинато профилирано по должина на кој било раб, крај или лице, вклучувајќи и стругано, точено или рабно споено:		
	- Точено или рабно споено	Точење или спојување на рабовите	
	- Топчести и релјефни парчиња од дрво	Украсување или обликување	
ex 4410 до ex 4413	Топчести и релјефни парчиња од дрво, вклучувајќи и релјефни рамки и други релјефни плочи	Украсување или обликување	
ex 4415	Сандаци за пакување, кутии, гајби, барабани и слична амбалажа за пакување од дрво	Производство од плочи несечени по димензија	
ex 4416	Буриња, бочви, каци, чабури и други бочварски производи и нивни делови од дрво	Производство од цепени даги, само стругани на двете основни површини	

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
ex 4418	Столарија и други производи од дрво за градежништво	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот. Меѓутоа, може да се користат целуларни дрвени плочи и шиндра	
ex 4421	- Топчести и релјефни парчиња од дрво Дрвени стапчиња за кибрити, дрвени клинци или игли за обувки	Украсување или обликување Производство од дрво од кој било тарифен број освен од обработено дрво од тарифен број 4409	
ex Глава 45	Плута и производи од плута, освен:	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот	
4503	Производи од природна плута	Производство од плута од тарифен број 4501	
Глава 46	Производи од слама, од еспарт или од други материјали за плетарски производи, кошничарски и плетарски производи	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот	
Глава 47	Целулоза од дрво или од други влакнести целулозни материјали, рециклирани (отпадоци и остатоци) од хартија или картон	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот	
ex Глава 48	Хартија и картон, производи од хартиена маса, од хартија или картон, освен:	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот	
ex 4811	Хартија и картон, само израмнети, избраздени или со правоаголна форма	Производство од материјали за правење хартија од Глава 47	
4816	Карбон-хартија, самокопирна хартија и други хартии за копирање или пренесување (освен оние од тарифен број 4809), матрици за умножување и офсет плочи, од хартија, ставени во кутии или не	Производство од материјали за правење хартија од Глава 47	
4817	Пликови, писма-пликови, обични поштенски и дописни картички од хартија или картон, кутии, кеси, торбички и сетови за допишување од	Производство : - од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот , и	

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3) или	(4)
ex 4818	хартија или картон, со прибор за пишување од хартија Тоалетна хартија	- во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика Производство од материјали за правење хартија од Глава 47	
ex 4819	Картони, кутии, касети, вреќи и други контејнери за пакување од хартија, картон, целулозна вата или листови од целулозни влакна	Производство : - од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот , и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
ex 4820	Блокчиња со хартија за писма	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
ex 4823	Друга хартија, картон, целулозна вата и листови од целулозни влакна, сечени во определена големина или форма	Производство од материјали за правење хартија од Глава 47	
ex Глава 49	Печатени книги, весници, слики и др. производи на печатарската индустрија, ракописи, отчукани ракописи и планови, освен:	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот	
4909	Печатени или илустрирани разгледници, печатени карти со лични поздрави, пораки или соопштенија, илустрирани или не, со или без пликови или украси	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оние од тарифен број 4909 и 4911	
4910	Печатени календари од сите видови, вклучувајќи и календар блокови - Календари од типот “вечни” или со менливи блокови закачени на основи што не се од хартија или картон	Производство : - од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот , и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
	- Други	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оние од тарифен број 4909 или 4911	
ex Глава 50	Свила, освен:	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот	
ex 5003	Отпадоци од свила (вклучувајќи и кокони непогодни за одвиткување, отпадоци од предиво и скубени текстилни материјали), влачени или чешлани	Влачење или чешлање на отпадоци од свила	
5004 до ex 5006	Свилено предиво и предиво од отпадоци од свила	Производство од ⁽²⁶⁾ : - сурова свила или отпадоци од свила, влачени или чешлани или подготвени за предење на друг начин, - други природни влакна, невлачени или нечешлани или подготвени за предење на друг начин, - хемиски материјали или текстилна пулпа или - материјали за правење хартија	
5007	Ткаенини од свила или од отпадоци од свила:		
	- Што содржат гумен конец	Производство од едножично предиво ⁽²⁷⁾	
	- Други	Производство од ⁽²⁸⁾ : - предиво од кокосово влакно, - природни влакна - вештачки сечени влакна невлачени или нечешлани или подготвени за предење на друг начин, - хемиски материјали или текстилна пулпа или	

²⁶ За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

²⁷ За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

²¹ За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
		- хартија или Печатење придружено со најмалку две подготвителни или завршни операции (како што се перење, белење, мерцеризирање, стврднување со топлина, скубење, валање, обработка против собирање, трајна завршна обработка, декатизирање, импрегнирање, поправање и чистење од јазли), под услов да вкупната вредност на употребените непечатени ткаенини не надминува 47,5% од цената на производот франко фабрика	
ex Глава 51	Волна, фини или груби животински влакна, предиво и ткаенини од коњски влакна, освен:	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот	
5106 до 5110	Предиво од волна, од фини или груби животински или коњски влакна	Производство од ⁽²⁹⁾ : - сурова свила или отпадоци од свила, влачени или чешлани или на друг начин подготвени за предење, - природни влакна, невлачени или нечешлани или на друг начин подготвени за предење, - хемиски материјали или текстилна пулпа, или - материјал за правење хартија	
5111 до 5113	Ткаенини од волна, од фини или груби животински влакна или од коњски влакна - Што содржат гумен конец - Други	Производство од едножично предиво ⁽³⁰⁾ Производство од ⁽³¹⁾ : - предиво од кокосово влакно,	

²⁹ За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

³⁰ За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

³¹ За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
<p>ex Глава 52</p> <p>5204 до 5207</p> <p>5208 до 5212</p>	<p>Памук, освен:</p> <p>Предиво и конец од памук</p> <p>Ткаенини од памук: - Што содржат гумен конец</p>	<p>Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот</p> <p>Производство од ⁽³²⁾:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сурова свила или отпадоци од свила, влачени или чешлани или подготвени за предење на друг начин - природни влакна, невлачени или нечеслани или подготвени за предење на друг начин, - хемиски материјали или текстилна пулпа или - материјали за правење хартија <p>Производство од едножично предиво ⁽³³⁾</p>	<p>или</p> <p>Печатење придружено со најмалку две подготвителни или завршни операции (како што се перење, белење, мерцеризирање, стврднување со топлина, скубење, валање, обработка против собирање, трајна завршна обработка, декатизирање, импрегнирање, поправање и чистење од јазли), под услов да вкупната вредноста на употребените непечатени ткаенини не надминува 47,5% од цената на производот франко фабрика</p>

³² За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

³³ За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
	- Други	<p>Производство од ⁽³⁴⁾:</p> <ul style="list-style-type: none"> - предиво од кокосово влакно, - природни влакна - вештачки сечени влакна, невлачени или нечешлани или подготвени за предење на друг начин, - хемиски материјали или текстилна пулпа или - хартија <p>или</p> <p>Печатење придружено со најмалку две подготвителни или завршни операции (како што се перење, белење, мерцеризирање, стврднување со топлина, скубење, валање, обработка против собирање, трајна завршна обработка, декатизирање, импрегнирање, поправање и чистење од јазли), под услов да вкупната вредност на употребените непечатени ткаенини не надминува 47,5% од цената на производот франко фабрика</p>	
ex Глава 53	Други растителни текстилни влакна, предиво од хартија и ткаенини од предиво од хартија, освен:	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот	
5306 до 5308	Предиво од други растителни текстилни влакна, предиво од хартија	<p>Производство од ⁽³⁵⁾:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сурова свила или отпадоци од свила, влачени или чешлани или подготвени за предење на друг начин - природни влакна, невлачени или нечешлани или подготвени за предење на друг начин, - хемиски материјали или текстилна пулпа или - материјали за правење хартија 	
5309 до 5311	Ткаенини од други растителни текстилни влакна, ткаенини од предиво од хартија:		

³⁴ За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

³⁵ За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло
(1)	(2)	(3) или (4)
	<p>- Што содржат гумен конец</p> <p>- Други</p>	<p>Производство од едножично предиво (³⁶)</p> <p>Производство од (³⁷):</p> <ul style="list-style-type: none"> - предиво од кокосово влакно, - предиво од јута, - природни влакна, - вештачки сечени влакна, невлачени или нечешлани или подготвени за предење на друг начин, - хемиски материјали или текстилна пулпа, или - хартија <p>или</p> <p>Печатење придружено со најмалку две подготвителни или завршни операции (како што се перење, белење, мерсеризирање, стврднување со топлина, скубење, валање, обработка против собирање, трајна завршна обработка, декатизирање, импрегнирање, поправање и чистење од јазли), под услов да вкупната вредноста на употребените непечатени ткаенини не надминува 47,5% од цената на производот франко фабрика</p>
5401 до 5406	Предиво, монофиламент и конец од вештачки филаменти	<p>Производство од (³⁸):</p> <ul style="list-style-type: none"> - сурова свила или отпадоци од свила, влачени или чешлани или подготвени за предење на друг начин - природни влакна, невлачени или нечешлани или подготвени за предење на друг начин, - хемиски материјали или текстилна пулпа или - материјали за правење хартија
5407 и 5408	<p>Ткаенини од предиво од вештачки филаменти:</p> <p>- Што содржат гумен конец</p>	<p>Производство од едножично</p>

³⁶ За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

³⁷ За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

³⁸ За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
	- Други	<p>предиво (³⁹)</p> <p>Производство од (⁴⁰):</p> <ul style="list-style-type: none"> - предиво од кокосово влакно, - природни влакна - вештачки сечени влакна, невлачени или нечешлани или подготвени за предење на друг начин, - хемиски материјали или текстилна пулпа или - хартија <p>или</p> <p>Печатење придружено со најмалку две подготвителни или завршни операции (како што се перење, белење, мерцеризирање, стврднување со топлина, скубење, валање, обработка против собирање, трајна завршна обработка, декатизирање, импрегнирање, поправање и чистење од јазли), под услов да вкупната вредност на употребените непечатени ткаенини не надминува 47,5% од цената на производот франко фабрика</p>	
5501 до 5507	Вештачки сечени влакна	Производство од хемиски материјали или текстилна пулпа	
5508 до 5511	Предиво и конец за шиене од вештачки сечени влакна	<p>Производство од (⁴¹):</p> <ul style="list-style-type: none"> - сурова свила или отпадоци од свила, влачени или чешлани или подготвени за предење на друг начин, - природни влакна, невлачени или нечешлани или подготвени за предење на друг начин, - хемиски материјали или текстилна пулпа или - материјали за правење хартија 	
5512 до 5516	Ткаенини од синтетички		

³⁹ За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

⁴⁰ За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

⁴¹ За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
	сечени влакна: - Што содржат гумен конец - Други	Производство од едножично предиво ⁽⁴²⁾ Производство од ⁽⁴³⁾ : - предиво од кокосово влакно, - природни влакна, - вештачки сечени влакна, невлачени или нечешлани или подготвени за предење на друг начин, - хемиски материјали или текстилна пулпа или - хартија или Печатење придружено со најмалку две подготвителни или завршни операции (како што се перење, белење, мерцеризирање, стврднување со топлина, скубење, валање, обработка против собирање, трајна завршна обработка, декатизирање, импрегнирање, поправање и чистење од јазли) под услов да вкупната вредност на употребените непечатени ткаенини не надминува 47,5% од цената на производот франко фабрика	
ex Глава 56	Вата, филц и неткаени материјали, специјални предена, канапи, јажиња, ортоми и кабли и производи од нив, освен:	Производство од ⁽⁴⁴⁾ : - предиво од кокосово влакно, - природни влакна, - хемиски материјали или текстилна пулпа, или - материјали за правење хартија	
5602	Филц, импрегниран или неимпрегниран, преслечен, прекриен или ламиниран: - Иглен филц	Производство од ⁽⁴⁵⁾ : - природни влакна, или	

⁴² За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

⁴³ За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

⁴⁴ За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

⁴⁵ За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	(4)
5604	<p>Конец и корд од гума, прекриени со текстил, текстилно предиво и ленти и слично од тарифен број 5404 или 5405, импрегнирани, преслечени, прекриени или обложени со гума или пластична маса:</p> <p>- Други</p> <p>- Конец и корд од гума, прекриени со текстилен материјал</p> <p>- Други</p>	<p>- хемиски материјали или текстилна пулпа</p> <p>Меѓутоа,</p> <p>- полипропилен филамент од тарифен број 5402,</p> <p>- полипропиленски влакна од тарифен број 5503 или 5506, или</p> <p>- канап од полипропилен филамент од тарифен број 5501,</p> <p>чија деноминација во сите случаи на единичен филамент или влакно е помала од 9 децитекса, може да се користат под услов да нивната вкупна вредност не надминува 40% од цената на производот франко фабрика</p> <p>Производство од ⁽⁴⁶⁾:</p> <p>- природни влакна,</p> <p>- вештачки сечени влакна направени од казеин, или</p> <p>- хемиски материјали или текстилна пулпа</p> <p>Производство од конец или корд од гума, непрекриени со текстилен материјал</p> <p>Производство од ⁽⁴⁷⁾:</p> <p>- природни влакна, невлачени или нечешлани или подготвени за предење на друг начин,</p> <p>- хемиски материјали или текстилна пулпа или</p> <p>- материјали за правење хартија</p>	

⁴⁶ За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

⁴⁷ За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
5605	Метализирано предиво, обвиткано или необвиткано, што се состои од текстилно предиво, ленти или слично од тарифен број 5404 или 5405, комбинирани со метал во форма на конец, ленти или прашок или покриени со метал	Производство од ⁽⁴⁸⁾ : - природни влакна - вештачки сечени влакна, невлачени или нечешлани или подготвени за предење на друг начин, - хемиски материјали или текстилна пулпа или - материјали за правење хартија	
5606	Обвиткано предиво и ленти и слично од тарифен број 5404 или 5405, обвиткани (освен оние од тарифен број 5605 и обвиткано предиво од коњски влакна), жанила предиво (вклучувајќи и флокирано жанила предиво); ефектно замкасто предиво	Производство од ⁽⁴⁹⁾ : - природни влакна - вештачки сечени влакна, невлачени или нечешлани или подготвени за предење на друг начин, - хемиски материјали или текстилна пулпа или - материјали за правење хартија	
Глава 57	Теписи и други текстилни покривки за под: - Од иглен филц	Производство од ⁵⁰ : - природни влакна, или - хемиски материјали или текстилна пулпа Меѓутоа: - полипропилен филамент од тар. број 5402, - полипропиленски влакна од тар. број 5503 или 5506, или - конап од полипропилен филамент од тар. број 5501, чија деноминација во сите случаи на единичен филамент или влакно е помала од 9 децитета, може да се користат под услов нивната вкупна вредност да не надминува 40% од цената на производот франко фабрика Ткаенина од јута може да се употреби како подлога	

⁴⁸ За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

⁴⁹ За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

⁵⁰ За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешавина на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
	<p>- Од друг филц</p> <p>- Други</p>	<p>Производство од⁵¹:</p> <p>- природни влакна, нерасчешлани или подготвени за предење на друг начин,</p> <p>или</p> <p>- хемиски материјали или текстилна пулпа</p> <p>Производство од⁵²:</p> <p>- предиво од кокосово влакно, или предиво од јута,</p> <p>- синтетичко или вештачко филамент предиво,</p> <p>- природни влакна, или</p> <p>- вештачки сечени влакна нечешлани или подготвени за предење на друг начин</p> <p>Ткаенина од јута може да биде употребена како подлога</p>	
ex Глава 58	<p>Специјални ткаенини, тафтувани ткаенини, тантела, таписерии, рески, вез, освен:</p> <p>- Комбинирани со конец од гума</p> <p>- Други</p>	<p>Производство од едножично предиво (⁵³)</p> <p>Производство од (⁵⁴):</p> <p>- природни влакна</p> <p>- вештачки сечени влакна нерасчешлани или подготвени за предење на друг начин,</p> <p>- хемиски материјали или текстилна пулпа</p> <p>или</p> <p>Печатење придружено со најмалку две подготвителни или завршни операции (како што се измивање, белење, мерцеризирање, стврднување со топлина, скубење, валање, обработка против собирање, трајна завршна обработка, декатизирање, импрегнирање, поправање и чистење од јазли), под услов вкупната вредност на употребените непечатени ткаенини да не надминува</p>	

⁵¹ За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешавина на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

⁵² За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешавина на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

⁵³ За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

⁵⁴ За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
5805	Рачно ткаени таписерии од видот гоблени, фландриски боби, обисони, бове и слично и таписерии работени со игла (на пр. ситен бод, вкрстен бод), конфекционирани или неконфекционирани	47,5% од цената на производот франко фабрика	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот
5810	Вез за метража во ленти или во мотиви	Производство : - од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
5901	Текстилни ткаенини преслечени со лепило или скробни материи што се употребуваат за надворешни корици за книги или слично, ткаенини за копирање, подготвен канвас за сликање (сликарско платно), крута ткаенина - буграм и слични крути текстилни ткаенини што се употребуваат како основи за шапки	Производство од предиво	
5902	Корд-ткаенини за гуми од предиво од најлон со голема јачина или од други полиамиди, полиестри или вискозен рајон: - Што не содржат повеќе од 90% текстилни материјали по маса - Други	Производство од предиво Производство од хемиски материјали или текстилна пулпа	
5903	Текстилни ткаенини, импрегнирани, преслечени, прекриени или ламинирани со пластични маси, освен оние од тарифен број 5902	Производство од предиво или Печатење придружено со најмалку две подготвителни или завршни операции (како што се измивање, белење, мерцеризирање, стврдување со топлина, скубење, валање, обработка против собирање, трајна завршна обработка, декатизирање, импрегнирање,	

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло
(1)	(2)	(3) или (4)
5904	Линолеум, сечен или несечен во форми, подни покривки што се состојат од преслечена или прекриена текстилна подлога, сечени или несечени во форми	поправање и чистење од јазли), под услов да вкупната вредност на употребените непечатени ткаенини не надминува 47,5% од цената на производот франко фабрика Производство од предиво ⁽⁵⁵⁾
5905	Сидни тапети од текстил - Импрегнирани, преслечени, прекриени или ламинирани со гума, пластични маси или други материјали - Други	Производство од предиво Производство од ⁽⁵⁶⁾ : - предиво од кокосово влакно, - природни влакна - вештачки сеени влакна нечешлани или подготвени за предење на друг начин, или - хемиски материјали или текстилна пулпа или Печатење придружено со најмалку две подготвителни или завршни операции (како што се измивање, белење, мерцеризирање, стврднување со топлина, скубење, валање, обработка против собирање, трајна завршна обработка, декатизирање, импрегнирање, поправање и чистење од јазли), под услов да вкупната вредност на употребените непечатени ткаенини не надминува 47,5% од цената на производот франко фабрика
5906	Гумирани текстилни ткаенини, освен оние од тарифен број 5902: - Плетени или хеклани ткаенини	Производство од ⁽⁵⁷⁾ : - природни влакна - вештачки сечени влакна или подготвени за предење на

⁵⁵ За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

⁵⁶ За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло
(1)	(2)	(3) или (4)
5907	<p>- Други ткаенини од синтетичко филамент предиво што содржи повеќе од 90% текстилни материјали по маса</p> <p>- Други</p> <p>Текстилни ткаенини на друг начин импрегнирани, преслечени или прекриени, сликани платна за театарски кулиси, ткаенини за ателјеа или слично</p>	<p>друг начин, или</p> <p>- хемиски материјали или текстилна пулпа</p> <p>Производство од хемиски материјали</p> <p>Производство од предиво</p> <p>Производство од предиво или</p> <p>Печатење придружено со најмалку две подготвителни или завршни операции (како што се измивање, белење, мерцеризирање, стврднување со топлина, скубење, валање, обработка против собирање, трајна завршна обработка, декатизирање, импрегнирање, поправање и чистење од јазли), под услов да вкупната вредност на употребените непечатени ткаенини не надминува 47,5% од цената на производот франко фабрика</p>
5908	<p>Фитили од текстил, ткаени, преплетени или плетени за ламби, печки, запалки, свеќи или слично, жаречки плински мрежички и цвечесто плетени мрежести ткаенини за нив, импрегнирани или неимпрегнирани</p> <p>- Жаречки плински мрежички, импрегнирани</p> <p>- Други</p>	<p>Производство од цвечесто плетена ткаенина за плински мрежички</p> <p>Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот</p>
5909 до 5911	<p>Текстилни производи за употреба на индустријата:</p> <p>- Дискови или прстени за полирање, освен филц од тарифен број 5911</p>	<p>Производство од предиво или отпадни ткаенини или платна од тарифен број 6310</p>

⁵⁷ За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
	<p>- Ткаенини кои обично се употребуваат за производство на хартија или други технички цели, филцувани или нефилцувани, импрегнирани или неимпрегнирани, преслечени или непреслечени, цевчести или бескрајни, со единична или повеќекратна основа и/или јатка или рамноткаени со повеќекратна основа и/или јатка од тарифен број 5911</p> <p>- Други</p>	<p>Производство од ⁽⁵⁸⁾:</p> <ul style="list-style-type: none"> - предиво од кокосово влакно, - следните материјали: <ul style="list-style-type: none"> - предиво од политетрафлуороетилен ⁽⁵⁹⁾ - предиво, повеќекратно, од полиамид, преслечено, импрегнирано или прекриено со фенолна смола, - предиво од синтетички текстилни влакна од ароматични полиамиди, добиени со поликондензација на м-фениленедиамин и изофтална киселина, - монофил од политетрафлуороетилен ⁽⁶⁰⁾ - предиво од синтетички текстилни влакна од поли-<i>p</i>-фенилентерифталамид, - предиво од стаклени влакна, преслечено со фенолна смола и опшиено со акрилно предиво, ⁽⁶¹⁾ - кополиестер монофиламенти од полиестер и смола од терефтална киселина и 1,4 циклохексанединтанол и изофталтична киселина, - природни влакна, - вештачки сечени влакна нечеслани ниту на друг начин обработени за предење, или - хемиски материјали или текстилна пулпа 	<p>Производство од ⁽⁶²⁾:</p> <ul style="list-style-type: none"> - предиво од кокосово влакно, - природни влакна, - вештачки сечени влакна нечеслани ниту подготвени за предење на друг начин, или - хемиски материјали или текстилна пулпа

⁵⁸ За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

⁵⁹ Употребата на овој материјал е ограничена на производство на ткаенини што се користат во машини за производство на хартија.

⁶⁰ Употребата на овој материјал е ограничена на производство на ткаенини што се користат во машини за производство на хартија.

⁶¹ Употребата на овој материјал е ограничена на производство на ткаенини што се користат во машини за производство на хартија.

⁶² За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
Глава 60	Плетени или хеклани материјали	Производство од ⁽⁶³⁾ : - природни влакна, - вештачки сечени влакна нечеслани ниту подготвени за предење на друг начин или - хемиски материјали или текстилна пулпа	
Глава 61	Облека и прибор за облека, плетени или хеклани - Добиени со зашивање или спојување на друг начин на две или повеќе парчиња од плетен или хеклан материјал, сечени во форми или директно добиени како форма - Други	Производство од предиво ⁽⁶⁴⁾ ⁽⁶⁵⁾ Производство од ⁽⁶⁶⁾ : - природни влакна, - вештачки сечени влакна, нечеслани ниту подготвени за предење на друг начин, или - хемиски материјали или текстилна пулпа	
ex Глава 62 ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 и ex 6211	Облека и прибор за облека, што не се плетени или хеклани, освен: Облека за жени, девојки и бебиња и прибор за облека за бебиња, везени	Производство од предиво ⁽⁶⁷⁾ ⁽⁶⁸⁾ Производство од предиво ⁽⁶⁹⁾ или Производство од невезена ткаенина, под услов да вкупната вредност на употребената невезена ткаенина не надминува 40% од цената на производот франко фабрика ⁽⁷⁰⁾	

⁶³ За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

⁶⁴ За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

⁶⁵ Види ја воведната забелешка 6.

⁶⁶ За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

⁶⁷ За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

⁶⁸ Види ја воведната забелешка 6.

⁶⁹ Види ја воведната забелешка 6.

⁷⁰ Види ја воведната забелешка 6.

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло
(1)	(2)	(3) или (4)
ex 6210 и ex 6216	Огноотпорна опрема од ткаенина покриена со фолија од алуминизиран полиестер	Производство од предиво ⁽⁷¹⁾ или Производство од непреслечена ткаенина, под услов да вкупната вредност на употребената непреслечена ткаенина не надминува 40% од цената на производот франко фабрика ⁽⁷²⁾
6213 и 6214	Шамивчиња, шалови, ешарпи, марами, шамии, велови и слично -Везени	Производство од едножично ⁽⁷³⁾ ⁽⁷⁴⁾ небелено предиво или Производство од невезена ткаенина, под услов да вкупната вредност на употребената невезена ткаенина не надминува 40% од цената на производот франко фабрика ⁽⁷⁵⁾
	- Други	Производство од небелено едножично ⁽⁷⁶⁾ ⁽⁷⁷⁾ предиво или Изработка проследена со печатење, заедно со најмалку две подготвителни или завршни операции (како што се измивање, белење, мерцеризирање, стврднување со топлина, скубење, валање, обработка против собирање, трајна завршна обработка, декатизирање, импрегнирање, поправање и чистење од јазли) под услов да вкупната вредност на сите употребени непечатени стоки од тарифените броеви 6213 и 6214 не надминува 47,5% од цената на производот франко фабрика
6217	Друг готов прибор за облека,	

⁷¹ Види ја воведната забелешка 6.

⁷² Види ја воведната забелешка 6.

⁷³ За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

⁷⁴ Види ја воведната забелешка 6.

⁷⁵ Види ја воведната забелешка 6.

⁷⁶ За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

⁷⁷ Види ја воведната забелешка 6.

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
	<p>делови од облека или од прибор за облека, освен оние од тарифен број 6212</p> <p>- Везени</p> <p>- Огноотпорна опрема од ткаенина покриена со фолија од алуминизиран полиестер</p> <p>- Меѓупостави за јаки и манжетни, сечени</p> <p>- Други</p>	<p>Производство од предиво ⁽⁷⁸⁾</p> <p>или</p> <p>Производство од невезена ткаенина, под услов да вкупната вредност на употребената невезена ткаенина не надминува 40% од цената на производот франко фабрика ⁽⁷⁹⁾</p> <p>Производство од предиво ⁽⁸⁰⁾</p> <p>или</p> <p>Производство од непреслечена ткаенина, под услов да вкупната вредност на употребената непреслечена ткаенина не надминува 40% од цената на производот франко фабрика ⁽⁸¹⁾</p> <p>Производство:</p> <p>- од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, и</p> <p>- во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика</p> <p>Производство од предиво ⁽⁸²⁾</p>	
ex Глава 63 6301 до 6304	<p>Други готови производи од текстил, сетови, износена облека и износени производи од текстил, крпи, освен:</p> <p>Ќебиња, покривки за патување, постела итн., завеси итн., други производи за внатрешно опремување:</p> <p>- Од филц, од неткаени материјали</p>	<p>Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот</p> <p>Производство од ⁽⁸³⁾:</p> <p>- природни влакна, или</p> <p>- хемиски материјали или текстилна пулпа</p>	

⁷⁸ Види ја воведната забелешка б.

⁷⁹ Види ја воведната забелешка б.

⁸⁰ Види ја воведната забелешка б.

⁸¹ Види ја воведната забелешка б.

⁸² Види ја воведната забелешка б.

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
6305	- Други - - Везени	Производство од едножично небелено предиво ⁽⁸⁴⁾ ⁽⁸⁵⁾ или Производство од невезена ткаенина (освен плетена или хеклана), под услов да вкупната вредност на употребената невезена ткаенина не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
	- Други	Производство од едножично небелено предиво ⁽⁸⁶⁾ ⁽⁸⁷⁾	
6306	Вреќи и вреќички што се употребуваат за пакување на стоки	Производство од ⁽⁸⁸⁾ : - природни влакна, - вештачки сечени влакна нечеслани или подготвени за предење на друг начин, или - хемиски материјали или текстилна пулпа	
6306	Церади, тенди и платнени заштитници од сонце, шатори, едра за бродови, штици за едрење или сувоземни возила, производи за кампување:		
	- Од неткаени материјали	Производство од ⁽⁸⁹⁾ ⁽⁹⁰⁾ : - природни влакна, или - хемиски материјали или текстилна пулпа	
	- Други	Производство од едножично небелено предиво ⁽⁹¹⁾ ⁽⁹²⁾	

⁸³ За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

⁸⁴ Види ја воведната забелешка 6.

⁸⁵ За плетени или хеклувани производи, нееластични или гумирани, добиени со шиеење или спојување на парчиња на плетени или хеклувани делови (директно одсечени или плетени во форма), види воведна забелешка 6.

⁸⁶ Види ја воведната забелешка 6.

⁸⁷ За плетени или хеклувани производи, нееластични или гумирани, добиени со шиеење или спојување на парчиња на плетени или хеклувани делови (директно одсечени или плетени во форма), види воведна забелешка 6.

⁸⁸ За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

⁸⁹ За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

⁹⁰ Види ја воведната забелешка 6.

⁹¹ За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
6307	Други готови производи, вклучувајќи и модни кројки за облека	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
6308	Сетови што се состојат од ткаенини и предиво, со или без дополнителен прибор, за изработка на простирки, таписерии, везени чаршафи или салфети или слични текстилни производи во пакувања за продажба на мало	Секој предмет во сетот се да го исполнува правилото кое би се применувало врз него до колку не би бил вклучен во сетот. Меѓутоа, може да се содржани и производи без потекло, под услов да нивната вкупна вредност не надминува 15% од цената на сетот франко фабрика	
ex Глава 64	Обувки, гамаша и слични производи; делови од тие производи; освен:	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од делови од лица (горништа) залепени за внатрешните ѓонове или за други делови за ѓонове од тарифен број 6406	
6406	Делови на обувки (вклучувајќи и лица, споени или неспоени со ѓонове што не се надворешни), заменливи влошки, вметкиза пети и слични производи, гамаша, доколенки и слични производи и нивни делови	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот	
ex Глава 65	Покривки за Глава и нивни делови, освен:	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот	
6505	Шапки и други покривки за глава, плетени или хеклани, или изработени од тантела, филц или други текстилни материјали, метражни (но не во ленти), поставени или непоставени, украсени или неукрасени, мрежи за коса од кој било материјал, поставени или непоставени, украсени или неукрасени	Производство од предиво или текстилни влакна ⁽⁹³⁾	
ex Глава 66	Чадори, чадори за сонце, бастуми, стапови-столици, камшици, камшици за јавање и нивни делови, освен:	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот	
6601	Чадори и чадори за сонце (вклучувајќи и стапови-	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали	

⁹² Види ја воведната забелешка 6.

⁹³ Види ја воведната забелешка 6.

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3) или	(4)
	чадори, чадори за двор и слични чадори)	не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
Глава 67	Подготвени перја и пердуви и производи изработени од перја или пердуви, вештачко цвеќе, производи од човечка коса	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот	
ex Глава 68	Производи од камен, гипс, цемент, азбест, лискун и слични материјали, освен:	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот	
ex 6803	Производи од шкрилец или од агломериран шкрилец	Производство од обработен шкрилец	
ex 6812	Производи од азбест, производи од смеси со основа од азбест или од смеси со основа од азбест и магнезиумкарбонат	Производство од материјал од кој и да е тарифен број	
ex 6814	Производи од лискун, вклучувајќи и агломериран или реконструиран лискун, врз подлога од хартија, картон или други материјали	Производство од обработен лискун (вклучувајќи и агломериран или реконструиран лискун)	
Глава 69	Керамички производи	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот	
ex Глава 70	Стакло и производи од стакло, освен:	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот	
ex 7003 ex 7004 и ex 7005 7006	Стакло со нерелектирачки слој Стакло од тарифен број 7003, 7004 и 7005, свиткано, со обработени рабови, гравирани, дупчено, емајлирано или обработено на друг начин, но не врамено ниту споено со други материјали:	Производство од материјали од тарифен број 7001	
	- супстрати на стаклени плочи преслечени со диелектричен тенок филм, полупроводнички профил, во согласност со SEMII	Производство од материјали (супстрати) од тарифен број 7006	

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2) стандардите ⁽⁹⁴⁾	(3)	или (4)
7007	- друго Сигурносно стакло, од калено или слоевито стакло	Производство од материјали од тарифен број 7001	Производство од материјали од тарифен број 7001
7008	Повеќесидни изолациони панел-елементи од стакло	Производство од материјали од тарифен број 7001	
7009	Огледала од стакло, врамени или неврамени, вклучувајќи и ретровизори	Производство од материјали од тарифен број 7001	
7010	Балони, шишиња, стаклен сад, тегли, лонци, фиоли, ампули и други контејнери од стакло, што се употребуваат за транспорт или пакување на стоки, тегли од стакло за конзервирање, затки, капаци и други затворачи од стакло	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот или	Сечење на производи од стакло, под услов вредноста на несеченото стакло да не надминува 50% од фабричката цена на производот
7013	Производи од стакло што се употребуваат за на маса, в кујна, тоалет, канцеларија, за внатрешна декорација или сл. цели, (освен оние од тарифен број 7010 и 7018)	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот или	Сечење на производи од стакло, под услов вкупната вредност на употребеното несечено стакло да не надминува 50% од цената на производот франко фабрика или Рачно декорирање (освен свилопечат) на рачно дувани стаклени производи, под услов вкупната вредност на рачно дуваните стаклени производи да не надминува 50% од цената на производот франко фабрика
ex 7019	Производи (освен предиво) од стаклени влакна	Производство од: - необоени иверки, ровинг, - предиво или деланки, или - стаклена волна	

⁹⁴ СЕМИИ-Семидондутор Ељуипмент анд Матерериалс Институте Инкорпоратед (Институт за полупроводничка опрема и материјали).

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
ex Глава 71	Природни или одгледувани бисери, скапоцени или полускапоцени камења, благородни метали, метали прекриени со благородни метали и производи од нив, имитации на накит, метални пари, освен:	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот	
ex 7101	Природни или одгледувани бисери, сортирани и привремено нанижани заради полесен транспорт	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
ex 7102, ex 7103 и ex 7104	Обработени скапоцени или полускапоцени камења (природни, синтетички и реконструирани)	Производство од необработени скапоцени или полускапоцени камења	
7106, 7108 и 7110	Благородни метали: - Необработени	Производство од материјали од кои и да е тарифен број, освен од оние од тарифните броеви 7106, 7108 и 7110 или Електролитичка, термичка или хемиска сепарација на благородни метали од тарифене број 7106, 7108 или 7110 или Легирање на благородни метали од тарифен број 7106, 7108 или 7110 еден со друг или со неблагородни метали	
	- Полуобработени или во форма на прав	Производство од необработени благородни метали	
ex 7107 ex 7109 и ex 7111	Метали прекриени со благородни метали, полуобработени	Производство од метали прекриени со благородни метали, необработени	
7116	Предмети од природни или одгледувани бисери, од скапоцени или полускапоцени камења (природни, синтетички или реконструирани)	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
7117	Имитации на накит	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот	

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	(4)
		или или Производство од делови од неблагородни метали, непреслечени ниту покриени со благородни метали, под услов да вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
ex Глава 72	Железо и челик, освен:	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот	
7207	Полупроизводи од железо или нелегиран челик	Производство од материјали од тарифен број 7201, 7202, 7203, 7204 или 7205	
7208 до 7216	Рамно валани производи, шипки и прачки, аголни профили, форми, исечоци од железо или нелегиран челик	Производство од инготи или други примарни форми од тарифен број 7206	
7217	Жица од железо или нелегиран челик	Производство од полуобработени материјали од тарифен број 7207	
ex 7218, 7219 до 7222	Полупроизводи, рамно валани производи, шипки и прачки, аголни профили, форми и исечоци од не'рѓосувачки челик	Производство од инготи или други примарни форми од тарифен број 7218	
7223	Жица од не'рѓосувачки челик	Производство од полуобработени материјали од тарифен број 7218	
ex 7224, 7225 до 7228	Полупроизводи, рамно валани производи, топло валани шипки и прачки, во неправилно намотани макари, аглести профили, форми и исечоци од друг легиран челик, шупливи шипки и прачки за дупчење, од легиран или нелегиран челик	Производство од инготи или други примарни форми од тарифен број 7206, 7218 или 7224	
7229	Производи од друг легиран челик	Производство од полуобработени материјали од тарифен број 7224	
ex Глава 73	Производи од железо или челик, освен:	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот	
ex 7301	Лимени столбови	Производство од материјали од	

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
7302	Материјали за изградба на железнички или трамвајски колосеци од железо или челик, следните: шини, шини-водилки и запчести шини, свртнички јазичиња, срцишта, потегачки стапови и други делови од свртници, прагови, спојници, столови, клинови на столови, подложни плочки (плочки на основа), шински штиталки и друг материјал специјално направен за составување или поставување шини	тарифен број 7206	Производство од материјали од тарифен број 7206
7304, 7305 и 7306	Цевки и шупливи профили од железо (освен од леано железо) или челик	Производство од материјали од тарифен број 7206, 7207, 7218 или 7224	
ex 7307	Прибор за цевки од не'рѓосувачки челик (ISO X5 CrNiMo 1712) што се состои од неколку дела	Обликување, дупчење, провлекување, отточување и обработка со насочен млаз на ковани метални плочи, под услов вкупната вредност на кованите метални плочи да не надминува 35% од цената на производот франко фабрика	
7308	Конструкции (освен монтажни згради од тарифен број 9406) и делови од конструкции (на пр. мостови и секции на мостови, врати за брани, кули, решеткасти столбови, покриви, покривни рамки, врати и прозорци и нивни рамки и прагови за врати, ролетни, огради и столбови), од железо или челик, плочи, прачки, аглести профили, форми, секции, цевки и слично, подготвени за употреба во конструкции, од железо или челик	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот. Меѓутоа, не може да се користат заварени аглести профили, форми и секции од тарифен број 7301	
ex 7315	Синцири против лизгање	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали од тарифен број 7315 не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
ex Глава 74	Бакар и производи од бакар, освен:	Производство: - од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, и	

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
7401	Бакренец, цемент-бакар (преципитат на бакар)	- во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот	
7402	Нерафиниран бакар, бакарни аноди за електролитичко рафинирање	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот	
7403	Рафиниран бакар и легури на бакар, необработени		
	- Рафиниран бакар	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот	
	- Легури на бакар и рафиниран бакар што содржат други елементи	Производство од рафиниран бакар, необработен, или отпадоци или остатоци од бакар	
7404	Отпадоци и остатоци од бакар	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот	
7405	Предлегури на бакар	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот	
ex Глава 75	Никел и производи од никел, освен:	Производство : - од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
7501 до 7503	Никелов камен-мате, синтероксиди на никел и други меѓупроизводи на металургијата на никел, необработен никел, отпадоци и остатоци од никел	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот	
ex Глава 76	Алуминиум и производи од алуминиум, освен:	Производство : - од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не	

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
7601	Необработен алуминиум	надминува 50% од цената на производот франко фабрика Производство : - од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика или	
7602	Отпадоци или остатоци од алуминиум	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот	
ex 7616	Производи од алуминиум, освен газа, платно, решетка, мрежа, ограда, ткаенина за појачување и слични материјали (вклучувајќи и бескрајни ленти) од алуминиумска жица и проширен метал на алуминиум	Производство : - од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот. Меѓутоа, може да се користат газа, платно, решетка, мрежа, ограда, ткаенина за појачување и слични материјали (вклучувајќи и бескрајни ленти) од алуминиумска жица или проширен метал на алуминиум, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
Глава 77	Резервирана за можна употреба во ХС во иднина		
ex Глава 78	Олово и производи од олово, освен:	Производство : - од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
7801	Необработено олово - Рафинирано олово	Производство од олово во прачки или “работно” олово	

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3) или	(4)
7802	- Други Отпадоци и остатоци од олово	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот. Меѓутоа, не може да се користат остатоци и отпадоци од тарифен број 7802 Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот	
ex Глава 79	Цинк и производи од цинк, освен:	Производство :	
7901	Необработен цинк	- од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот. Меѓутоа, не може да се користат остатоци и отпадоци од тарифен број 7902	
7902	Отпадоци и остатоци од цинк	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот	
ex Глава 80	Калај и производи од калај, освен:	Производство :	
8001	Необработен калај	- од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот. Меѓутоа, не може да се користат остатоци и отпадоци од тарифен број 8002	
8002 и 8007	Отпадоци и остатоци од калај, други производи од калај	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот	
Глава 81	Други прости метали, кермети, производи од нив: - Други прости метали, обработени, производи од	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали	

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло
(1)	(2)	(3) или (4)
	нив - Други	од истиот тарифен број како и производот не надминува 50% од цената на производот франко фабрика Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот
ex Глава 82	Алати, орудија, алатки за сечење, лажици и виљушки, од прости метали, нивни делови од прости метали, освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тарифен број во кој не е содржан производот
8206	Алати од два или повеќе тарифни броеви од 8202 до 8205, во сетови за продажба на мало	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оние од тарифните броеви 8202 до 8205. Меѓутоа, алатите од тарифените броеви 8202 до 8205 може да се вклучат во сетот, под услов да нивната вкупна вредност не надминува 15% цената на сетот франко фабрика
8207	Заменливи алати за рачни алати, со или без електричен погон, или за алатни машини (на пр. за пресување, ковање, штанцување, пунктирање, намотување, дупчење, глодање, обликување или одвртување), вклучувајќи и матрици за извлекување или екструдирање на метал и алат за дупчење на карпи и земја	Производство : - од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика
8208	Ножеви и сечила за машини или за механички направи	Производство : - од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика
ex 8211	Ножеви со сечила, незабени или не (вклучувајќи и градинарски ножеви) освен ножеви од тарифен број 8208	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот. Меѓутоа, може да се користат сечила за ножеви и рачки од прости метали
8214	Други алатки за сечење(на пр. машини за стрижење, месарски или кујнски сатари, месарски секири и ножеви за	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот. Меѓутоа, може да се користат

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
8215	сецкање месо и ножеви за хартија), сетови и направи за маникир или педикир (вклучувајќи и турпии за нокти) Лажници, виљушки, црпалки, лопатки за сервирање слатки, ножеви за риба, за путер, штипки за шеќер и сл. кујнски и трpezен прибор	рачки од прости метали Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот. Меѓутоа, може да се користат рачки од прости метали	
ex Глава 83	Разни производи од прости метали, освен за:	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот	
ex 8302	Други окови, прибор и сл. производи за згради и автоматски затворачи за врати	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот. Меѓутоа, може да се користат другите материјали од тарифен број 8302, под услов да нивната вкупна вредност не надминува 20% од цената на производот франко фабрика	
ex 8306	Статуети и други орнаменти од прости метали	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот. Меѓутоа, може да се користат други материјали од тарифен број 8306, под услов да нивната вкупна вредност не надминува 30% од цената на производот франко фабрика	
ex Глава 84	Нуклеарни реактори, котли, машини и механички уреди, нивни делови, освен:	Производство во кое: - од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика
ex 8401	Нуклеарни горивни елементи	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика
8402	Котли за производство на водена или друга пареа (освен котли за централно греење со топла вода, што можат да произведат и пареа со низок притисок), котли за прегреана вода	Производство во кое: - од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од цената на производот франко фабрика

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
8403 и ex 8404	Котли за централно греење, освен од оние од тарифен број 8402 и помошни уреди за котли за централно греење	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оние на тарифните броеви 8403 и 8404	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика
8406	Турбини на вода и друга пареа	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
8407	Клипни мотори со внатрешно согорување, со палење со помош на свеќички со наизменично или ротационо движење на клип	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
8408	Клипни мотори со внатрешно согорување, со палење со помош на компресија (дизел или полудизел мотори)	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
8409	Делови погодни исклучително или главно за мотори од тарифен број 8407 или 8408	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
8411	Турбо млазни мотори, турбо пропелери и други гасни турбини	Производство : - од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од цената на производот франко фабрика
8412	Други машини и мотори	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
ex 8413	Пумпи за потиснување со ротационо движење	Производство : - од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од цената на производот франко фабрика
ex 8414	Индустриски вентилатори, дувалки и слично	Производство : - од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од цената на производот франко фабрика

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3) или	(4)
8415	Уреди за климатизација со вентилатор на моторен погон и елементи за менување на температура и влажност, вклучувајќи и машини во кои влажноста не може да се регулира одвоено	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
8418	Фрижидери, замрзнувачи и друга опрема за ладење или замрзнување, електрични или други, тоplotни пумпи, освен уреди за климатизација од тарифен број 8415	Производство : - од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика, и - во кое вредноста на сите употребени материјали кои не се со потекло не ја надминува вредноста на сите употребени материјали со потекло	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од цената на производот франко фабрика
ex 8419	Машини за индустријата за производство на дрво, хартиена маса, хартија и картон	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика, и - во рамките на горенаведените граници, вредноста на сите употребени материјали од истиот тарифен број како и производот не надминува 25% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика
8420	Каландери или други машини за валање, освен за метали или стакло, и цилиндри за нив	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика, и - во рамките на горенаведените граници, вредноста на сите употребени материјали од истиот тарифен број како и производот не надминува 25% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика
8423	Машини за мерење (освен ваги со осетливост од 5 центиграми или повеќе), вклучувајќи и машини за броење или контрола, кои работат врз база на мерење маса, тегови за машини за	Производство : - од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, и - во кое вредноста на сите	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од цената на производот франко фабрика

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
8425 до 8428	Машини за дигање, манипулација, товарење или истовар	употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика, и - во рамките на горенаведените граници, вредноста на сите употребени материјали од тарифен број 8431 не надминува 10% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика
8429	Самодвижечки булдожери, аглодозери, гредери, порамнувачи, скрепери, механички лопати, багери, натоварувачи со лопата, машини за набивање и валјаци за патишта - Валјаци за патишта -Други	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика, и - во рамките на горенаведените граници, вредноста на сите употребени материјали од тарифен број 8431 не надминуваат 10% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика
8430	Други подвижни машини за сортирање, рамнење, стругање, копање, набивање, вадење или дупчење, за земја, минерали или руди, машини за набивање и вадење столбови, снежни плугови и дувалки за снег	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика, и - во рамките на горенаведените граници, вредноста на сите употребени материјали од тарифен број 8431 не надминува 10% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика
ex 8431	Делови погодни за употреба исклучително или главно со валјаци за патишта	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
8439	Машини за производство на	Производство во кое:	Производство во кое вредноста

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3) или	(4)
	пулпа од влакнести целулозни материјали или за производство или довршување на хартија или картон	<p>- вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика, и</p> <p>- во рамките на горенаведените граници, вредноста на сите употребени материјалите од истиот тарифен број како и производот не надминува 25% од цената на производот франко фабрика</p>	на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика
8441	Други машини за преработка на хартиена маса, хартија или картон, вклучувајќи и машини за сечење од сите видови	<p>Производство во кое:</p> <p>- вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика, и</p> <p>- во рамките на горенаведените граници, вредноста на сите употребени материјалите од истиот тарифен број како и производот не надминува 25% од цената на производот франко фабрика</p>	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика
ex 8443	Печатари за канцелариски машини (на пример, машини за автоматска обработка на податоци, машини за обработка на текст и др.)	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
8444 до 8447	Машини од овие тарифен броеви за употреба во текстилната индустрија	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
ex 8448	Помошни машини за употреба со машини од тарифен број 8444 и 8445	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
8452	<p>Машини за шиење, освен машини за прошивање книги од тарифен број 8440, мебел, пултови и капаци посебно направени за машини за шиење, игли за машини за шиење</p> <p>- Машини за шиење (пришивање само со убод) со глави чија тежина не надминува 16 кг без мотор или 17 кг со мотор</p>	<p>Производство во кое:</p> <p>- вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика,</p> <p>- вредноста на употребените материјали без потекло, при составувањето на главата (без</p>	

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
	- Други	мотор) не ја надминува вредноста на сите употребени материјали со потекло, и - употребените механизми за затегнување на конецот, за цик-цак и кроше се со потекло	
8456 до 8466	Алатни машини и машини и нивни делови и прибор од тарифен број 8456 до 8466	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
8469 до 8472	Канцелариски машини (на пр. машини за пишување, за сметање, за автоматска обработка на податоци, за умножување, за сортирање)	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
8480	Калапници за леарници на метали, моделни плочи, модели за калапи, калапи за метал (освен калапи за инготи), метални карбиди, стакло, минерални материјали, гума или пластични маси	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
8482	Топчести или валчести лежишта	Производство : - од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од цената на производот франко фабрика
8484	Заптивки и сл. спојки од метални листови комбинирани со друг материјал или од два или повеќе слоеви од метал, сетови или колекции од заптивки и слични спојки, различни по состав, во кесиња, обвивки или сл. пакувања, механички жигови	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
ex 8486	- Машински алатки за обработка на било кој материјал со отстранување на материјал, со помош на ласер или друг вид на светлина или со процес на фотонски зрак, ултрасоничен, процес на	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
8487	<p>електрично празнење, електрохемиски, процес со електронско или јонско зрачење или плазма лак.</p> <p>- Машински алатки (вклучувајќи и преси) за обработка на метал со виткање, превиткување, исправање, порамнување, сечење, дупчење или засекување</p> <p>- Машински алатки за обработка на камен, керамика, бетон, азбест или слични минерални материјали или за ладна обработка на стакло и соодветни делови или додатоци</p> <p>- Инструменти за обележување/трасирање што претставуваат апарат за подготовка на макети кои се користат за производство на маски или мрежи обложени со слој за одбивање на светлина; делови и додатоци за овие машини</p> <p>- калап, за вбригување или компресија</p> <p>- машинерија за кревање, манипулација, товарање или растоварање</p>	<p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика</p> <p>Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика, и</p> <p>- во кое, во рамките на горенаведените граници, вредноста на материјалите кои се распоредуваат во тар. број 8431 е употребена само до 10% од цената на производот франко фабрика</p> <p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика</p>	<p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика</p>
ex Глава 85	Електрични машини и опрема и нивни делови, апарати за снимање и репродукција на звук, телевизиски апарати за снимање и репродукција на слики и звук, и делови и	<p>Производство :</p> <p>- од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, и</p> <p>- во кое вредноста на сите</p>	<p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика</p>

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
8501	прибор за овие производи, освен: Електромотори и електрични генератори (освен генераторски агрегати)	употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика, и - во рамките на горенаведените граници, вредноста на сите употребени материјали од тарифен број 8503 не надминува 10% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика
8502	Електрични генераторски агрегати и ротациони конвертори	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика, и - во рамките на горенаведените граници, вредноста на сите употребени материјали од тарифните броеви 8501 и 8503 не надминува 10% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика
ex 8504	Уреди за напојување со електрична енергија за машини за автоматска обработка на податоци	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
ex 8517	Други апарати за пренос и прием на звук, слика и други податоци, вклучувајќи и апарати за комуникација во безжична мрежа (на пример, локална или поширока мрежа), освен апаратите за пренос и прием распоредени во тар. броеви 8443, 8525, 8527 или 8528	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика, и - вредноста на употребените материјали без потекло, не ја надминува вредноста на употребените материјали со потекло	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од цената на производот франко фабрика
ex 8518	Микрофони и нивни стативи, звучници, немонтирани или монтирани во звучни кутии, аудиофреквенциски електрични засилувачи, електрични комплекти за засилување на звук	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика, и - вредноста на сите употребени материјали без потекло не ја надминува вредноста на сите употребени материјали со потекло	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од цената на производот франко фабрика
8519	Апарати за снимање и репродукција на звук	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3) или	(4)
8521	Апарати за снимање или репродукција на слика, со или без вграден видеотјунер	<p>Франко фабрика, и</p> <p>- вредноста на сите употребени материјали без потекло не ја надминува вредноста на сите употребени материјали со потекло</p> <p>Производство во кое:</p> <p>- вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика, и</p> <p>- вредноста на сите употребени материјали без потекло не ја надминува вредноста на сите употребени материјали со потекло</p>	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика
8522	Делови и прибор погодни за употреба исклучително или главно за апарати од тарифен број 8519 до 8521	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
8523	<p>Неснимени дискови касети, цврсти постојани подлоги за складирање или други медиуми за снимање свук или други феномени, вклучувајќи матрици и галвански отпечатоци за производство на дискови, освен производите од Глава 37</p> <p>-Снимени дискови касети, цврсти постојани подлоги за складирање или други медиуми за снимање звук или други феномени, вклучувајќи матрици и галвански отпечатоци за производство на дискови, освен производите од Глава 37</p> <p>- Матрици и мастери за производство на дискови, освен производите од Глава 37:</p>	<p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика</p> <p>Производство во кое:</p> <p>- вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика</p> <p>- во рамките на горенаведените граници, вредноста на материјалите кои се распоредуваат во тар. број 8523, се употребени само до вредноста од 10% од цената на производот франко фабрика</p> <p>Производство во кое:</p> <p>- вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика, и</p> <p>- во рамките на горенаведените граници, вредноста на материјалите кои се распоредуваат во тар. Број 8523, се употребени само до вредноста од 10% од цената на производот франко</p>	<p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика</p> <p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика</p>

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	(4)
	<p>- Магнетни/кодирани картички и „паметни картички“ со две или повеќе интегрирани електронски кола</p> <p>- „паметни картички“ со едно интегрирано електронско коло</p>	<p>фабрика</p> <p>Производство:</p> <p>- од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, и</p> <p>- вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика</p> <p>Производство во кое:</p> <p>- во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика, и</p> <p>- во рамките на горенаведените граници, вредноста на материјалите кои се распоредуваат во тар. броеви 8541 и 8542, се употребени само до вредноста од 10% од цената на производот франко фабрика</p> <p>или</p> <p>Со операција на дифузија преку која интегрираните кола се формираат на полупроводник со селективно воведување на соодветен допинг, составен и/или тестиран или не во земја која не е наведена во членовите 3 и 4.</p>	<p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика</p> <p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од цената на производот франко фабрика</p>
8525	Предаватели за радиодифузија или телевизија, вклучувајќи и со вграден приемник или апарат за снимање или репродукција на звук; телевизиски камери, дигитални камери и видео камера рекордери	<p>Производство во кое:</p> <p>- вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика, и</p> <p>- вредноста на сите употребени материјали без потекло не ја надминува вредноста на сите употребени материјали со потекло</p>	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од цената на производот франко фабрика
8526	Радари, помошни уреди за радионавигација и уреди за радиодалечинско управување	<p>Производство во кое:</p> <p>- вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика, и</p> <p>- вредноста на сите употребени материјали без потекло не ја надминува вредноста на сите употребени материјали со</p>	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од цената на производот франко фабрика

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3) или	(4)
8527	Приемници за радиодифузија, вклучувајќи и приемници комбинирани или не во исто куќиште, со апарат за снимање или репродукција на звук или со часовник	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика, и - вредноста на сите употребени материјали без потекло не ја надминува вредноста на сите употребени материјали со потекло	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од цената на производот франко фабрика
8528	- Монитори и проектори, невклучувајќи апарати за тв прием, кои се користат само или главно во системи за автоматска обработка на податоци распоредени во тар. број 8471 - Други монитори и проектори, невклучувајќи апарати за тв прием; Приемни апарати за телевизија, со или без вграден радиодифузен приемник или со апарати за снимање или репродукција на звук или слика;	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика, и - вредноста на сите употребени материјали без потекло не ја надминува вредноста на употребените материјали со потекло	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од цената на производот франко фабрика
8529	Делови погодни за употреба исклучително или главно за апарати од тарифните броеви 8525 до 8528: - Погодни за употреба исклучително или главно за апарати за снимање или репродукција на слика - Погодни за употреба исклучително или главно за монитори и проектори, невклучувајќи апарати за тв прием, кои се користат исклучиво или главно во системи за автоматска обработка на податоци распоредени во тар. број 8471 - Други	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика Производство: - од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика, и	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од цената на производот франко фабрика

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
8535	Електрични апарати за вклучување и исклучување или за заштита на електрични струјни кола, или за поврзување со или во електрични струјни кола со напон над 1000 волти	<p>Производство во кое:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вредноста на сите употребени материјали без потекло не ја надминува вредноста на сите употребени материјали со потекло <p>Производство во кое:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика, и - во рамките на горенаведените граници, вредноста на сите употребени материјали од тарифен број 8538 не надминува 10% од цената на производот франко фабрика 	<p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика</p>
8536	<p>- Електрични апарати за вклучување и исклучување или за заштита на електрични струјни кола, или за поврзување со или во електрични струјни кола со напон што не надминува 1000 волти</p> <p>- поврзувачи за оптички влакна, јазли или кабли од оптички влакна</p> <p>-- од пластика</p> <p>-- од керамика</p> <p>-- од бакар</p>	<p>Производство во кое:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика, и - во рамките на горенаведените граници, вредноста на материалите кои се распоредуваат во тар. број 8538 се употребени само до вредноста од 10% од цената на производот франко фабрика <p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика</p> <p>Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот</p> <p>Производство:</p> <ul style="list-style-type: none"> - од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика 	<p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика</p>
8537	Табли, плочи, конзоли, маси, ормани и други основи опремени со два или повеќе	<p>Производство во кое:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% 	<p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на</p>

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
		франко фабрика, и	
		- во рамките на горенаведените граници, вредноста на сите употребени материјали од тарифните броеви 8541 и 8542 не надминува 10% од цената на производот франко фабрика	
8544	Изолирана жица (вклучувајќи и емајлирана или анодизирана), кабли (вклучувајќи и коаксијални кабли) и други изолирани електрични спроводници, со или без конектори, кабли од оптички влакна, изработени од поединечно обвиткани влакна, комбинирани или не со електрични спроводници или со конектори	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
8545	Јаглеродни електроди, јаглеродни четки, јаглерод за светилки, јаглерод за батерии и други производи од графит или друг јаглерод, со или без метал, за електрични намени	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
8546	Електрични изолатори од кој било материјал	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
8547	Изолациони делови за електрични машини, уреди или опрема, целосно изработени од изолациони материјали, освен со некои помали компоненти од метал (на пр. приклучоци со навој) вградени за време на пресувањето единствено заради спојување, освен изоляторите од тарифен број 8546, цевки за електрични спроводници и спојници за нив, од прости метали обложени со изолационен материјал	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
8548	-Отпадоци и остатоци од галвански ќелии, галвански батерии и електрични акумулатори, потрошени галвански ќелии, потрошени галвански батерии и потрошени електрични акумулатори, електрични	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
	делови на машини или апарати, што не се споменати ниту опфатени на друго место во оваа Глава		
	- Електронски микросклопови	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика, и - во рамките на горенаведените граници, вредноста на сите употребени материјали од тарифните броеви 8541 и 8542 не надминува 10% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од цената на производот франко фабрика
ex Глава 86	Железнички или трамвајски локомотиви, шински возила и нивни делови, железнички или трамвајски шински склопови, прибор и нивни делови, механичка (вклучувајќи и електромеханичка) сигнална опрема за сообраќај од сите видови, освен за:	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
8608	Железнички и трамвајски шински склопови и прибор, механичка (вклучувајќи и електромеханичка) опрема за сигнализација, опрема за безбедност или контрола на сообраќајот на железници, трамваи, патишта, внатрешни водени патишта, паркиралишта, пристанишни постројки или аеродроми, нивни делови	Производство : - од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика
ex Глава 87	Возила, освен железнички или трамвајски шински возила, и нивни делови и прибор, освен:	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
8709	Самоодни работни колички, без уреди за дигање или манипулација, што се користат во фабрики, складишта, пристаништа или на аеродроми, за превоз на стока на куси растојанија, влечни возила што се користат на пероните на железничките станици, делови на наведените возила	Производство : - од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
8715	Детски колички и нивни делови	Производство : - од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика
8716	Приколки и полуприколки, други возила што не се на механички погон, нивни делови	Производство : - од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика
ex Глава 88	Воздухоплови, вселенски летала и нивни делови, освен:	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика
ex 8804	Ротуши (ротошуги)	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, вклучувајќи и други материјали од тарифен број 8804	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика
8805	Опрема за лансирање воздухоплови, палубни сопирачи и слична опрема, земни тренажери за летање, делови за наведените производи	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика
Глава 89	Бродови, чамци и пловни конструкции	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот. Меѓутоа, не може да се употребуваат бродски трупови од тарифен број 8906	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика
ex Глава 90	Оптички фотографски, кинематографски, мерни, контролни, прецизни, медицински или хируршки инструменти и нивни апарати, нивни делови и прибор, освен:	Производство : - од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика
9001	Оптички влакна и снопови од оптички влакна, кабли од	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали	

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3) или	(4)
9002	оптички влакна, освен оние од тарифен број 8544, листови и плочи од поларизирачки материјал, леки (вклучувајќи и контактни леки), призми, огледала и други оптички елементи од кој и да е материјал, немонтирани, освен елементи од стакло што не се оптички обработени	не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
9004	Леки, призми, огледала и други оптички елементи од кој и да е материјал, монтирани, што се делови или прибор на инструменти или апарати, освен елементи од стакло што не се оптички обработени	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
ex 9005	Очила, заштитни очила и слични производи, корективни, заштитни или други	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
ex 9006	Дурбини со еден и со два објектива, други оптички телескопи, и нивни постаменти, освен астрономски рефрактори и нивни постаменти	Производство : - од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика, и - во кое вредноста на сите употребени материјали што без потеко не ја надминува вредноста на сите употребени материјали со потекло	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика
ex 9006	Фотографски апарати (освен кинематографски камери), фотографски флеш-апарати, флеш-светилки, освен флеш-светилки со електрично напојување	Производство : - од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика, и - во кое вредноста на сите употребени материјали без потеко не ја надминува вредноста на сите употребени материјали со потекло	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика
9007	Кинематографски камери и	Производство :	Производство во кое вредноста

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3) или	(4)
9011	<p>проектори, вклучувајќи ги и оние со вградени апарати за снимање или репродукција на звук</p> <p>Сложени оптички микроскопи, вклучувајќи ги и оние за микрофотографија, микрокинематографија или микропроекција</p>	<p>- од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот,</p> <p>- во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика, и</p> <p>- во кое вредноста на сите употребени материјали без потекло не ја надминува вредноста на сите употребени материјали со потекло</p> <p>Производство :</p> <p>- од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот,</p> <p>- во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика, и</p> <p>- во кое вредноста на сите употребени материјали без потекло не ја надминува вредноста на сите употребени материјали со потекло</p>	<p>на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика</p> <p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика</p>
ex 9014	Други навигациони инструменти и апарати	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
9015	Геодетски (вклучувајќи и фотограметриски), хидрографски, океанографски, хидролошки, метеоролошки или геофизички инструменти и апарати, освен компаси, далномери	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
9016	Ваги со осетливост од 5 цг или повеќе, со или без тегови	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
9017	Инструменти за цртање, обележување или математичко сметање (на пр. апарати за скицирање, пантографи, агломери, прибор за цртање, логаритмери, калкулатори во форма на тркалезна плоча), инструменти за мерење	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
9018	<p>должина што се држат в рака (на пр. мерни прачки и ленти, микрометарски мерила, мерила со нониус), што не се споменати ниту опфатени на друго место во оваа Глава</p> <p>Инструменти и апарати за медицина, хирургија, стоматологија или ветерина, вклучувајќи и сцинтиграфски апарати, други електромедицински апарати и инструменти за испитување на видот:</p> <p>- Стоматолошки столчиња со вградена стоматолошка опрема или стоматолошки плукалници</p> <p>- Други</p>	<p>Производство од материјали од кој и да е тарифен број, вклучувајќи и други материјали од тарифен број 9018</p> <p>Производство :</p> <p>- од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, и</p> <p>- во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика</p>	<p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика</p> <p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од цената на производот франко фабрика</p>
9019	<p>Апарати за механотерапија, апарати за масажа, апарати за психолошки тестирања, апарати за озонотерапија, оксигенотерапија, аеросол терапија, вештачко дишење или други терапевтски апарати за дишење</p>	<p>Производство :</p> <p>- од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, и</p> <p>- во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика</p>	<p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од цената на производот франко фабрика</p>
9020	<p>Други апарати за дишење и гас-маски, освен заштитни маски без механички делови и изменливи филтри</p>	<p>Производство :</p> <p>- од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, и</p> <p>- во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика</p>	<p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од цената на производот франко фабрика</p>
9024	<p>Машини и апарати за испитување на тврдост, јакост, компресибилност, еластичност или други механички својства на материјалите (на пр. метали, дрво, текстил, хартија,</p>	<p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика</p>	

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	(4)
9025	дрво, текстил, хартија, пластична маса) Хидрометри и слични плутачки инструменти, термометри, пирометри, барометри, хигрометри и психрометри, со или без можност за регистрирање, и комбинации на овие инструменти	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
9026	Инструменти и апарати за мерење или контрола на протокот, нивото, притисокот или други променливи големини на течности или гасови (на пр. мерачи на протокот, покажувачи на нивото, манометри, мерачи на количество на топлина), освен инструменти и апарати од тарифен број 9014, 9015, 9028 или 9032	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
9027	Инструменти и апарати за физички и хемиски анализи (на пр. полариметри, рефрактометри, спектрометри, апарати за анализа на гас или чад), инструменти и апарати за мерење или контрола на вискозитет, порозност, експанзија, површински напон и сл., инструменти и апарати за мерење или контрола на количества топлина, звук или светлина (вклучувајќи и експозиометри), микротоми	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
9028	Мерачи на потрошувачката или производството на гасови, течности или електрицитет, вклучувајќи и мерачи за нивно баждарење - Делови и прибор - Други	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика, и - вредноста на сите употребени материјали без потеко не ја	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3) или	(4)
9029	Бројачи на вртежи, бројачи на производство, таксиметри, бројачи на километри, бројачи на чекори и сл., покажувачи на брзината и тахометри, освен оние кои се распоредуваат во тарифен број 9014 или 9015, стробоскопи	надминува вредноста на сите употребени материјали со потекло	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика
9030	Осцилоскопи, спектрални анализатори и др. инструменти и апарати за мерење и контрола на количества електрицитет, освен мерачите од тарифен број 9028, инструменти и апарати за мерење или откривање алфа, бета, гама, рендгенски, космички или др. јонизирачки зрачења	надминува вредноста на сите употребени материјали со потекло	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика
9031	Инструменти, апарати и машини за мерење или контрола што не се споменати ниту опфатени на друго место во оваа Глава, проектори на профили	надминува вредноста на сите употребени материјали со потекло	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика
9032	Инструменти и апарати за автоматска регулација или контрола	надминува вредноста на сите употребени материјали со потекло	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика
9033	Делови и прибор (што не се споменати или опфатени на др. место во оваа Глава) за машини, уреди, инструменти или апарати од Глава 90	надминува вредноста на сите употребени материјали со потекло	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика
ex Глава 91	Часовници и рачни часовници и нивни делови, освен:	надминува вредноста на сите употребени материјали со потекло	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика
9105	Други часовници	надминува вредноста на сите употребени материјали со потекло	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3) или	(4)
9109	Механизми за часовници, комплетни и составени	<p>Производство во кое:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика, и - вредноста на сите употребени материјали без потеко не ја надминува вредноста на сите употребени материјали со потекло 	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика
9110	Комплетни механизми за часовници (лични и други) несоставени или делумно составени (механизми во сетови), некомплетни механизми за часовници (лични и други), составени, недовршени механизми за часовници (лични и други)	<p>Производство во кое:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика, и - во рамките на горенаведеното граници, употребените материјали од тарифен број 9114 не надминуваат 10% од цената на производот франко фабрика 	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика
9111	Кутии за лични часовници и делови од кутии	<p>Производство :</p> <ul style="list-style-type: none"> - од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика 	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика
9112	Кутии за часовници и кутии од сличен вид за други производи од оваа Глава и делови од кутии	<p>Производство :</p> <ul style="list-style-type: none"> - од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика 	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика
9113	<p>Ремени, синдирчиња и гривни за рачни часовници и делови за ремени, синдирчиња и гривни</p> <ul style="list-style-type: none"> - Од неблагородни метали, никлувани или нениклувани, или преслечени со благороден метал - Други 	<p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика</p> <p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на</p>	

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3) или	(4)
		производот франко фабрика	
Глава 92	Музички инструменти, делови и прибор за овие производи	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
Глава 93	Оружје и муниција, нивни делови и прибор	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
Глава 94	Мебел, постела, матраци, носачи на матраци, перници и слични полнети производи, ламби и други светлечки тела, што не се споменати ниту вклучени на друго место, осветлени знаци, осветлени плочки со имиња и сл., монтажни згради, освен:	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика
ex 9401 и ex 9403	Мебел од благородни метали што содржи неполнет памучен материјал со тежина од 300 гр/м ² или помалку	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот или Производство од памучен материјал што е веќе изработен во форма готова за употреба со материјали од тарифен број 9401 или 9403, под услов да: - вредноста на материјалот не надминува 25% од цената на производот франко фабрика, и - сите други употребени материјали се со потекло и се распоредуваат во тарифни броеви различни од тарифен број 9401 или 9403	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика
9405	Ламби и светлечки тела, вклучувајќи и рефлектори и спот-рефлектори и нивни делови што не се споменати ниту опфатени на друго место, осветлени знаци, осветлени плочки со имиња и слично, со постојано фиксиран светлосен извор и нивни делови, што не се споменати ниту опфатени на друго место	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
9406	Монтажни згради	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на	

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
		производот франко фабрика	
ex Глава 95	Играчки, реквизити за друштвени игри и спорт, нивни делови и прибор, освен:	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот	
ex 9503	Други играчки, смалени модели и слични модели за игра, со или без погон, сложувалки од сите видови	Производство : - од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
ex 9506	Палки за голф и нивни делови	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот. Меѓутоа, за правење на глави на палките за голф може да се користат грубо обликувани парчиња	
ex Глава 96	Разни производи, освен:	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот	
ex 9601 и ex 9602	Производи од материјали од животинско, растително или минерално потекло за резбарење	Производство од “обработени” материјали за резбарење од истиот тарифен број како и производот	
ex 9603	Метли и четки (освен метли од шибје и слично и четки од крзно од куна или верверица), механички направи за чистење на под што се држат в рака, без мотор, влошки и валјаци за бојадисување, бришачи за подови со сунѓер и мопи	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
9605	Патни сетови за лична тоалета, шиене или чистење на чевли или облека	Секој предмет во сетот мора да го задоволува правилото, кое би се применувало врз него доколку тој не е вклучен во сетот. Меѓутоа, може да се вклучат и предмети што не се со потекло, под услов нивната вкупна вредност да не надминува 15% од цената на сетот франко фабрика	
9606	Копчиња, дрикери и копчиња за преслекување, калапи за	Производство : - од материјали од кој и да е	

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3) или	(4)
9608	копчиња и други делови од овие производи, недовршени копчиња Пенкала, фломастери и маркери со врв од филц или од друг порозен материјал, стилографи (налив пера) и слични пера, пера за копирање, патент-моливи, перодршки, држалки за моливи и слични држалки, делови (вклучувајќи и капи и клипсови) на наведените производи, освен оние од тарифен број 9609	тарифен број, освен од оној на производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот. Меѓутоа, перца или перодршки од истиот тарифен број како и производот можат да бидат употребени	
9612	Ленти за машини за пишување и слични ленти, натопени со мастило или поинаку подготвени за правење отпечатоци, на калеми или во патрони, перничина за жигови, натопени или ненаатопени, со или без кутија	Производство : - од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
ex 9613	Запалки со пиезо-палење	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали од тарифен број 9613 не надминува 30% од цената на производот франко фабрика	
ex 9614	Лулиња за пушење и глави од лулиња	Производство од грубо оформени парчиња	
Глава 97	Уметнички предмети, уметнички колекции и антиквитети	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот	

АНЕКС III а кон Протокол Б

ПРИМЕРОК НА УВЕРЕНИЕ ЗА ДВИЖЕЊЕ ЕУР.1 И БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА УВЕРЕНИЕ ЗА ДВИЖЕЊЕ ЕУР.1

Инструкции за печатење

1. Секој образец мора да биде со големина 210 x 297 мм, со дозволени отстапувања од минус 5 мм или плус 8 мм по должината. Треба да се употреби бела бездрвна хартија, обликувана за пишување, да не содржи механичка пулпа и да не е полесна од 25 г/м². На подлогата мора да има отпечатен зелен образец “guilloche” така да секое фалсификување со механички или хемиски средства е видливо.
2. Надлежните органи Македонија и земјите членки на ЕФТА можат да си го задржат правото самите да ги печатат обрасците или да ги дадат на печатење кај одобрени печатници. Во последниот случај секој образец мора да содржи ознака за таквото одобрување. На секој образец мора да стои името и адресата на печатницата или знак преку кој печатницата може да биде идентификувана. Образецот исто така треба да носи сериски број, отпечатен или на друг начин означен, со кој ќе може да биде идентификуван.

УВЕРЕНИЕ ЗА ДВИЖЕЊЕ ЕУР.1

1. Извозник (име, полна адреса, земја)	ЕУР.1 Бр. А 000 . 000		
	Пред да се пополни види ги напомените подолу		
3. Примач (име, полна адреса, земја) (Незадолжително)	2. Уверението се применува во преференцијалната трговија помеѓу _____ и _____ (наведи ги соодветните земји, групи земји или територии)		
	4. Земја, група земји или територија од која производите се сметаат дека се со потекло	5. Земја, група земји или територија на одредиште	
6. Поединици за транспорт (Незадолжително)	7. Забелешки		
8. Реден број; ознаки и броеви; број и вид на пакувања¹; опис на стока	9. Бруто маса (кг) или друга мерка (литри, м³, итн.)	10. Фактури (Незадолжително)	

<p>11. СЕ ПОПОЛНУВА ОД ЦАРИНАТА Се потврдува декларацијата Извозен документ ² Формулар _____ бр. _____ Од: _____ Царинска испостава _____ Земја или територија на издавање: _____ _____ Датум: _____ _____ (потпис)</p> <p style="text-align: center;">Печат</p>	<p>12. ИЗЈАВА НА ИЗВОЗНИКОТ Јас, долупотпишаниот, изјавувам дека стоките опишани погоре ги задоволуваат потребите за издавање на ова уверение</p> <p style="text-align: right;">Место и датум: _____</p> <p style="text-align: center;">_____ (потпис)</p>
---	---

¹ За стоката без амбалажа да се означи бројот на предмети или да се стави “Во растурена состојба”.

<p>13. БАРАЊЕ ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА, до</p>	<p>14. РЕЗУЛТАТ ОД ВЕРИФИКАЦИЈА</p> <p>Извршената верификација покажува дека ова уверение(1)</p> <p><input type="checkbox"/> е издадено од наведената Царинска испостава и содржаните информации се точни</p> <p><input type="checkbox"/> не ги исполнува барањата за автентичност и точност (види приложени забелешки)</p>
<p>Се бара верификација за автентичноста и точност на ова уверение</p> <p>_____ (место и датум)</p> <p style="text-align: center;">печат</p> <p>_____ (потпис)</p>	<p>_____ (место и датум)</p> <p style="text-align: center;">печат</p> <p>_____ (потпис)</p> <p>(1) впиши X во соодветниот квадрат</p>

² Се пополнува само ако интерните прописи на земјата или територијата на извозот тоа го бараат.

ЗАБЕЛЕШКИ

1. Уверението не смее да се пречкртува или да содржи зборови напишани еден врз друг. Секоја измена мора да се направи со бришење на неточните поединости и додавање на потребни корекции. Ваквите измени треба да ги прави лице што го пополнило уверението и да бидат потврдени од царинските органи на земјата или територијата што го издаваат.
2. Помеѓу ставките наведени во уверението не смее да се остава простор и пред секоја мора да стои бројот на ставката. Веднаш под последната ставка мора да се повлече хоризонтална линија. Секој неискористен простор мора да се пречкрта за да се оневозможат секакви подоцнежни додавања.
3. Стоката мора да се опише согласно трговската практика и со доволно детали да се овозможи нејзина идентификација.

БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА УВЕРЕНИЕ ЗА ДВИЖЕЊЕ

1. Извозник (име, полна адреса, земја)	ЕУР.1 Бр. А 000 . 000		
3. Примач (име, полна адреса, земја) (Незадолжително)	Пред да се пополни види ги напомените подолу _____ и _____ (наведи ги соодветните земји, групи земји или територии)		
6. Поединости за транспорт (Незадолжително)	4. Земја, група земји или територија од која производите се сметаат дека се со потекло	5. Земја, група земји или територија на одредиште	7. Забелешки
7. Реден број; ознаки и броеви; број и вид на пакувања ¹ ; опис на стока	9. Бруто маса (кг) или друга мерка (литри, м ³ , итн.)	10.Фактури (Незадолжително)	

¹ За стоката без амбалажа да се означи бројот на предмети или да се стави “Во растурена состојба”.

ИЗЈАВА ОД ИЗВОЗНИКОТ

Јас, долупотпишаниот, извозник на стоката опишана на претходниот лист,

ИЗЈАВУВАМ дека стоката ги задоволува условите неопходни за издавање на приложеното уверение;

ГИ НАВЕДУВАМ како што следува околноста кои овозможиле оваа стока да ги задоволи горенаведените услови:

ГИ ДОСТАВУВАМ следниве документи како доказ ⁽¹⁾

СЕ ОБВРЗУВАМ да ги доставам на барање на соодветните органи, сите потребни документи кои може да ги побараат овие органи со цел да се издаде приложеното уверение, и се обврзувам ако е потребно, да прифатам инспекција на моите сметки и проверка на процесите за производство на горенаведената стока, што ќе го извршат горнаведените органи;

БАРАМ издавање на приложеното уверение за таа стока.

(место и датум)

(потпис)

(1) На пример: увозни документи, уверенија за движење, фактури, декларации на производителот, итн; кои се однесуваат на производите употребени за производство или за стоката повторно извезена во истата состојба.

АНЕКС Ш б кон Протокол Б

ПРИМЕРОК НА УВЕРЕНИЕ ЗА ДВИЖЕЊЕ ЕУР-МЕД И БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА УВЕРЕНИЕ ЗА ДВИЖЕЊЕ ЕУР-МЕД

Инструкции за печатење

1. Секој образец мора да биде со големина 210 x 297 мм, со дозволени отстапувања од минус 5 мм или плус 8 мм по должината. Треба да се употреби бела бездрвна хартија, обликувана за пишување, да не содржи механичка пулпа и да не е полесна од 25 г/м². На подлогата мора да има отпечатен зелен образец “guilloche” така да секое фалсификување со механички или хемиски средства е видливо.
2. Надлежните органи Македонија и земјите членки на ЕФТА можат да си го задржат правото самите да ги печатат обрасците или да ги дадат на печатење кај одобрени печатници. Во последниот случај секој образец мора да содржи ознака за таквото одобрување. На секој образец мора да стои името и адресата на печатницата или знак преку кој печатницата може да биде идентификувана. Образецот исто така треба да носи сериски број, отпечатен или на друг начин означен, со кој ќе може да биде идентификуван.

УВЕРЕНИЕ ЗА ДВИЖЕЊЕ

1. Извозник (име, полна адреса, земја)	ЕУР-МЕД Бр. А 000 . 000	
	Пред да се пополни види ги напомените подолу	
3. Примач (име, полна адреса, земја) (Незадолжително)	2. Уверението се применува во преференцијалната трговија помеѓу _____ и _____ (наведи ги соодветните земји, групи земји или територии)	
	4. Земја, група земји или територија од која производите се сметаат дека се со потекло	5. Земја, група земји или територија на одредиште
6. Поединици за транспорт (Незадолжително)	7. Забелешки <input type="checkbox"/> Cumulation applied with (име на земја/земји) <input type="checkbox"/> No cumulation applied (внеси X во соодветното квадратче)	
8. Реден број; ознаки и броеви; број и вид на пакувања¹; опис на стока	9. Бруто маса (кг) или друга мерка (литри, м³, итн.)	10. Фактури (Незадолжително)
11. СЕ ПОПОЛНУВА ОД ЦАРИНАТА Се потврдува декларацијата Извозен документ ² Формулар _____ бр. _____ Од: _____ Царинска испостава _____ Земја или територија на издавање: _____ _____ Место и датум: _____ _____ (потпис)	12. ИЗЈАВА НА ИЗВОЗНИКОТ Јас, долупотпишаниот, изјавувам дека стоките опишани погоре ги задоволуваат потребите за издавање на ова уверение Место и датум: _____ _____ (потпис)	
Печат		

<p>13. БАРАЊЕ ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА, до</p>	<p>14. РЕЗУЛТАТ ОД ВЕРИФИКАЦИЈА</p> <p>Извршената верификација покажува дека ова уверение(1)</p> <p><input type="checkbox"/> е издадено од наведената Царинска испостава и се стави во ристурена состојба²</p> <p><input type="checkbox"/> не ги исполнува барањата за автентичност и точност (види приложени забелешки)</p>
<p>Се бара верификација за автентичноста и точност на ова уверение</p> <p>_____</p> <p>(место и датум)</p> <p>печат</p> <p>_____</p> <p>(потпис)</p>	<p>_____</p> <p>(место и датум)</p> <p>печат</p> <p>_____</p> <p>(потпис)</p> <p>_____</p> <p>(1) впиши X во соодветниот квадрат</p>

¹ За стоката без амбалажа да се означи бројот на предмети или да се стави во ристурена состојба

² Се пополнува само ако интерните прописи на земјата или територијата на извозот тоа го бараат.

ЗАБЕЛЕШКИ

1. Уверението не смее да се пречкртува или да содржи зборови напишани еден врз друг. Секоја измена мора да се направи со бришење на неточните поединости и додавање на потребни корекции. Ваквите измени треба да ги прави лице што го пополнило уверението и да бидат потврдени од царинските органи на земјата или територијата што го издаваат.
2. Помеѓу ставките наведени во уверението не смее да се остава простор и пред секоја мора да стои бројот на ставката. Веднаш под последната ставка мора да се повлече хоризонтална линија. Секој неискористен простор мора да се пречкрта за да се оневозможат секакви подоцнежни додавања.
3. Стоката мора да се опише согласно трговската практика и со доволно детали да се овозможи нејзина идентификација.

БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА УВЕРЕНИЕ ЗА ДВИЖЕЊЕ

1. Извозник (име, полна адреса, земја)	ЕУР-МЕД Бр. А 000 . 000	
	Пред да се пополни види ги напомените подолу	
3. Примач (име, полна адреса, земја) (Незадолжително)	2. Барањето за уверението се применува во преференцијалната трговија помеѓу _____ и _____ (наведи ги соодветните земји, групи земји или територии)	
	4. Земја, група земји или територија од која производите се сметаат дека се со потекло	5. Земја, група земји или територија на одредиште
6. Поединости за транспорт (Незадолжително)	7. Забелешки <input type="checkbox"/> Cumulation applied with (име на земја/земји) <input type="checkbox"/> No cumulation applied (внеси X во соодветното квадратче)	
8. Реден број; ознаки и броеви; број и вид на пакувања ¹ ; опис на стока	9. Бруто маса (кг) или друга мерка (литри, м ³ , итн.)	10. Фактури (Незадолжително)

¹ За стоката без амбалажа да се означи бројот на предмети или да се стави “Во растурена состојба”.

ИЗЈАВА ОД ИЗВОЗНИКОТ

Јас, долупотпишаниот, извозник на стоката опишана на претходниот лист,

ИЗЈАВУВАМ дека стоката ги задоволува условите неопходни за издавање на приложеното уверение;

ГИ НАВЕДУВАМ како што следува околностите кои овозможиле оваа стока да ги задоволи горенаведените услови:

ГИ ДОСТАВУВАМ следниве документи како доказ ⁽¹⁾

СЕ ОБВРЗУВАМ да ги доставам на барање на соодветните органи, сите потребни документи кои може да ги побараат овие органи со цел да се издаде приложеното уверение, и се обврзувам ако е потребно, да прифатам инспекција на моите сметки и проверка на процесите за производство на горенаведената стока, што ќе го извршат горнаведените органи;

БАРАМ издавање на приложеното уверение за таа стока.

(место и датум)

(потпис)

(1) На пример: увозни документи, уверенија за движење, фактури, декларации на производителот, итн; кои се однесуваат на производите употребени за производство или за стоката повторно извезена во истата состојба.

АНЕКС IV а кон Протокол Б

ТЕКСТ НА ИЗЈАВАТА ВО ФАКТУРА

Изјавите во фактура, чиј текст е даден подолу, мораат да бидат направени во согласност со фуснотите. Сепак, самите фусноти не треба да се наведуваат.

Англиска верзија:

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No⁽¹⁾) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of preferential origin ⁽²⁾.

Германска верзија:

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr.⁽¹⁾) der Waren, auf die sich dieses handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte Ursprungswaren sind ⁽²⁾.

Француска верзија:

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n°.⁽¹⁾) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle⁽²⁾.

Италијанска верзија:

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n.⁽¹⁾) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale⁽²⁾.

Исландска верзија:

Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr.⁽¹⁾), lýsir því yfir að vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getið, af fríðindauppruna ⁽²⁾.

Норвешка верзија:

Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr.⁽¹⁾) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har preferanseopprinnelse ⁽²⁾.

Македонска верзија:

Извозникот на производите што ги покрива овој документ (царинско одобрение бр.⁽¹⁾) изјавува дека, освен ако тоа не е јасно поинаку назначено, овие производи се со⁽²⁾ преференцијално потекло.

.....(3)
(место и датум)

.....(4)
(Потпис на извозникот; името на лицето што ја потпишува изјавата мора да биде означено со јасни букви)

- (1) Кога изјавата во фактура е направена од страна на одобрен извозник согласно член 23 од Протоколот, бројот на одобрението на одобрениот извозник мора да биде вметнато на ова место. Ако изјавата во фактура не е направена од страна на овластен извозник, зборовите во заграда ќе бидат испуштени или местото ќе биде оставено празно.
- (2) Потеклото на производите мора да биде означено.
- (3) Овие информации можат да бидат изоставени ако тие веќе се наоѓаат во самиот документ.
- (4) Види член 22 (7) од Протоколот. Во случај кога извозникот не е потребно да потпише, непотребата од потпис исто така означува и непотреба од наведување на името на потписникот.

АНЕКС IV б кон Протокол Б

ТЕКСТ НА ИЗЈАВАТА ВО ФАКТУРА ЕУР-МЕД

Изјавите во фактура ЕУР-МЕД, чиј текст е даден подолу, мораат да бидат направени во согласност со фуснотите. Сепак, самите фусноти не треба да се наведуваат.

Англиска верзија:

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No⁽¹⁾) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of preferential origin⁽²⁾.

- cumulation applied with (име на земјата/земјите)
- no cumulation applied⁽³⁾

Германска верзија:

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr.⁽¹⁾) der Waren, auf die sich dieses handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte Ursprungswaren sind⁽²⁾.

- cumulation applied with (име на земјата/земјите)
- no cumulation applied⁽³⁾

Француска верзија:

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n°.⁽¹⁾) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle⁽²⁾.

- cumulation applied with (име на земјата/земјите)
- no cumulation applied⁽³⁾

Италијанска верзија:

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n.⁽¹⁾) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale⁽²⁾.

- cumulation applied with (име на земјата/земјите)
- no cumulation applied⁽³⁾

Исландска верзија:

Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr.⁽¹⁾), lýsir því yfir að vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getið, af fríðindauppruna⁽²⁾.

- cumulation applied with (име на земјата/земјите)
- no cumulation applied⁽³⁾

Норвешка верзија:

Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr.⁽¹⁾) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har preferanseopprinnelse ⁽²⁾.

- cumulation applied with (име на земјата/земјите)
- no cumulation applied ⁽³⁾

Македонска верзија:

Извозникот на производите што ги покрива овој документ (царинско одобрение бр.⁽¹⁾) изјавува дека, освен ако тоа не е јасно поинаку назначено, овие производи се со⁽²⁾ преференцијално потекло.

- cumulation applied with (име на земјата/земјите)
- no cumulation applied ⁽³⁾

.....⁽⁴⁾
(место и датум)

.....⁽⁵⁾
(Потпис на извозникот; името на лицето што ја потпишува изјавата мора да биде означено со јасни букви)

- (1) Кога изјавата во фактура е направена од страна на одобрен извозник согласно член 23 од Протоколот, бројот на одобрението на одобрениот извозник мора да биде вметнато на ова место. Ако изјавата во фактура не е направена од страна на овластен извозник, зборовите во заграда ќе бидат испуштени или местото ќе биде оставено празно.
- (2) Потеклото на производите мора да биде означено.
- (3) Пополни и избриши кога е неопходно.
- (4) Овие информации можат да бидат изоставени ако тие веќе се наоѓаат во самиот документ.
- (5) Види член 22 (7) од Протоколот. Во случај кога извозникот не е потребно да потпише, непотребата од потпис исто така означува и непотреба од наведување на името на потписникот.

Список на земји или територии вклучени во Евро-Медитеранското партнерство врз основа на декларацијата од Барселона усвоен на Евро-Медитеранската конференција меѓу Европските заедници и земјите или териториите наведени подолу:

Алжир

Египет

Израел

Јордан

Либан

Мароко

Сирија

Тунис

Турција

ПЛО во име на Палестинските власти (Западен брег од појасот Газа)